



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на опште-ствено книговодство 40402 603 1125

Петок, 11 мај 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 22

ГОД. XXXV

Ц на на во "ро" е 4 динари. — Претплатата за 1979 година изнесува 800 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво: 651-885; Служба за претплатата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телек 11756

371.

Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 и член 57 став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Во Уредбата за контниот план и за билансите за самоуправните интересни заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/77) во член 1 став 2 по зборовите: „сојузите и другите здруженија на самоуправните интересни заедници“ се додаваат записката и зборовите: „станбените задруги“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 440
5 мај 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

372.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70) и член 1 став 2 од Законот за посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ И НА ДАВАЧКАТА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА УВОЗОТ НА АВИОНИ ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ

1. По исклучок од одредбите на Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/78) и Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Служ-

бен лист на СФРЈ“, бр. 61/75, 57/76, 47/77 и 11/78), на увозот на авиони за патнички сообраќај со најмалку пет патнички седишта од тар. број 88.02/5а на Царинската тарифа се плаќа, и тоа:

- 1) посебна такса на увезените стоки — во височина од 5‰;
- 2) посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки — во височина од 3‰.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 441
5 мај 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

373.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движењето во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАКАЈ БАРАЊСКО ПЕТРОВО СЕЛО — БЕРЕМЕНД

1. За преминување на државната граница се определува сезонски граничен премин за меѓународен сообраќај Барањско Петрово Село — Беремнд.

2. Граничниот премин од точка 1 на ова решение се определува за преминување на државната граница од 12 мај 1979 година до 31 декември 1984 година, со тоа што ќе биде затворен во февруари секоја година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 442
27 април 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Андреј Мариниќ, с. р.

374.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), точка 7 под 4 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/78) и точка 1 на Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78, 6/79, 9/79, 14/79 и 21/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА РИБАРСКИ БРОДОВИ ЗА ЛОВЕЊЕ НА РИБИ

1. На увозот на производите од дотунавдените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа, царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“ бр. 27/78) и царината пресметана по стапка од 5% намален за 40%:

Тарифен број на Царинската тарифа	Наменување
89-01/5	Рибарски бродови: бродови — фабрики и други бродови, што се користат во активности директно поврзани со рибарење Ех. Мали рибарски бродови за длабоко кочарење

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 30 април 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 443
5 мај 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Боселин Ѓурановиќ, с. р.

375.

Врз основа на член 331 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРИФАЌАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ И ПРЕДМЕТИ НА ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ

I. Општа одредба

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат определени работи на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници и предмети (во натамошниот текст: работи

на прифаќање и испраќање) од значење за безбедноста на воздушната пловидба и техничките услови за вршење на тие работи.

II. Работи на прифаќање и испраќање

Член 2

Работи на прифаќање и испраќање значајни за безбедноста на воздушната пловидба се: безбедно возење и паркирање на воздухопловот; поставување на подлошки за тркалата, осигурувачи на застанувачкиот трал, потпирачи на опашката на воздухопловот, осигурувачи на контролните површини, капаци за шмукалите и прекривачи за моторите и отворите на издувните цевки; безбедно слегување, качување, превоз и водење на патниците до воздухопловот односно до аеродромската зграда; растоварање и натоварање на предметите; обезбедување правилен распоред на товарот во воздухопловот; одмрзнување на воздухопловот; снабдување на воздухопловот со гориво и мазиво, со електрична енергија, со шишиња со кислород и азот, со вода и храна, со баласт (вреки) и со други потреби; пуштање на мотори во работа; ракување и превоз на опремата за прифаќање и испраќање на воздухопловот; организирање и координирање на работата врз опслужувањето на воздухопловот, патниците и предметите; усогласување на плановите за прифаќање и испраќање на воздухопловите на аеродромот; составување на листа на оптоварувањето и центража на воздухопловот, како и други работи значајни за безбедно и уредно вршење на воздушниот сообраќај.

III. Технички и други услови за вршење на работите на прифаќање и испраќање

Член 3

Организацијата на здружен труд за аеродромски услуги ќе обезбеди потребна количина и вид на опрема за вршење на работите на прифаќање и испраќање, во зависност од тежината и типот на воздухопловите кои користат определено воздухопловно пристаниште, како и од обемот и видот на сообраќајот во најоптоварениот (врвен) час на воздухопловното пристаниште заради безбедно и уредно одвивање на воздушниот сообраќај.

Член 4

Воздухопловното пристаниште за вршење на работите на прифаќање и испраќање на воздухопловите до 12 тони максимална конструктивна тежина во полетувањето, во зависност од типот на воздухопловот, мора да ја има следната опрема:

1) акумулаторски батерии од 24 V и 36 A или соодветни извори на електрична енергија;

2) сервисни скали со висина до 3 метри;

3) патнички скали со соодветна висина;

4) уреди за полнење на воздухопловот со вода за пиење, со капацитет од најмалку 200 литри, со потребните црева и приклучоци;

5) уреди за празнење и измивање на санитарните уреди на воздухопловот, со резервоар за нечиста вода од најмалку 200 литри и резервоар за вода за измивање од најмалку 100 литри, со потребните црева и приклучоци;

6) подлошки за тркалата за прифаќање и испраќање на воздухоплови на пристанишната платформа;

7) шишиња со медицински кислород, азот и воздух под притисок, со потребните црева и приклучоци;

8) уреди и опрема за одмрзнување на воздухопловот;

9) забетонирани алки и блокови бетон со тежина од 50 килограми, со соодветни ортоми со јачина од најмалку 300 килограми носивост за врзување на воздухопловот на пристанишната платформа;

10) возило за предводење на воздухоплови (follow me);

11) глечно возило за влеча на воздухоплови до 12 тони, со соодветна руда.

На воздухопловните пристаништа на кои нема појава на замрзнување во зимските месеци, опремата наведена во точка 8 став 1 од овој член не е потребна.

Член 5

Воздухопловното пристаниште за вршење на работите на прифаќање и испраќање на воздухоплови до 25 тони максимална конструктивна тежина во полетувањето (од типот DC-3, CV-440, F-27, AN-24, IL-14, JAK-40 и сл.) мора да ја има следната опрема:

1) генератор на истонасочна струја од 28 V и 2000 A;

2) транспортер за натоварување на стоки во воздухоплов односно за истоварување од воздухоплов, со носивост од 250 килограми или скали приспособени за натоварување и истоварување на патнички багаж и стоки;

3) дигалки-виљушкари за пренос и натоварување на товар во воздухоплов, со соодветна носивост и работна висина;

4) патнички скали со соодветна висина;

5) сервисни скали со висина до 3 метри;

6) двоосна стоковно-багажна количка, со паркинг-кочници, со носивост од најмалку 300 килограми;

7) уреди за полнење на воздухопловот со вода за пиење, со капацитет од најмалку 200 литри, со потребните црева и приклучоци;

8) уреди за празнење и измивање на санитарните уреди на воздухопловот, со резервоар за нечиста вода од најмалку 100 литри, со потребните црева и приклучоци;

9) подлошки за тркалата за прифаќање и испраќање на воздухоплови на пристанишната платформа;

10) влечни возила за влечење на средства што служат за прифаќање и испраќање;

11) влечни возила за влечење на воздухоплови до 25 тони, со соодветна руда;

12) двоосна количка за болни, инвалиди и стари изнемоштени лица, со носивост од најмалку 100 килограми;

13) рачни средства за чистење и количка за однесување губре од воздухопловот;

14) шише со медицински кислород, азот и воздух под притисок, со потребните црева и приклучоци;

15) уреди и опрема за одмрзнување на воздухопловот;

16) баласт (вреќи) со тежина од најмалку 25 килограми;

17) возило за предводење на воздухоплови (follow me);

18) возило за снабдување на воздухоплови со храна и пијачки.

На воздухопловните пристаништа на кои нема појава на замрзнување во зимските месеци, опремата наведена во точка 15 став 1 од овој член не е потребна.

Член 6

Воздухопловното пристаниште за вршење на работите на прифаќање и испраќање на воздухоплови до 80 тони максимална конструктивна тежина во полетувањето (од типот SE-210, DC-9, BAC-1-11, B-727, B-737, TU-124, TU-134, IL-18, Comet-4C и сл.) мора да ја има следната опрема:

1) генератор на истонасочна струја од 28 V и 2000 A, односно 112 V и 1000 A, како и генератори на наизменична струја од 115/200 V и 400 Hz/75 KVA;

2) воздушни стартери со работен притисок од 32 до 50 PSI;

3) транспортери за натоварување на стоки во воздухопловот, односно за истоварување на стоки од воздухопловот, со носивост од 250 килограми, или скали приспособени за натоварување и истоварување на патнички багаж и стоки;

4) дигалки — виљушкари за пренос и натоварување на товар во воздухопловот, со соодветна носивост и работна висина;

5) патнички скали со соодветна висина;

6) сервисни скали со висина до 3 метри;

7) двоосна стоковно-багажна количка, со паркинг-кочници, со носивост од најмалку 100 килограми;

8) уред за полнење на воздухопловот со вода за пиење, со капацитет од најмалку 500 литри, со потребните црева и приклучоци;

9) уреди за празнење и измивање на санитарните уреди на воздухопловот, со резервоар за нечиста вода од најмалку 200 литри и со резервоар за вода за измивање од најмалку 100 литри, со потребните црева и приклучоци;

10) подлошки за тркалата за прифаќање и испраќање на воздухоплови на пристанишната платформа;

11) влечни возила за влечење на средства за прифаќање и испраќање;

12) влечни возила за влечење на воздухоплови до 80 тони носивост, со руда и адаптер;

13) количка за болни, инвалиди и стари изнемоштени лица, со носивост од најмалку 100 килограми;

14) рачни средства за чистење и однесување губре од воздухопловот;

15) шише со медицински кислород, азот и воздух под притисок, со потребните црева и приклучоци;

16) уреди и опрема за одмрзнување на воздухоплови;

17) баласт (вреќи) со тежина од 25 до 30 килограми;

18) возило за предводење на воздухоплови (follow me);

19) возило за снабдување на воздухоплови со храна и пијачки.

На воздухопловното пристаниште на кое нема појава на замрзнување во зимските месеци, опремата наведена во точка 16 став 1 од овој член не е потребна.

Член 7

Воздухопловното пристаниште за вршење на работите на прифаќање и испраќање на воздухоплови над 80 тони максимална конструктивна тежина во полетувањето (од типот B-707, DC-8, VC-10, IL-62, TU-154 и сл.) мора да ја има, покрај опремата од член 6 на овој правилник, и следната дополнителна опрема:

1) патнички скали со приспособлива висина од 3,8 m;

2) генератор на наизменична струја од 115/200 V и 400 Hz/100 KVA;

3) натоварувач на товар, со носивост од најмалку 250 килограми;

4) воздушен starter, со работен притисок од 32 PSI, со еден извод;

5) самоодно возило за влечење на количките за пренос на предмети.

Член 8

Воздухопловното пристаниште за вршење на работите на прифаќање и испраќање на широко-трупни воздухоплови (од типот A-300, B-747, L-1011, DC-10 и сл.) мора да ја има, покрај опремата од член 6 на овој правилник, и следната дополнителна опрема:

1) патнички скали со приспособлива висина до 5 метри;

2) генератор на наизменична струја од 115/200 V и 400 Hz/100 KVA;

3) воздушен starter од 50 PSI, со два стандардни извода или два воздушни стартера, со работен притисок од 32 до 50 PSI, со по еден извод;

4) натоварувач на товар, со носивост од најмалку 250 килограми;

5) самоодно возило за влечење на количките за пренос на предмети, со систем на контејнери, палети и сл., со соодветен капацитет;

6) стоквно-багажна количка за пренос на контејнери, палети и сл., со соодветна носивост.

Член 9

Бројот на лицата што ги вршат работите на прифаќање и испраќање на воздухопловното пристаниште зависи од количината и видот на опремата за вршење на тие работи и безбедното и уредното одвивање на воздушниот сообраќај.

Член 10

Ако со пропис е утврдено дека воздухопловното пристаниште мора да биде отворено заради безбедност на воздушната пловидба вон од времето на отвореност, за вршење на услуги во тоа време воздухопловното пристаниште мора да ја има следната опрема:

1) генератор од 28/112/200 V;

2) дигалка — виљушкар;

3) двоосна стоквно-багажна количка;

4) подлошки за тркалата за прифаќање и испраќање на воздухоплови на пристанишната платформа;

5) патнички скали со соодветна висина;

6) влечно возило за влечење на средства што служат за прифаќање и испраќање;

7) влечно возило за влечење на воздухоплови, со руда и адаптери;

8) баласт (вреќи) со тежина од најмалку 25 килограми;

9) возило за предводење на воздухоплови (follow me);

10) стабилен или подвижен рефлектор за осветлување.

Член 11

Во случајот од член 10 на овој правилник, на воздухопловното пристаниште мора да се наоѓаат минимален број лица кои вршат работи на прифаќање и испраќање, во зависност од опремата од член 10 на овој правилник.

Член 12

Воздухопловното пристаниште кое вон од времето на отвореност врши работи на прифаќање и испраќање на воздухоплови за превоз на пошта, во зависност од тежината и типот на воздухопловот, мора да ја има следната опрема:

1) соодветен генератор;

2) дигалка — виљушкар;

3) двоосна стоквно-багажна количка;

4) подлошки за тркалата за прифаќање и испраќање на воздухоплови на пристанишната платформа;

5) влечно возило за влечење на средства што служат за прифаќање и испраќање;

6) патнички скали со соодветна висина;

7) влечно возило за влечење на воздухоплови со руда и адаптер;

8) баласт (вреќи) со тежина од најмалку 25 килограми;

9) стабилен или подвижен рефлектор за осветлување.

Член 13

Во време на вршењето работи на прифаќање и испраќање на воздухоплови за превоз на пошта, вон од времето на отвореност, на воздухопловното пристаниште мора да се наоѓаат минимален број лица кои вршат работи на прифаќање и испраќање во зависност од опремата од член 12 на овој правилник.

Член 14

Опремата за работа на службата за прифаќање и испраќање мора секогаш да биде во исправна состојба.

Член 15

Опремата за работа на службата за прифаќање и испраќање мора да биде сместена на просторот на пристанишната платформа или на површината која е определена за тоа и е непосредно врзана за пристанишната платформа.

Распоредот и положбата на опремата мора да ја обезбедат нејзината функционална употреба, при што не смее да се загрози безбедноста на воздушната пловидба.

IV. Преодни и завршни одредби

Член 16

Организациите на здружен труд за аеродромски услуги ќе ги усогласат, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник, бројот и видот односно техничките карактеристики на опремата за вршење работи на прифаќање и испраќање со одредбите на овој правилник.

Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник у д ж Прав р б - тите на прифаќање и отпрема на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловно пристаниште и за техничките и други услови за вршење на тие работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/64).

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 779-1978
5 април 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски,
Анте Зелиќ, с. р.

376.

Врз основа на член 17 став 5 и член 21 став 5 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА НАТОВАР, ПРЕТОВАР И РАСТОВАР НА ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗВОДИ, ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ И ЖИВОТИНСКИ ОТПАДОЦИ, ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ, ВО ИЗВОЗОТ, УВОЗОТ И ПРОВОЗОТ ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, ЗА ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ПРАТКАТА И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ПРАТКАТА НАМЕНАТА ЗА ИЗВОЗ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат начинот на натовар, претовар и растовар на пратки на животни, животински производи, овозен на конзерви, животински сировини и животински отпадоци во внатрешниот промет, условите што мора да ги исполнува превозното средство, хигиенско-техничките услови што мора да ги исполнува пратката, начинот на натовар, претовар и растовар на пратки на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци и семе за венчачко осеменување на копитари и чалункари, што се наменети за извоз или се увезуваат и образецот на уверението за здравствената состојба на пратките наменети за извоз.

1. НАЧИН НА НАТОВАР, ПРЕТОВАР И РАСТОВАР НА ПРАТКИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ

Член 2

Согласно со член 4 став 1 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: Законот) задолжителен ветеринарско-санитарен преглед (во натамошниот текст: задолжителен преглед) на пратките од член 17 став 1 од Законот што се натовараат, претовараат и растовараат во внатрешниот промет (во натамошниот текст: пратка), врши надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина (во натамошниот текст: надлежниот орган).

Член 3

Задолжителен преглед на пратките се врши пред натоварот, за време на претоварот, односно по растоварот.

Заради вршење на задолжителен преглед, надлежниот орган мора да биде известен: при натоварот најмалку 12 часа пред натоварот, при претоварот и растоварот веднаш по пристигањето на пратката на местото на претоварот, односно растоварот, за местото и времето на натоварот, претоварот, односно растоварот, за видот на пратката и за видот на превозното средство со кое пратката ќе се испрати односно со кое е доставена.

Член 4

При претоварот на пратки задолжителен преглед се врши само кога пратките се претоваруваат од едно превозно средство во превозно средство од друг вид.

Член 5

Со задолжителен преглед на пратките се утврдува при натоварот и претоварот: дали пратката

ги исполнува условите за испраќање, дали е снабдена со потребните документи и дали постојат причините од член 17 став 3 на Законот поради кои, согласно со таа одредба од Законот, треба да се забрани натовар или претовар на пратката, а при растоварот — ветеринарско-санитарната исправност на пратката и дали е снабдена со потребните документи.

Член 6

Согласно со член 17 став 3 од Законот ќе се забрани натовар или претовар на пратката ако постои некоја од причините од тој став.

По завршениот задолжителен преглед, ако не постојат пречки за натовар на пратката во внатрешниот промет, надлежниот орган ќе постапи, и тоа:

1) за натовар на пратки на животни за кои се издава уверение за здравствената состојба врз основа на член 16 од Законот, на тоа уверение ќе стави заверка во вид на штембил според образецот VS 40/1-1;

2) за натовар на пратки на животни за кои не се издава уверение за здравствената состојба ќе издаде, согласно со член 17 став 2 од Законот, потврда за здравствената состојба на пратката, според образецот VS 40/1-2;

3) за натовар на пратки на животински производи ќе издаде, согласно со член 17 став 2 од Законот, потврда за здравствената состојба на пратката, според образецот VS 40/1-3, која може да биде и во вид на штембил;

4) за натовар на пратки на животински сировини и животински отпадоци ќе издаде, согласно со член 17 став 2 од Законот, потврда за здравствената состојба на пратката, според образецот VS 40/1-4, која може да биде и во вид на штембил.

Начин на натовар, претовар и растовар на животни

Член 7

Натовар, претовар и растовар на животни може да се врши само на станици, пристаништа, сајмишта, откупни места и дворови на земјоделци кои се здружени во земјоделски задруги или во други форми на здружување, а кои ги исполнуваат пропишаните услови.

Натовар, претовар и растовар на животни што се испраќаат во амбалажа (денковни пратки) може да се врши на сите станици и пристаништа во кои се примаат и испраќаат денковни пратки.

Член 8

Натоварот, претоварот и растоварот на животни мора да се врши брзо, сгучно и така што да се одбегне мачење на животните, како и допир со други животни.

При натоварот, претоварот и растоварот на животни со помош на дигалка мораат да се употребат појаси или друга опрема која обезбедува брз и несмекаван натовар, односно растовар на животните.

Член 9

При натовар, итовар и превоз на животни мораат да се обезбедат соодветни хигиенско-технички и други услови утврдени со овој правилник.

Натовар и превоз треба да се одбегнува за време на најголеми горештини или студ.

Во отворени камисни или на отворена палуба на пловен објект животните мораат да бидат заштитени со соодветна покривка од влијанието на сонцето, од врнежи и ветар.

Ако превозот се врши за време на летни горештини со затворени превозни средства, мора да се обезбеди доволна вентилација на превозното средство со отворање на прозорци (капаи) или со помош на вентилатори.

При превозот на животни на втората или третата палуба на пловниот објект мора да се обезбеди соодветна вентилација.

Ако вентилацијата на железнички коли со отворање на капаците или прозорците е недоволна, вратата може делумно или потполно да се отвори на првата или втората кука под услов на отворениот дел од вратата да се постават решетки или оград од штици, односно од метални цевки во височина од 1,5 m, со тоа што низ долниот дел на оградата да не испаѓа простирката или ѓубрето;

При превозот на животни (особено на млади и на пилиња) кои се осетливи на ниски температури, кога е студено мора да се обезбеди соодветна температура.

Член 10

Натоварот, претоварот и растоварот на животни се врши дење, а по исклучок ноќе ако е обезбедено јако светло идентично на дневното светло со јачина најмалку 550 лукса, на 90 cm од животниот што се прегледува.

Натовар, односно растовар на животни не смее да се врши ако истовремено на тоа место се врши натовар, односно растовар на други животни.

Член 11

Во едно превозно средство, по правило, можат да се натоваруваат животни само од ист вид.

Во едно превозно средство (со еден или со два пода) не можат да се натоварат животни за разни растоварни станици.

Член 12

Копитари за работа и приплод и спортски и благородни грла се натоваруваат во железнички коли така што со главите да бидат свртени кон средината на колата и врзани за градните пречки.

Копитари за колење можат да се натоварат и така што со главите да бидат свртени кон надолжните страни на железничките коли и мораат да бидат врзани.

Копитари до една година старост можат да се натоварат и без врзување.

Член 13

Копитарите од член 12 ст. 1 и 2 на овој правилник мораат да бидат врзани во превозното средство на толкаво растојание што животните да не бидат стеснети едно до друго или до страните на превозното средство и мораат да бидат расковани во задните нозе.

Се смета дека натоварот на копитари е добро извршен ако за секое грло: до 100 kg тежина се обезбедени 0,8 m², до 200 kg — 1,5 m², до 300 kg — 1,6 m², до 400 kg — 2 m², до 500 kg 2,2 m², а за грла тешки над 500 kg — 2,5 m² подна површина, па и повеќе, зависно од тежината на грлото.

За расплодни, благородни, спортски и гравидни грла, предвидениот простор од став 1 на овој член се зголемува најмалку за 50%, а помеѓу одделни животни мораат да бидат ставени прегради (драгови, пречки и др.).

Член 14

Во специјални и обични камиони копитарите мораат да бидат натоварени така што главите да им бидат свртени во правецот на возењето и да бидат врзани кратко за предната страна на камионот, а животните мораат да бидат расковани во задните нозе.

За да се спречи животните да се дигаат на задните нозе и да испаѓаат од отворен камион, преку грбот на животното се распнува погодна еластична пречка (јаже, ремен и др.), која се врзува цврсто за страните на камионот.

Кога за превоз на копитари за колење се користат камиони со носивост над 5 тони, натовар може да се врши и така што животните да бидат со главите свртени кон подолгата десна страна на превозното средство и мораат да бидат кратко врзани.

Ако превозот на копитари се врши со камиони во непогодни временски услови, камионите мораат да бидат покриени со покривки.

Член 15

Ако копитари се превезуваат со пловни објекти, натоварот се врши така што животните се врзуваат кратко на бочните страни на палубата, наизменично на едната и на другата страна, и мораат да бидат расковани во задните нозе.

Приплодните, спортските и гравидните грла се натоваруваат на палубата на пловен објект во индивидуални боксови.

При натоварот на копитари во пловен објект мора да се води сметка за одредбите на член 13 од овој правилник.

Член 16

Во воздухоплови копитарите се натоваруваат во посебни индивидуални боксови.

Големината на боксовите во воздухопловот зависи од расата односно од големината на животното, со тоа што должината на боксовите за копитари во просек да се движи околу 2 m по должина и 1,5 до 1,7 m по височина, односно боксот мора да биде простран толку што животното да може во него да се движи, а ако падне да може само да стане.

Копитарите се товарат расковани и во боксот се врзуваат, ниту со прекус, ниту со предолг огламеник кој на тилот може да има дебел штичник. На скапоцени и тркачки коњи тетивите им се бандажираат со вата и им се ставаат заштитни коленници.

На коњи од голема вредност или на оние што се многу темпераментни или раздржливи можат пред натоварот и за време на летот да им се дадат средства за смирување.

Член 17

Полетувањето и слетувањето на воздухоплови со коњи треба да биде постепено и благо.

При превозот на копитари со воздухоплови брзината на летот треба да биде помеѓу 300 и 500 km на час, а височината на летот до 2.500 m. Препорачливо е летот да биде на височина од 1.000 до 1.500 m.

При презезувањето на копитари со млазни авиони, брзината и височината на летот можат да бидат значително поголеми ако авионите се снабдени со уреди за регулирање на притисокот на воздухот.

Член 18

Говедата што не се обезрожени се товарат во железнички коли така што со главите да бидат свртени кон надолжната страна и врзани за алки. Во исти коли главите на сите животни мораат да бидат свртени на иста страна.

Говедата за колење што се обезрожени и телиња можат да се товарат во железнички коли без врзување. Ако говедата и телињата за колење се возат со исти коли, телињата мораат да бидат одвоени со ограда.

Член 19

Говедата што се превезуваат со камиони се натоваруваат така што со главите да бидат свртени кон подолгата десна страна на оградата на каросеријата и врзани за неа.

Во камиони што имаат цврст покрив можат да се натоварат говеда од слободно гоњење и од ист обор и без врзување.

Телиња се натоваруваат во камиони без врзување.

Ако говеда и телиња се натоваруваат заедно, телињата мораат да бидат одвоени со ограда на начинот пропишан во член 18 став 2 од овој правилник.

Член 20

При превоз со воздухоплови, машките грла се превезуваат одвоено од женските или во посебни индивидуални боксови — прегради.

Обезрожени говеда се натоваруваат во групни боксови. Боксовите треба да бидат големи толку што да можат да соберат 10 животни.

Високовредни и високогравидни животни се превезуваат во индивидуални боксови.

Телиња се натоваруваат во збирни боксови одвоени меѓусебно со жичена мрежа.

Ако патувањето трае повеќе од 15 часа, потребно е за секое животно да се обезбедат 20 литри вода за напојување и 4 до 8 kg сено.

Член 21

Ако говеда што не се обезрожени се превезуваат со пловни објекти, натоварот се врши на тој начин што животните се врзуваат на бочните страни на палубата наизменично на едната и на другата страна.

Расплодни и гравидни грла се натоваруваат на палубата во индивидуални боксови.

Обезрожени говеда и телиња можат да се натоваруваат и без врзување, ако во одделен бокс се натоварат најмногу 10 животни.

Ако говеда се превезуваат подолго од 12 часа потребно е да се обезбеди за секое животно за секои натамошни 24 часа превоз најмалку 29 литри вода за напојување зиме, а 30 литри лете.

Член 22

При натоварот на говедата во превозно средство за секое грло треба да биде обезбедено, и тоа: за грло тешко до 55 kg — 0,5 m², до 100 kg — 0,6 m², до 200 kg — 1,4 m², до 300 kg — 1,6 m², до 400 kg — 2 m², до 500 kg — 2,2 m², а над 500 kg — 2,5 m² и повеќе подна површина ако говедата се уште потешки.

За високогравидни, благородни и вредни грла нормативот на површината од став 1 на овој член се зголемува најмалку за 50%.

Одредбите од став 1 на овој член не се применуваат ако говедата се превезуваат со воздухоплови.

Ако говедата се натоваруваат во втората или третата затворена палуба на пловниот објект, нормативот од став 1 на овој член се зголемува за 10% за животно.

Член 23

Свињи, овци и кози се превезуваат со железнички коли, камиони, пловни објекти и воздухоплови.

Свињи, овци и кози можат да се превезуваат со железнички коли и камиони со еден или два пода, под услов обата пода да не пропуштаат течност.

Ако животните се натоваруваат само на еден под, мора да се употреби долниот под.

Ако животните се натоваруваат на обата пода на превозното средство, горниот под мора да биде за 10% помалку оптоварен.

Во превозното средство мора да се наоѓаат садови за поеење на животните.

Член 24

Во превозното средство смеат да се натоварат толку свињи, овци и кози што сите натоварени животни да можат да легнат на подот, или за едно натоварено грло да се обезбеди:

1) за свињи тешки до 25 kg — 0,20 до 0,24 m², над 25 до 80 kg — 0,53 до 0,60 m², над 80 до 130 kg — 0,66 до 0,83 m², над 130 до 200 kg — 1,00 m² и над 200 kg — 1,5 m² подна површина;

2) за овци и кози тешки до 20 kg — 0,25 m², над 20 до 30 kg — 0,32 до 0,40 m², а над 30 kg — 0,48 до 0,50 m² подна површина.

Ако превозот се врши со воздухоплов, свињите, овците и козите се сместуваат во збирни боксови, а приплодните грла во посебни боксови.

Член 25

Пernата живина се натоварува во железнички коли или камиони што се посебно приспособени за таа цел. Доколку превозот се врши со возило што не е така приспособено, живината се натоварува и се превезува во кафези.

При превезувањето со пловни објекти живината се држи во кафези.

При превоз со воздухоплови живината се сместува во кафези кои однадвор се обвиваат со царсто ретко платно.

Еднодневни пилиња, мисирчиња, гувчиња и пајчиња се превезуваат во специјални картонски кутии кои мораат да имаат отвори за вентилација.

Член 26

Ситни животни (птици, кучиња, мачки, зајаци, питоми зајаци, лабораториски животни и др.) се натоваруваат во превозните средства во амбалажа (кафези, сандаци и др.), која мора:

1) да биде доволно цврста за да не се распадне во текот на превозот;

2) да биде доволно пространа за да можат сите животни во неа да лежат;

3) да има садови за исхрана;

4) да биде изградена така што дното, односно подот и долниот дел од пространите сидови да не пропуштаат моч, отпадоци од храна и друга нечистотија;

5) да им обезбедува на животните доволна циркулација на воздух;

6) бочните сидови да бидат доволно високи и изградени така што животните да не можат да проврат дел од телото од кафезот, односно сандакот.

За време на превозот не е дозволено вадење и исфрлање на повисани животни и на губре.

Член 27

Денковните пратки на животните од чл. 16, 23 и 25 на овој правилник, кои се превезуваат во кафези, сандаци или во друга амбалажа, можат да се натоваруваат само во превозното средство во кое е обезбедена доволна вентилација.

Одделни кафези или амбалажни единици во превозното средство мораат да се сместат така што до нив постојано да струи доволно количество на свеж воздух.

Амбалажата со животни може да се реди и една врз друга, под услов да е изработена од цврст материјал и меѓу редовите на амбалажата да се ставаат летви или друг материјал со кој се обезбедува најмалку 3 cm слободен простор.

Член 28

Сверови и диви животни се превезуваат во превозни средства што се специјално приспособени за таа цел.

Ако диви животни се испраќаат како денковна пратка, кафезите, сандаците или другата амбалажа мораат да бидат изработени од цврсто, тврдо дрво, добро прицврстени со железни прачки, со ламарина или железни спојници. Преку железните прачки треба да се ставени дрвени летви или дрвен рам со жична мрежа прилепена кон железните прачки.

На амбалажата мора да има истакнато предупредување дека во неа се наоѓаат диви животни.

Член 29

Жаби, полжави, желки, змии, пијавици, ракови и други лазачи и мекотелци можат да се натоваруваат и превезуваат во доволно големи плетени кошници од прачки покриени со платно, во кутии од ламарина со издупчен капак и во влажни крпи од платно, јута и сличен материјал на дното на кошницата, односно кутијата или во мрежести вреќи од пластичен материјал, ставени во дрвени сандачиња со раздвоени летвички.

Во превозното средство мора да биде обезбедена вентилација.

Член 30

Кошници со живи пчели се превезуваат во железничкиот и друмскиот сообраќај како колска или денковна пратка.

Кошницата на горната или бочната страна мора да има вентилационен отвор покриен со жичена мрежа, кој во периодот од 15 април до 15 октомври мора да биде потполно отворен, а во останатиот дел од годината најмалку 3 cm.

Кошниците можат да се натоваруваат во два или повеќе редови во височина, ако меѓу одделни редови се остави доволен простор за вентилација.

Член 31

Живи риби можат да се превезуваат само во специјално приспособено превозно средство или во контејнери што се снабдени со вода и опремени со ротациони пумпи или со други уреди кои на рибите им обезбедуваат доволно количество кислород.

Во превозното средство или во контејнерот мора да има вода, и тоа: за рибите од ладни води (од родот салмониди) — на 1 килограм риба 6 до 7 литри вода, а температурата на водата не смее да биде повисока од 15°C ни пониска од 8°C, додека за другите риби — на 1 килограм риба 2 до 3 литри вода, чија температура не смее да биде повисока од 25°C.

Кислородот мора во водата да се уфрла со распрскувачи, и тоа за рибите од родот салмониди во количество од 10 милиграми, а за другите риби 7 до 9 милиграми на еден литар вода.

Растовар поради нужда

Член 32

Растовар на животни од превозно средство поради нужда може да се врши во станица, пристаниште или во место кое не е означено во придружните документи како упатна станица, односно место, ако во текот на транспортот животното се разболи, пцовиса или се повреди.

Во случајот од став 1 на овој член пратката треба да се задржи на првата станица односно на пристаништето на она место во кое се наоѓа седиштето на надлежниот орган кој ќе изврши преглед на животното.

За секој преглед мора да се состави записник за увидот, а го потпишуваат овластеното лице на превозникот или застапникот на превозникот и надлежниот орган.

Ако со прегледот се утврди дека не постои пречка за понатамошен превоз, надлежниот орган ќе го забележи наодот на придружниот документ и ќе одобри понатамошно испраќање на животното.

Ако со прегледот се утврди дека постои зараза или сомневање на зараза, надлежниот орган во спогодба со превозникот, а ако е можно и со испраќачот, ќе нареди таквите животни да се растоварат и да се стават во карантин во местото на прегледот или во некое друго погодно најблиско место, да се вратат во натоварната станица (пристаниште) или да се упатат на клиника заради колење.

Член 33

Мршите на животните пцовисани за време на превозот ќе се растоварат на станицата, пристаништето или во местото од став 1 на член 32 од овој правилник и ќе се испратат на местото за нештетно отстранување на мрши, каде што, ако е потребно, ќе се изврши секцирање заради утврдување на причините за пцовисувањето. Додека не се добие резултатот од наодот, превозното средство со другите животни ќе се задржи на станицата односно на пристаништето каде што е мршата растоварена.

Не е дозволено исфрлање на мрши од пцовисани животни за време на возењето, на попатните станици и пристаништа.

Ако превозот со поморски пловен објект од часот на пцовисувањето на животното до пристаништето од став 1 на член 32 од овој правилник трае подолго од 12 часа, мршата ќе се фрли во определен дел на морето, спакувана така што да може сигурно да потоне, а за пцовисувањето на животното ќе се состави записник во кој ќе се сгначи полот, видот на животното и други ознаки, како и скелностите под кои пцовисало животното. Записникот ќе му се предаде на надлежниот орган во домашното пристаниште.

Член 34

Ако се укаже потреба превозното средство да се исчисти за време на превозот на животните, неговото чистење и собирање на губрето во него може да се изврши во станица или во пристаниште каде што за тоа постојат услови, а на начинот пропишан со член 10 од Правилникот за дезинфекција на превозните средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/77).

Исхрана и пиење на животните во текот на превозот

Член 35

Животните мораат пред натоварувањето да се нахранат и напојат.

Ако превозот трае подолго од 24 часа животните мораат да се појат и хранат по секои 24 часа, и тоа се врши во превозното средство.

Ако превозот се врши со железница, а исхраната и пиењето на животните мора да се изврши во текот на превозот, во железничката документација што ја придружува пратката мора да биде назначена железничката страница во која треба да се врши пиењето и хранењето.

Храната за исхрана на животните од ст. 1 до 3 на овој член не смее да се набавува од местата во кои постои пријавена заразна болест на животни.

Член 36

За пратките на животни во извоз кои се превезуваат со железнички коли, задолжителен е придружник. Еден придружник може да придружува најмногу две коли и мора да патува со ист воз.

По исклучок, во погодни временски услови за превоз на животни и ако превозот трае помалку од 12 часа, може да се дозволи превоз на животни без придружник, а железничката кола мора да биде пломбирана.

II. УСЛОВИ ШТО ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗА ПРЕВОЗ НА ЖИВОТНИ

Член 37

Превозните средства кои служат за превоз на животни мораат да ги исполнуваат пропишаните услови и да бидат исправни.

Член 38

Железничката кола што се користи за превоз на копитари и говеда мора да има: врата што добро се отвора и затвора, под што не пропушта течност, бочни страни кои се неопштетени и без остри предмети, исправни прозорци (капаци) што можат добро да се отвораат и затвораат, и можност за вентилација предвидена со член 9 на овој правилник.

За превоз на јадри животни, колата мора да има на надолжните сидови алки и пречки по средината на колата.

За превоз на ситни животни, во железничката кола мора да има садови за хранење и напојување на животните, а колата на два пода мора да ги исполнува условите од член 23 на овој правилник.

Член 39

Камионите за превоз на јадри животни од чл. 14 и 19 на овој правилник мораат да имаат цврст и исправен под, а страниците на каросеријата мораат да бидат повишени со штици најмалку до височина на рамениот зглоб на животните и без остри предмети.

Камионите мораат да ги исполнуваат и условите од чл. 9 и 14 на овој правилник.

Член 40

Железничките коли и камионите за превоз на јадри животни и свињи мораат да ги исполнуваат условите од чл. 38 и 39 на овој правилник, а подот мора да биде покриен со простирка.

Кско простирка може да се употреби: песок, плева помешана со песок, влажни струганици изменети со песок, тресет натопен со вода или слама од жито.

Член 41

Воздухопловот што се користи за превоз на животни од чл. 16, 20 и 24 на овој правилник мора да има изградени боксови, кои мораат да бидат доволно цврсти, под што не пропушта течност, а бочните сидови треба да се тапацирани за да се избегне повреда на животните при полетувањето, за време на летот и при слетувањето.

Член 42

Пловните објекти од чл. 15, 21 и 25 на овој правилник мораат да имаат боксови, ако е тоа пропишано со овој правилник, за сместување на животните што се превезуваат, кои мораат да бидат доволно пространи и со под кој е непропустлив за течност, а ако се натоваруваат ситни животни на палуба, просторот на кој се наоѓаат животните мора да биде заграден со ограда која ќе спречи растурање на животните и ќе го овозможи сместувањето пропишано во член 24 на овој правилник.

Член 43

Железничките коли и камионите кои се специјално изработени за превоз на живина мораат да бидат така приспособени што живината да може да се натоварува на два пода кои не пропуштаат течност.

III. УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПРАТКИ

Член 44

Натоварувањето на животински производи, животински сировини и животински отпадоци (во натамошниот текст: производи) смее да се врши само во затворени превозни средства (железнички коли, камиони, пловни објекти, воздухоплови, контејнери), кои мораат да бидат така изработени што да оневозможуваат контаминација на пратката со контаминенти или со туѓ мирис и од внатрешните страни да се обложи со материјал кој може добро да се чисти, мие и дезинфицира.

Превозните средства од став 1 на овој член мораат да бидат чисти и дезинфицирани.

Натоварувањето на животински производи може да се врши во обични и специјални превозни средства.

Обични превозни средства се затворени железнички коли или камиони кои, покрај условите од став 1 на овој член, мораат да имаат под, мазен и непропустлив за течност, да можат лесно да се мијат, да имаат вентилација, пратката во нив да биде заштитена од неповолни атмосферски влијанија и прав, да располагаат со доволен број кукачки за бeseње на производите и да се опремени така што да го спречуваат нарушувањето на основните својства на производите кои се превезуваат.

Специјални превозни средства се оние кои, покрај тоа што ги исполнуваат условите од ст. 1 и 2 на овој член, имаат сопствени уреди за ладење или уреди со секундарни извори за ладење и вентилатори и терморегулатори за автоматско регулирање на температурата во превозното средство во текот на превозот, со цел да се обезбеди константна програмирана температура на пратката за време на натоварувањето и во текот на превозот.

Член 45

Во превозните средства чии комори немаат вградени уреди за ладење, може да се превезува разладено месо на пократки релации, кога превозот не трае подолго од 3 часа, а под услов комората на превозното средство конструкциски да обезбедува сигурна термоизолација. Температурата во комората при натоварувањето и превозот на разладеното месо не смее да биде повисока од 7°C.

Во обични превозни средства, под условите од став 1 на овој член, со разладено месо, заедно или посебно, можат да се превезуваат и барени, варени и полутрајни колбаси, полутрајни сувомесни производи, сланина, маст и лој, со тоа што овие производи треба да бидат посебно спакувани.

Месо и делови за јадење од животните за колење (дробови, масни ткива и глави), друго месо (од живина, дивеч, риби, полжави, школки, желки, жабји копани и др.), млеко во амбалажа (сурово, пастеризирано) и производи од млеко, сите видови напитки од млеко, јогурт, кефир, путер, кајмак, павлака, меки сирења и др. се превезуваат со обични превозни средства ако превозот трае 3 часа, а ако превозот трае подолго од 3 часа мораат да се превезуваат со специјални превозни средства од член 44 став 5 на овој правилник, а температурата во коморите на превозното средство во текот на натоварувањето не смее да биде повисока од 4°C.

Член 46

Специјалните превозни средства во кои се превезува замрзнато и длабоко замрзнато месо во трупови, полутки, четвртини и конфекционирано месо, замрзнати или длабоко замрзнати производи претходно спакувани во соодветна амбалажа, мораат да бидат такви што во текот на превозот да обезбедуваат одржување на температура постигната во замрзнатата или во длабоко замрзната пратка пред натоварувањето.

Превозното средство од став 1 на овој член со кое се превезува разладено, претходно спакувано месо и производи, мора да обезбедува температура во текот на натоварувањето и превозот од 1 до 4°C.

Член 47

Воздухопловот кој се користи за превезување на разладено или замрзнато месо, разладени или замрзнати производи, мора да биде таков да обезбедува соодветно ладење на превозниот простор.

За време на натоварувањето на пратките од став 1 на овој член превозниот простор мора да се разлади на температура најмногу до +8°C. Доколку е тоа невозможно, натоварувањето мора да се врши во најстудените часови од денот и не смее да трае подолго од 2 часа.

При товарењето на разладено месо во трупови, четвртини или полутки, во превозното средство од став 1 на овој член, температурата во длабочината на месото покрај коските мора да изнесува најмногу +7°C, а на разладените производи од член 45 став 3 на овој правилник најмногу +4°C.

Во превозното средство од став 1 на овој член разладеното месо во трупови, полутки или четвртини мора да биде преслечено со стокинети (вреќи од ретко ткаено платно) или со друг соодветен материјал и се товари со редене „едно врз друго“.

Член 48

Превозното средство за превоз на разладено месо во трупови, полутки или четвртини мора да има куќи за закачување на месото.

Куќите мораат да бидат од материјал што не рѓосува, а закаченото месо мора да биде оддалечено од подот најмалку 10 cm.

По исклучок, разладеното месо расечено во делови (конфекционирано месо) и други производи од член 45 став 3 на овој правилник, можат да се натоварат во превозното средство со редене на амбалажните единици „една врз друга“ ако се спакувани во соодветна амбалажа. Врз подот на превозното средство пред товарењето се поставуваат трепни изработени од материјал што не рѓосува и не влива влага.

Член 49

Во специјални превозни средства може да се товари замрзнато и длабоко замрзнато месо во трупови, полутки или четвртини и конфекционирано и претходно спакувано месо, ако температурата во длабочината покрај коските не е поголема од -12°C, а кај длабоко замрзнато месо — не поголема од -18°C.

Член 50

Замрзнато и длабоко замрзнато месо во трупови, полутки и четвртини, како и конфекционираното месо, што претходно е спакувано и замрзнато или е длабоко замрзнато, се товари во превозното средство на тој начин што се реди врз соодветни палети или на друг соодветен начин, а превозното средство мора да обезбедува во текот на товарењето и превозот температурата од најмалку -12°C, односно најмалку -18°C ако се превезува длабоко замрзнато месо.

Товарењето и растоварот на замрзнато и на длабоко замрзнато месо не се смее да трае подолго од 90 минути, а во топлиите периоди на годината треба да се врши во најладните часови на денот.

Член 51

Ако во превозното средство не може да се обезбеди температурата од член 50 став 1 на овој правилник а превозот трае подолго од 4 часа, замрзнато и длабоко замрзнато месо се товари во контејнери со агрегати за одржување на соодветната температура.

Ако превозот трае до 4 часа, одржувањето на температурата во контејнерите може да се врши и со сув лед, кој мора да биде сместен одвоено од месото.

Член 52

Замрзнатото конфекционирано месо и замрзнатите други производи што се превезуваат мораат да бидат спакувани во пластични фолии и во соодветна картонска или друга амбалажа.

Член 53

Доставувањето на разладено, замрзнато и длабоко замрзнато месо и на производи од месо до местото за товарење и испраќањето од местото за товарење до местото за складирање мора да се врши исклучиво со превозни средства што имаат уреди за автоматско одржување на температурата.

Член 54

Месото во трупови, полутки, четвртини или во парчиња мора да биде така обработено што на неговата површина да нема делчиња што висат ниту непотребни зарези со нож и да не е крваво или извалкаво, како и да ги исполнува другите пропишани услови за ветеринарско-санитарен преглед на животните за колење и на намирниците од животинско потекло.

Член 55

Превозното средство за превоз на јајца треба да има термоизолациони способности (изотерми на коли).

Ако нема термоизолациони коли, јајцата можат да се превезуваат во обични коли, но мораат да се покријат со некој изолационен материјал (рогожа и др.).

Јајцата што се превезуваат мораат да бидат наредени во специјални хартиени контејнери за јајца, а потоа спакувани во картонски кутии или сандаци.

Член 56

Млекото што не е спакувано се превезува во специјални цистерни или во контејнери.

Цистерните и контејнерите со кои се превезува млеко не смеат да се користат за превоз на други течности.

Член 57

Превозното средство, затворено или отворено, со кое се превезуваат животински суровини и животински отпадоци (сурова, солена и сува кожа, коски, рогови, волна, длаки и др.) мора да ги исполнува следните услови:

1) да има под и бочни страни што не пропуштаат течност;

2) внатрешноста на превозното средство да е така изградена што да може лесно да се чисти и дезинфицира.

Ако превозот се врши со отворено превозно средство, тоа мора да има соодветна покривка.

Сурови и солени кожи можат да се превезуваат ако се спакувани во амбалажа која не пропушта вода.

Член 58

Коски можат да се превезуваат во отворени и во затворени превозни средства.

Ако се превезуваат во отворени превозни средства, коските мораат да бидат дезодорирани, покриени со покривка и подложени на процес што го спречува разлагањето. Во другите случаи коски можат да се превезуваат само во контејнери во херметички затворено превозно средство со разладен уред.

IV. НАЧИН НА НАТОВАР, ПРЕТОВАР И РАСТОВАР НА ПРАТКИ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ, УВЕЗУВААТ И ПРОВОЗУВААТ

Член 59

Задолжителни прегледи на пратките предвидени со член 21 став 1 на Законот се вршат, согласно со одредбите на ст. 1 и 2 од тој член: за пратките што се наменети за извоз при натовар и претовар, а за увезените пратки при растовар и претовар.

Задолжителните прегледи се вршат кај пратките што се наменети за извоз: на местото за натовар или на пристаништето и на местото за претовар ако претоварот е задолжителен, и ги вршат согласно со член 4 став 1 од Законот, надлежните органи од член 2 на овој правилник, а на граничниот премин, ги врши согласно со член 40, а во врска со член 24 став 1 од Законот, граничниот ветеринарски инспектор.

Задолжителниот преглед на пратките што се увезуваат се врши на граничниот премин, како и на местото за растовар, односно за претовар ако претоварот е задолжителен. Задолжителниот преглед го врши, согласно со член 40, а во врска со член 24 став 1 од Законот, граничниот ветеринарски инспектор на граничниот премин, а другите прегледи — надлежниот орган од член 2 на овој правилник.

Задолжителниот преглед на пратките што се провозуваат (транзит) се врши на граничните премини, а го врши, согласно со член 40, а во врска со член 24 став 1 од Законот, граничниот ветеринарски инспектор.

Задолжителниот преглед при натовар и претовар на пратки што се наменети за извоз и задолжителниот преглед при претовар и растовар на пратки што се увезуваат се врши на начин на кој се вршат прегледите во внатрешниот промет.

Член 60

Со задолжителниот преглед на пратките што се извозуваат се утврдува дали во поглед на пратката и на превозното средство постојат пречки за извоз на пратката, а кај увозот и провозот — дали не постојат пречки за увозот, односно за провозот на пратката.

Задолжителните прегледи се вршат во присуство на странката.

Ако на граничниот премин постојат пречки за извоз, увоз и провоз на пратките, мора да се состави записник во присуство на странката, пред донесувањето на соодветно решение.

Извоз на пратки

Член 61

Со задолжителниот преглед на пратката се утврдува дали постојат пречките од член 17 став 3 од Законот за натовар и испраќањето на пратката, се проверува идентитетот на пратката и нејзината способност за превоз и дали се извршени сите претходни испитувања што се предвидени со меѓународните договори со земјите во кои пратката се изве-

зува или преку кои се провозува, како и дали превозното средство ги исполнува сите услови пропишани со овој правилник за превоз во внатрешниот промет.

Член 62

Надлежниот орган ќе постапи според одредбата на член 17 став 3 во врска со член 21 став 4 и со член 24 став 3 од Законот ако постојат пречки за натовар и испраќање на пратката. Ако не постојат пречки, ќе дозволи натовар и испраќање на пратката и ќе издаде уверение за здравствената состојба на пратката.

Член 63

Уверението за здравствената состојба на пратката, со друга документација, предвидена со меѓународни договори, се издава за одделни пратки и за определени земји, според обликот и содржината пропишани со овој правилник.

Уверението и документацијата од став 1 на овој член се издаваат:

— за Албанија:

- 1) животни и живина за одгледување, според образецот VS-40/41-a;
- 2) животни и живина за колење, според образецот VS-40/41-b;
- 3) свежо месо, според образецот VS-40/41-c;
- 4) маст, конзерви, јајца, млеко, риби, преработки од риби и преработки од месо, според образецот VS-40/41-d;
- 5) сировини и отпадоци од животинско потекло за индустриска употреба, според образецот VS-40/41-e;
- 6) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12;
- 7) зајаци и питоми зајаци, според образецот VS-40/14-a;
- 8) риби, ракови, школки, свилени буби и пчели, според образецот VS-40/29;
- 9) добиточна храна, според образецот VS-40/33.

— за Австралија:

свињско месо во конзерви, според образецот VS-40/51.

— за Австрија:

- 1) копитари, според образецот VS-40/3, а за коњите за колење како прилог се прилага образецот VS-40/3-a и превод на уверението за здравјето (добиточен пасош);
- 2) говеда и кози, според образецот VS-40/5 и како прилог превод на уверението за здравјето (добиточен пасош);
- 3) свињи, според образецот VS-40/6 и како прилог превод на уверението за здравјето (добиточен пасош);
- 4) овци, според образецот VS-40/8 и како прилог превод на уверението за здравјето (добиточен пасош);
- 5) перната живина, според образецот VS-40/11;
- 6) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12, а за кучињата и кучешка здравствена карта според меѓународен образец;
- 7) елени и срњи, според образецот VS-40/13;
- 8) зајаци и питоми зајаци, според образецот VS-40/14-a;
- 9) риби, ракови, школки, свилени буби, пчели, желки, полжави, според образецот VS-40/29;

- 10) месо од говеда, овци, кози, свињи, живина, диви свињи и преживари, производи од месо, маст, јајца, млечни производи, риби и конзерви од риби, според образецот VS-40/21. За месото од говеда, овци, кози и од диви преживари како прилог се прилага и пополнетиот образец VS-40/15, за месото од домашни и диви свињи како прилог и образецот VS-40/16, а за месото од живина и за производите од јајца како прилог и образецот VS-40/22;
- 11) животински суровини, според образецот VS-40/32;
- 12) крзно и длака од питоми зајаци и зајаци, според образецот VS-40/32-а;
- 13) добиточна храна, според образецот VS-40/33.

За пратките на копитарии кога се превезуваат низ Австрија се прилага сета придружна документација како кога пратката се извезува во Австрија.

— за Белгија:

месо преработено или конзервирано, маснотии топени и преработки од месо, според образецот VS-40/55;

— за Франција:

- 1) копитарии за одгледување и колење, според образецот VS-40/28-а;
- 2) говеда, овци, кози и свињи — за одгледување, според образецот VS-40/28-б, а за колење — според образецот VS-40/28-с;
- 3) диви преживари и диви свињи, според образецот VS-40/28-д;
- 4) домашни и диви глодачи, според образецот VS-40/28-е;
- 5) перната живина, според образецот VS-40/11;
- 6) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12;
- 7) риби, ракови, школки, полжави, желки, свилени буби и пчели, според образецот VS-40/29;
- 8) рибини конзерви, според образецот VS-40/27;
- 9) месо и дроб на домашни животни (копитарии, говеда, овци, кози и свињи, според образецот VS-40/28-ф;
- 10) маст за исхрана, конзерви и преработки од месо и од дроб, екстракти од месо и отпадоци од животинско потекло, според образецот VS-40/28-г;
- 11) жабини копани замрзнати, според образецот VS-40/28-х;
- 12) суровини од животинско потекло, според образецот VS-40/32;
- 13) добиточна храна, според образецот VS-40/33.

— за Грција:

- 1) копитарии за одгледување и за колење, според образецот VS-40/24-а;
- 2) говеда, овци, кози и свињи — за одгледување, според образецот VS-40/24-б, а за колење — според образецот VS-40/24-с;
- 3) живина и дивеч пернат, според образецот VS-40/24-д;
- 4) диви преживари и диви свињи, според образецот VS-40/24-е;

- 5) домашни и диви глодачи, според образецот VS-40/24-ф;
- 6) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12;
- 7) месо од домашни животни, според образецот VS-40/24-д и прилог според образецот 40/9-с;
- 8) месо од домашна и дива перната живина според образецот VS-40/24-х и прилог според образецот 40/9-с;
- 9) маст за исхрана, конзерви и преработки од месо, дроб и екстракти од месо и отпадоци, според образецот VS-40/24 и прилог според образецот 40/9-с;
- 10) јајца и производи од јајца, според образецот VS-40/24-к и прилог според образецот 40/9-с;
- 11) риби, производи од риби, школки, ракови и жаби, според образецот VS-40/24-и;
- 12) производи од животинско потекло што не служат за човечка исхрана и за отпадоци за индустриска употреба, според образецот VS-40/24-ј;
- 13) добиточна храна, според образецот VS-40/33.

— за Холандија:

- 1) копитарии за одгледување и за работа, според образецот VS-40/45;
- 2) копитарии за колење, говеда, овци и свињи, според образецот VS-40/9а а како прилог за извозот на коњи за колење се додава пополнет образецот VS-40/3-а;
- 3) перната живина, според образецот VS-40/11;
- 4) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12;
- 5) зајаци и питоми зајаци, според образецот VS-40/14-а;
- 6) риби, ракови, школки, свилени буби, пчели, желки и полжави, според образецот VS-40/29;
- 7) маст, јајца, млечни производи, риби и конзерви од риби, според образецот VS-40/21;
- 8) месо според образецот VS-40/43-а. За говедско месо се прилага и образецот 40/21-б. За коњско месо се прилага исто така образецот VS-40/21-а;
- 9) производи од месо, според образецот VS-40/43-б;
- 10) животински суровини, според образецот VS-40/32;
- 11) добиточна храна, според образецот VS-40/33.

— за Италија

- 1) говеда за одгледување и чување, според образецот VS-40/35-а;
- 2) говеда за колење, според образецот VS-40/36-б;
- 3) свињи за одгледување и чување, според образецот VS-40/35-с;
- 4) свињи за колење, според образецот VS-40/35-д;
- 5) копитарии, овци, според образецот VS-40/9;
- 6) перната живина, според образецот VS-40/11.

За извоз во Италија на животните наведени во точ 1. и 5. кон наведените обрасци на уверенијата треба да се приложи образецот 40/9-а, а за извоз на коњи за колење и образецот 40/9-б;

- 7) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12;
- 8) зајаци и питоми зајаци, според образецот VS-40/14-а;
- 9) риби, ракови, школки, свилени буби, пчели, желки и полжави, според образецот VS-40/29;

- 10) свежо месо, според образецот VS-40/35-е. Кон уверението се прилага и образецот 40/9-с и образецот 40/21;
- 11) производи од месо, маст, јајца, млечни производи, риби и конзерви од риби итн., според образецот VS-40/21;
- 12) производи од јајца, според образецот VS-40/21;
- 13) животински суровини, според образецот VS-40/32;
- 14) добиточна храна, според образецот VS-40/33.

— за Соединетите Американски Држави (USA):

- 1) месо, според образецот VS-40/20;
- 2) производи од месо, според образецот VS-40/44;
- 3) животински црева, според образецот VS-40/30-а.

— за Сојузна Република Германија:

- 1) копитарите за приплод и за работа, според образецот VS-40/2-b, а како прилог — превод на уверение за здравствената состојба, според образецот 40/1-a, а копитарите за колене, според образецот VS-40/2-c со истиот прилог 40/1-a;
- 2) спортски коњи и коњи за турнири, според образецот VS-40/2-d (уверение за привремен увоз и транзит);
- 3) спортски коњи и коњи за турнири, според образецот VS-40/2-e (уверение за увоз на привремено извезени);
- 4) говеда за гоене и приплод, според образецот VS-40/1-b;
- 5) говеда за колене, според образецот VS-40/39;
- 6) свињи за колене, според образецот VS-40/40;
- 7) перната живина, според образецот VS-40/52;
- 8) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12;
- 9) риби, ракови, школки; свилени буби, пчели, желки, полжави според образецот VS-40/29;
- 10) свежо живинско месо, според образецот VS-40/46, со прилог, според образецот VS-40/46-a;
- 11) подготвено живинско месо, според образецот VS-40/47;
- 12) свежо месо, според образецот VS-40/48, за месо од домашни преживари и уверение според образецот VS-40/37, а за месо од домашни свињи и уверение според образецот VS-40/38;
- 13) месо од дивеч, според образецот VS-40/49;
- 14) преработено месо, според образецот VS-40/50, за месо од домашни преживари и уверение според образецот VS-40/37, а за месо од домашни свињи и уверение според образецот VS-40/38;
- 15) отстрелена перната дивеч, според образецот VS-40/53;
- 16) јајца за насад од домашна живина, според образецот VS-40/54;
- 17) солени црева и кожи, според образецот VS-40/30;
- 18) непреработена волна, според образецот VS-40/31;
- 19) животински суровини, според образецот VS-40/32;
- 20) крзно и длака од домашни и шумски питоми зајаци и зајаци, според образецот VS-40/32-a;
- 21) добиточна храна, според образецот VS-40/33.

— за Швајцарија:

- 1) копитарите, говеда, свињи и овци, според образецот VS-40/9;
- 2) перната живина, според образецот VS-40/11;
- 3) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12;
- 4) зајаци и питоми зајаци, според образецот VS-40/14-a;
- 5) риби, школки, ракови и свилени буби, пчели, желки и полжави, според образецот VS-40/29;
- 6) месо од живина, месо од диви свињи и преживари, маст, јајца, млечни производи, риби и конзерви од риби, според образецот VS-40/21. За заклани кокошки и пилиња како прилог образецот VS-40/22-a, за закланите мисирки образецот 40/22-c;
- 7) месо и производи од месо на говеда, овци, кози, свињи и коњи, според образецот VS-40/36;
- 8) животински суровини, според образецот VS-40/32;

— за Шведска:

- 1) месо од говеда, овци, кози, свињи, живина, диви свињи и преживари, производи од месо, маст, јајца, млечни производи, риби и конзерви од риби, според образецот VS-40/21 се прилага и образецот 40/21-b, како и потврда за увоз и извоз на добиток, месо и преработки;

— за Велика Британија:

- 1) копитарите, говеда, свињи и овци, според образецот VS-40/9;
- 2) перната живина, според образецот VS-40/11;
- 3) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12;
- 4) зајаци и питоми зајаци, според образецот VS-40/14-a;
- 5) риби, школки, ракови, свилени буби, пчели, желки, полжави и други мекотелци, според образецот VS-40/29;
- 6) бекон, според образецот VS-40/17;
- 7) месо говедско, телешко, свињско и овчо, според образецот VS-40/18;
- 8) месо од живина, диви свињи и преживари, производи од месо, маст, јајца, млечни производи, риби, конзерви од риби итн. според образецот VS-40/21;
- 9) животински суровини, според образецот VS-40/32;
- 10) добиточна храна, според образецот VS-40/33.

Член 64

За земјите што не се наведени во член 63 на овој правилник се издаваат следните уверенија и други исправи според видот на пратката, и тоа за:

- 1) копитарите, говеда, свињи, и овци, според образецот VS-40/9;
- 2) перната живина, според образецот VS-40/11;
- 3) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12;
- 4) зајаци и питоми зајаци, според образецот VS-40/14-a;
- 5) риби, ракови, школки, свилени буби, пчели, желки, полжави и др., според образецот VS-40/29;
- 6) месо од говеда, овци, кози, свињи, живина, диви свињи и преживари, производи од месо; маст, јајца, млечни производи, риби и конзерви од риби, според образецот VS-40/21;
- 7) суровини од животинско потекло, според образецот VS-40/32;
- 8) добиточна храна, според образецот VS-40/33.

Член 65

Обрасците од чл. 63 и 64 на овој правилник мораат да се преведат на јазиците утврдени со меѓународен договор, и тоа: на германски јазик — ако пратката се испраќа за СР Германија и Швајцарија; на германски или француски јазик — ако пратката се испраќа за Австрија и Бугарија; на германски или англиски јазик — ако пратката се испраќа за Холандија и Шведска; на француски јазик — ако пратката се испраќа за Франција и Италија; на француски или англиски јазик — ако пратката се испраќа за Турција и Грција; на англиски јазик — ако пратката се испраќа за САД, Англија и за земјите од англиското говорно подрачје, а ако пратката се испраќа во други земји, наведените обрасци мораат да се преведат на службениот јазик на односната земја или на француски јазик.

Член 66

На секоја издадена исправа од чл. 63 и 64 на овој правилник, органот што извршил контрола става штембил со име и презиме, потпис и службен печат.

Член 67

Ако во текот на превозот од натоварната станица до граничниот премин мора да се изврши претовар на пратката која се извезува, органот под чија контрола е извршен претовар, на уверението за здравствената состојба на пратката ќе ја назначи причината на претоварот, датумот на претоварот, местото во кое е извршен претовар и бројот на новото превозно средство, и тоа да се завери со потпис, штембил со име и презиме и со службен печат.

Член 68

Ако пратката наменета за извоз мора да се претовари на граничниот премин, тој претовар може да се изврши, согласно со член 40 а во врска со член 22 став 1 од Законот, само под контрола на граничниот ветеринарски инспектор.

Граничниот ветеринарски инспектор под чија контрола е извршен претоварот, ќе постапи според одредбата на член 67 од овој правилник.

Член 69

Ако на граничниот премин е извршен претовар и складирање на пратките од член 22 став 1 на Законот, граничниот ветеринарски инспектор ќе постапи според одредбата на член 66 од овој правилник. Ако повеќе претоварни и складирачки пратки се испраќаат како една пратка, граничниот ветеринарски инспектор ќе издаде едно уверение за здравствената состојба на пратката (со придружната документација), а уверенијата издадени при натоварот на тие пратки ќе ги задржи во својата архива.

Член 70

Кога пратката што се извезува ќе пристигне на граничниот премин, превозникот мора, согласно со член 29 од Законот, да ја извести граничната ветеринарска станица за пристигањето на пратката, заради вршење на задолжителен преглед на пратката.

Ако превозникот не ја извести граничната ветеринарска станица за пристигањето на пратката, тогаш тоа, согласно со член 29 од Законот, ќе го направи органот на царинската служба.

Граничната ветеринарска станица е должна да води евиденција за пријавите за пристигањето на пратките и за извршените прегледи од став 1 на овој член.

Член 71

Ако пратката е исправна и документацијата уредна и ако не постојат пречки за извоз во определена земја, или за провоз преку некоја земја, граничниот ветеринарски инспектор на уверението за здравствената состојба на пратката ќе стави назнака „Извозот дозволен“, и ќе го завери со свој потпис, штембил, со име и презиме и со службен печат.

Ако на уверението за здравствената состојба на животното што ја придружува пратката, му истекол рокот на важењето предвиден со меѓународен договор склучен со земјата во која се извезува пратката, граничниот ветеринарски инспектор ќе го продолжи рокот на важењето на уверението, по деталниот преглед на пратката, и тоа ќе го завери со свој потпис, штембил со име и презиме и со службен печат.

Член 72

Ако пратката пристигне на граничниот премин без потребната документација што треба да ја придружува пратката, или ако соодветните исправи не се уредни, граничниот ветеринарски инспектор ќе го определи рокот во кој мораат да се поднесат пропишаните придружни исправи или мора да се изврши исправка на пратката и на придружната документација. Ако во пропишаниот рок не се поднесе уредна документација, ќе се забрани извозот на пратката.

Увоз на пратки

Член 73

Кога пратката што се увезува ќе пристигне на граничниот премин, превозникот мора, согласно со член 29 од Законот, да ја извести граничната ветеринарска станица за пристигањето на пратката, заради вршење на задолжителен преглед на пратката.

Ако превозникот не ја извести граничната ветеринарска станица за пристигањето на увозната пратка, тогаш тоа согласно со член 29 од Законот, ќе го направи органот на царината.

За извршените задолжителни прегледи на увезените пратки се води евиденција.

Член 74

Со задолжителниот преглед на пратките што се увезуваат се утврдува дали постојат пречки за увоз на пратките и дали пратките се снабдени со пропишаните исправи, како и дали е издадено решението од член 23 став 1 на Законот, освен за пратките определени во Наредбата за определување на производите од животинско потекло за чиј увоз или провоз не треба да се прибави решение за постоење на ветеринарско-санитарни пречки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/77).

Пратката која се увезува мора да биде, согласно со член 24 став 2 од Законот, снабдена со уверение од чл. 63 и 64 на овој правилник, зависно од земјата од која се увезува.

Член 75

Согласно со член 24 став 3 од Законот, ќе се забрани увоз на пратка ако постои некоја од причините од член 24 став 3 на Законот, или ако за таа пратка не е издадено решението од член 74 на овој правилник.

Член 76

Ако не постојат пречки за увоз на пратката, во поглед на пратката и документацијата која мора да ја придружува пратката, граничниот ветеринарски инспектор ќе постапи на следниот начин:

1) за пратки со животни, ќе го завери уверението за здравствената состојба на животното, со што ја продолжува неговата важност уште за 10 дена, на уверението става назнака: „Увозот дозволен“, и го заверува со свој потпис, штембил со име и презиме и со службен печат;

2) за сите други пратки, ќе го задржи уверението за здравствената состојба на пратката, а ќе издаде потврда на образецот VS-40/34, која ја придружува пратката до местото на определување.

За извршените прегледи од став 1 на овој член се води евиденција за увозникот, за видот и количеството и за местото на определување на пратката.

Член 77

Местото на определување на пратката мора да се согласува со местото на определување назначено во решението од член 74 став 1 на овој правилник, освен за пратките наброени во Наредбата за определување на производите од животинско потекло за чиј увоз или провоз не треба да се прибави решение за постоење на ветеринарско-санитарни пречки, а за пратките на животни — со решението на надлежниот орган за местото на одржување на карантинот, ако тие животни мораат да бидат во карантин во смисла на член 25 став 1 од Законот.

Член 78

Ако не постојат пречки за увоз на пратката, на царинската декларација за таа пратка, граничниот ветеринарски инспектор ќе стави ознака „Увозот дозволен“, и тоа ќе го завери со свој потпис, со факсимил и со службен печат.

Ако пратката, која се увезува, се царини во внатрешноста на земјата, а не постојат пречки за увоз, ќе се издаде потврда на образецот VS-40/34, со назнака „за царина“, која служи како доказ дека не постојат ветеринарско-санитарни пречки за увоз на назначената пратка.

Член 79

Ако пратката се увезува со камион и ако не постојат пречки за увоз, а царинењето на пратката се врши на самиот граничен премин, органот што извршил задолжителен преглед ќе стави на камионот плomba на таа гранична станица и бројот на плombата ќе го запише во придружниот документ.

Провоз на пратки

Член 80

Кога пратката што се провозува (транзит) ќе стигне на граничниот премин, превозникот мора, согласно со член 29 од Законот, да ја извести граничната ветеринарска станица заради вршење на задолжителен преглед.

Ако лицето од став 1 на овој член не ја извести граничната ветеринарска станица, за пристигањето на пратката, тогаш, тоа, согласно со член 29 од Законот, ќе го стори органот на царинската служба.

За извршените задолжителни прегледи на пратките што се провозуваат се води евиденција.

Член 81

Со задолжителниот преглед на пратките што се провозуваат се утврдува дали за пратката е издадено решението од член 23 став 1 на Законот, со кое се дозволува провоз на таа пратка, освен за пратките определени во Наредбата за определување на

производите од животинско потекло за чиј увоз или провоз не треба да се прибави решение за постоење на ветеринарско-санитарни пречки, и дали пратката ги исполнува условите за провоз.

Член 82

Согласно со член 24 став 3 од Законот, ќе се забрани провоз (транзит) на пратката ако постои некоја од причините од тој став.

Ако постојат пречки за провоз на пратката, ќе се постапи на начинот предвиден со меѓународниот договор што Социјалистичка Федеративна Република Југославија го склучила со земјата од која таа пратка се извезува (земјата на потеклото на пратката).

Член 83

Ако не постојат пречки за провоз на пратката, во поглед на пратката и документацијата што мора да ја придружува пратката, граничниот ветеринарски инспектор ќе ја стави ознаката „Провозот дозволен“ и ќе ја завери со свој потпис, со факсимил и со службен печат:

1) за пратките во провоз со железница — на опачината од уверението за здравствената состојба на пратката;

2) за пратките во провоз со камион — на опачината од уверението за здравствената состојба на пратката и на царинската пропатница;

3) за пратките во провоз со камион според режимот (Carnet Tir — на опачината од уверението за здравствената состојба на пратката и на копијата на образецот од „Carnet Tir“) што ја придружува пратката.

Член 84

Обрасците од чл. 6 и 63 на овој правилник се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 85

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на ветеринарна контрола при превозот на добиток и месо и за начинот на утовар, истовар и претовар на добиток и месо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56 и 44/56 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/65 и 57/70) и Упатството за спроведување на контрола од страна на ветеринарниот инспектор при превозот со средства на јавниот сообраќај на пратки на добиток, сировини од добиток, производи и отпадоци, како и предмети со кои можат да се пренесуваат заразни болести кај добитокот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61 и 44/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63, 38/64 и 40/65).

Член 86

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9-2903/2
25 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
инж. Милован Зидар, с.р.

ОПШТИНА _____

Ветеринарска инспекција

Број: _____

19—

Образец VS-40/1-1

(формат на штембилот 80 × 100 mm)

Ја прегледав при натоварот пратката:

(број и вид на животните)

описани во _____ примероци уверенија за здравствена состојба, и превозното средство _____
(број и ознака)

и утврдив дека за нејзиното експедирање, во поглед на пропишаните ветеринарско-санитарни услови, нема пречки.

За денковни пратки _____
(број на кафези, сандаци)

Испраќач _____ од _____

Примач _____ во _____

Место на натоварот _____

Ветеринарски инспектор,

(М.П.)

(потпис и факсимил)

ОПШТИНА _____

Ветеринарска инспекција

Број: _____

19—

Образец VS-40/1-2

(формат 145 × 180 mm)

ПОТВРДА

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ПРАТКАТА НА ЖИВОТНИ ШТО СЕ ЕКСПЕДИРААТ СО
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ

Ја прегледав при натоварот пратката на животни:

(број, вид и тежина)

и превозното средство _____
(број и ознака)

и утврдив дека за нејзиното експедирање, во поглед на пропишаните ветеринарско-санитарни услови, нема пречки.

За денковни пратки _____
(број на кафези, сандаци)

Испраќач _____ од _____

Примач _____ во _____

Место на натоварот _____

Ветеринарски инспектор,

(М.П.)

(потпис и факсимил)

ОПШТИНА _____
 Ветеринарска инспекција
 Број: _____ 19—

Образец VS-40/1-3
 (формат на потврдата 180 × 145 mm
 (формат на штембилот 80 × 100 mm)

ПОТВРДА

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ПРАТКАТА НА ЖИВОТИНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ КОЈА СЕ
 ЕКСПЕДИРА СО ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ

Ја прегледав пратката денеска во _____ часот

(вид на производот, количество или тежина)
 или запишани во испратниот лист број _____ од _____
 (датум на издавањето)

(организација на здружен труд, место)
 и ја утврдил здравствената исправност и дека за нејзиното експедирање во поглед на пропишаните ве-
 теринарско-санитарни услови, нема пречки.

Пратката е во разладена, длабоко-смрзната*) состојба во _____
 (вид на пакување)

Забелешка: _____
 (објект, место, погон од увоз, за преработка)

Превозно средство _____
 (вид, број и ознака)

За дневни пратки _____
 (број на пакети, контејнери)

Испраќач _____ од _____

Примач _____ во _____

Место на натоварот _____

(М.П.)

Ветеринарски инспектор,

(потпис и факсимил)

*) Непотребното да се прецрта.

ОПШТИНА _____
 Ветеринарска инспекција
 Број: _____ 19—

Образец VS-40/1-4
 (формат на потврдата 180 × 145 mm
 (формат на штембилот 80 × 100 mm)

ПОТВРДА

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ПРАТКАТА НА ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ — ЖИВОТИНСКИ
 ОТПАДОЦИ*) КОЈА СЕ ЕКСПЕДИРА СО ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРО-
 МЕТ

Ја прегледав при натоварот пратката:

(вид сировини — отпадоци, количество, тежина*)
 или запишани во испратниот лист број _____ од _____
 (датум на издавањето)

(објект, место, погон, организација на здружен труд, од увоз*)
 и превозното средство _____
 (вид, број, ознака)

и утврдил дека за нејзиното експедирање, во поглед на пропишаните ветеринарско-санитарни услови,
 нема пречки.

За дневни пратки _____
 (број на пакети, контејнери)*)

Испраќач _____ од _____

Примач _____ во _____

Место на натоварот _____

(М.П.)

Ветеринарски инспектор,

(потпис и факсимил)

*) Непотребното да се прецрта.

Мостра а)

Образец 40/1-а

УВЕРЕНИЕ

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА И ЗА ПОТЕКЛОТО (ДОВИТОЧЕН ПАСОШ) ЗА УВОЗ, ПРОВОЗ
(НА КОПИТАРИ, ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ ИЛИ СВИЊИ)

Бр. _____

Број на евиденцијата _____ општина _____ округ _____

Сопственик на животното _____
(презиме и име)

(место на живеење)

Вид и опис на животното _____

Особени знаци _____

Место на потеклото _____

Уверението е издадено врз основа на _____

Со ова уверение се потврдува дека гореопишаното животно е здраво и дека прометот на овие животни се наоѓа под забрана поради ветеринарски мерки.

Ова уверение важи како уверение за сопственоста 1 година и како здравствено уверение 10 дена.

Датум _____

(М.П.)

Службен ветеринар, _____

*) Несоодветното да се прецрта.

Образецот е и на германски јазик.

Мостра б)

Образец 40/1-б

УВЕРЕНИЕ

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА И ЗА ПОТЕКЛОТО (ДОВИТОЧНИ ПАСОШ) ЗА УВОЗ, ПРОВОЗ
(КОПИТАРИ, ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ ИЛИ СВИЊИ)*)

Бр. _____

Број на евиденцијата _____ општина _____ округ _____

Сопственик на животното _____
(презиме и име)

(место на живеење)

Вид и опис на животното _____

Особени знаци _____

Место на потеклото _____

Уверението е издадено врз основа на _____

Со ова уверение се потврдува дека гореопишаното животно е здраво и дека прометот на овие животни не се наоѓа под забрана поради ветеринарски мерки.

Животното потекнува од запати официјално прогласени како слободни од туберкулоза и бруцелоза.

Животното најмалку три недели пред експедирањето е прегледано со негативен резултат на туберкулоза (кожна проба) и бруцелоза (крвен преглед).

Ова уверение важи како уверение за сопственоста 1 година и како здравствено уверение 10 дена.

Датум _____

(М.П.)

Службен ветеринар, _____

*) Несоодветното да се прецрта.

Образецот е и на германски јазик.

ГРВ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/2-b

Прилог 1

Мостра 1

(кон член 3)

У В Е Р Е Н И Е

ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВЈЕТО ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЕДНОКОПИТАРИ — ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК И ДОБИТОК ЗА УПОТРЕБА

Власт што го издава уверението (службен ветеринар) _____

I. Потекло на животното:

Име и наслов на потеклото на товарот _____

Име и адреса на испраќачот _____

II. Поблизок опис на животното:

Место на определувањето и одредишна земја _____

При увозот: име и адреса на првиот примач _____

Вид на превозното средство: железнички вагон, брод, авион, камион¹⁾ _____

(ознака или број на железничкиот вагон или камион, број на авионот, име на бродот) _____

При транзитот: излезна погранична царинарница _____

III. Податоци за идентификување на животното:

Вид _____ пол _____ раса _____

старост _____ боја _____

(друга ознака или опис, на пример белег)

Број на копитниот жиг, гривата, пломбата или марката _____

IV. Податоци за здравствената состојба на животните:

Потпишаниот тврди дека гореспоменатото животно одговара на следните услови:

а) Во текот на последните три месеци²⁾ пред натоварот или, ако е помладо од три месеци — од своето раѓање, било постојано во местото на првобитниот запат што е означено под I.

б) Денеска е прегледано и не покажува никакви клинички знаци на некоја заразна болест.

в) ³⁾ Во текот на последните 30³⁾ дена официјално е испитано со негативен резултат со помош на Agargel-immunodifuzion тест на заразна анемија (Anemia infectiosa equorum).

Испитувањето го извршила _____

(назив на лабораторијата)

Број _____ датум _____

г) Во местото на потеклото и во неговата околина од 10 km пред натоварот не се службено утврдени следните заразни болести: сакагија (Malleus). Положа зараза (Exanthema coitale paralyticum) во текот на последните 12³⁾ месеци, заразна малотрзност (Anemia infectiosa equorum) заразно воспаление на мозокот и на 'рбетниот мозок (meningo-Encephalitis equorum, Борна болест) во текот на последните шест месеци. како ни други заразни болести на еднокопитари во текот на последните 40 дена.

V. Ова уверение важи 10 дена, сметајќи од денот на издавањето; ако земјата на извозот ги транспортира животните по морски пат, рокот на важењето се продолжува за времето што е потребно за транспорт по море.

Издадено во _____, на _____ 19____

(место)

(датум)

(М. П.)

Службен ветеринар,

(потпис)

¹⁾ Непотребното да се прецрта.

²⁾ Овој рок се однесува на денот на натоварот.

³⁾ Овие податоци не се потребни за копитарите кои припаѓаат на циркус, за ждребиња со мајка, како и за транзит: во овие случаи буквата (в) треба да се прецрта.

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/2-с
Прилог 1
Мостра 2
(кон член 3)

УВЕРЕНИЕ
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА¹⁾ ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЕДНОКОПИТАРИ

— Добиток за колење —

Власт што го издава уверението (службен ветеринар) _____

I. Потекло на животното:

Име и адреса на испраќачот _____

Извозно место _____

II. Поблизок опис на животното:

Место на определување и одредишна земја _____

При увозот: означување на јавна кланица во која е дотерано животното _____

При увозот: име и адреса на примачот _____

Видот на превозното средство: железнички вагон, брод, авион²⁾ _____

(ознака или број на железничкиот вагон, број на авионот, име на бродот) _____

При транзитот: излезна погранична царинарница: _____

III. Податоци за идентификација на животното:

Број на животни _____

Тековен број	Пол	Старост	Жиг (број и место каде што е втиснат) при транзитот — ознака или опис

IV. Податоци за здравствената состојба на животните:

Потпишаниот тврди дека гореспоменатите животни одговараат на следните услови:

а) Денеска се прегледани и не покажуваат никакви клинички знаци на заразни болести.

б) Во текот на последните 30 дена³⁾ пред натоварот биле во местото на првобитниот запат, во кое, во текот на последните 6 месеци³⁾, не се службено утврдени следните заразни болести: сакадија (Milieu) полова зараза (Erythema coitale paralyticum), заразна малокрвност (Anemia infectiosa equorum, Борна болест) и други заразни болести на еднокопитари во текот на последните 40 дена³⁾.

V. Ова уверение важи 10 дена, сметајќи од денот на издавањето; ако земјата на извозот ги транспортира животните по морски пат, рокот на важењето се продолжува за времето што е потребно за транспорт по море.

Издадено во _____, на _____ 19____
(место) (датум)

(М.П.)

Службен ветеринар,

¹⁾ Уверението за здравствената состојба смислено заеднички да се издаде за животни кои заедно се транспортираат во еден железнички вагон или авион што ги испраќа ист испраќач и кои се определени за ист примач; при транспортот со брод може понекогаш за 10 животни да се издаде уверение за здравствената состојба.

²⁾ Неопходно е да се прецрта.

³⁾ Свој рок се однесува на денот на натоварот.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/2-d
Прилог II
(кон член 11)

А. УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ТРКАЧКИ
КОЊИ И КОЊИ ЗА ТУРНИР

Земја на потеклото¹⁾ _____
Власт што го издава уверението (службен ветеринар) _____

I. Ознака и поблизок опис на животното:

Сопственик _____
(име и адреса)
Име на коњот _____
Пол _____ раса _____ старост _____ години _____
Боја и белег _____
При увозот: коњот треба да учествува од _____ до _____ 19____
на трки (турнир, тренинг²⁾)
во _____
(место на приредбата)
Вид на превозното средство: железнички вагон, брод, авион, камион³⁾ _____
(ознака или број на железничкиот вагон или камионот, број на авионот, име на бродот)
Излезна погранична царинарница преку која животното треба да биде повторно извезено _____

II. Податоци за здравствената состојба на животното:

Потпишаниот потврдува дека гореопишаниот коњ одговара на следните услови:
а) прегледан е денеска и не покажува клинички знаци на некоја заразна болест;
б) во текот на последните 40 дена пред испраќањето не се службено утврдени никакви заразни бо-
лести на еднокопитари во местото на првобитниот запат на животното.

III. Ова уверение важи 6 месеци, сметајќи од денот на издавањето. Тоа може да биде издадено нај-
рано 5 дена пред увозот од матичната земја¹⁾.

Издадено во _____, на _____ 19____
(место) (датум)
(М.П.)

Службен ветеринар,

Простор за царински забелешки
Ден на увозот _____ 19____ (печат на царинарницата)
Ден на извозот од СР Германија: _____ 19____ (печат на царинарницата)

Б. ИЗЈАВА НА СОПСТВЕНИКОТ ИЛИ НЕГОВИОТ ЗАСТАПНИК
(само при увозот)

Со ова изјавувам :
— во претходното уверение споменатиот коњ, во текот на последните три месеци пред увозот, бил вон
матичната земја¹⁾ во следните места:

Од — до	М е с т о	Земја (област)

— Во претходното уверение споменатиот коњ, во текот на последните три месеци пред увозот, не бил
надвор од матичната земја¹⁾

_____, на _____ 19____
(место)
(потпис)

¹⁾ Земја во која животното е воведено во книгата на коњите и во листата на некоја спортска организација.
²⁾ Непотребното да се прецрта.
Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/2e
Прилог III
(кон член 13)

**A. УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА ЗА УВОЗ НА ПРИВРЕМЕНО ИЗВЕЗЕНИ ТРКАЧКИ
КОЊИ И КОЊИ ЗА ТУРНИР**

Власт што го издава уверението (службен ветеринар) _____
Земја _____

I. Ознака и поблизок опис на животното:

Сопровожитель _____ (име и адреса)

Коњ _____ (име)

Пол _____ раса _____ старост _____ години _____

Boja i belleg _____

Треба да биде транспортиран во _____ СР Германија.

(место на определувањето)

Вид на превозното средство: железница, брод, вагон, камион¹⁾

(ознака или број на железничкиот вагон или камионот, број на авионот, име на бродот)

Влезна царинарница на СР Германија преку која се увезува коњот:

II. Потпишаниот, за тркалиштето (место за турнир, патека за тренинг!) во _____

Надлежниот службен ветеринар го потврдува за гореспоменатиот коњ следното:

а) коњот денеска е прегледан и не покажува никакви клинички знаци на некоја заразна болест;

б) во текот на последните 40 дена пред издавањето на уверението, на гореназначеното тркалиште (место за турнир, патека за тренинг¹⁾), не се појавиле никакви заразни болести.

III. Ова уверение е издадено на денот на испраќањето и важи пет дена, сметајќи од денот на издавањето; ако животното се транспортира по морски пат, рокот на важењето се продолжува за времето потребно за транспорт по море.

Издадено во _____, на _____ 19____
(место) (датум)

Службен ветеринар.

Простор за царински забелешки

Ден на извозот од Сојузна Република Германија

19—

(Печат на царинарницата)

(Печат на царицарницата)

Ден на увозот _____ 19____

Б. ИЗЈАВА НА СОПСТВЕНИКОТ ИЛИ НЕГОВИОТ ЗАСТАПНИК

Со ова изјавувам дека во претходното уверение споменатиот коњ по својот извоз бил на следните места надвор од СР Германија:

Од — до

М е с т о

Земја (област)

(место)

19—

(ПОТПИС)

4) Непотребното да се прецрта.

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/3

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВЈЕТО

Се потврдува дека животните: _____ коњи во дворот на потеклото и на натоварната станица се прегледани од ветеринар, дека се најдени здрави и:

1) дека не владееле дурина и сакагија во општината на потеклото и во соседните општини за последните 40 дена пред испраќањето;

2) дека не владеело некое друго заболување кое подлежи на задолжителна пријава, а се пренесува на копитарите, во општината на потеклото за време на испраќањето*);

3) дека не владеела инфективна анемија на коњите во општината на потеклото за последните 6 месеци пред експедирањето;

4) дека општините низ кои минал транспортот од општината на потеклото до натоварната станица на животните се слободни од заболувања кои подлежат на задолжителна пријава, а се пренесуваат на копитарите*).

Забелешка _____

Вагон број _____

Земја и место на определувањето _____

Ветеринарски број _____

Место на натоварот _____

Датум _____ 19____

(М.П.)

Ветеринарски инспектор,

*) Посединечни случаи на туберкулоза, беснило на кучиња и мачки, антракс, шуштавец и полови инфекции во општината на потеклото (но не во дворот на потеклото) и во општините низ кои минал транспортот од општината на потеклото до станицата на натоварот не се заемаат предвид.

Образецот е и на француски јазик.

Образец VS-40/3-a

ЗАБЕЛЕШКА

Уверение за потеклото и здравјето, ветеринарски број _____ за извоз на коњи

Кај копитарите обележени со жежок жиг на копитото на левата предна нога се броевите _____

_____ е извршено малеинирање на _____

19____ година со негативен резултат. Исто така, кај сите означени копитари е извршен и серолошки преглед на крвта на сакагија со метод на врзување на компленти во овластениот ветеринарски завод на _____ 19____ година, со негативен резултат.

(М.П.)

Ветеринарски инспектор,

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/5

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВЈЕТО

Се потврдува дека животните: _____ говеда-кози*) се прегледани од ветеринар во дворот на потеклото и на натоварната станица, дека се најдени здрави и:

1) дека не владееле лигавка и шап во општината на потеклото и во соседните општини за последните 6 месеци пред натоварот, кај говедата за колење и кај козите за колење — за последните 40 дена, а во дворот на потеклото — за последните 6 месеци.

2) дека не владееле говедска куга и заразно воспаление на белите дробови кај говедата во општината на потеклото и во соседните општини — за последните 6 месеци пред експедирањето;

3) дека не владеело друго заболување кое подлежи на задолжителна пријава и се пренесува на говедата односно на козите во општината на потеклото за време на експедирањето;

4) дека животните последните 6 месеци — кај говедата за колење и козите за колење последните 40 дена — пред експедирањето поминале во општини кои биле слободни од лигавка и шап, и

5) дека општините низ кои минал транспортот од општината на потеклото до натоварната станица за добиток се слободни од заболувања кои подлежат на задолжителна пријава, а се пренесуваат на говеда односно на кози**).

Забелешка _____

Вагон број _____

Земја и место на определувањето _____

Ветеринарски број _____

Место на натоварот _____

Датум _____ 19____

(М.П.)

Ветеринарски инспектор, _____

*) Непотребното да се прецрта.

**) Поединечни случаи на туберкулоза, беснило на кучиња и мачки, антракс, шуштавец и полови заболувања во општината на потеклото (но не во дворот на потеклото) и во општините низ кои минал транспортот од општината на потеклото до станицата на натоварот не се земаат предвид.

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/6

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВЈЕТО

Се потврдува дека животните: _____ свињи се прегледани од ветеринар во дворот на потеклото и на натоварната станица и:

1) дека не владеела лигавка и шап за последните 40 дена во општината на потеклото и во соседните општини, а во дворот на потеклото за последните 6 месеци пред експедирањето;

2) дека не владеела свињска чума и заразна фатеност кај свињите за последните 40 дена пред експедирањето во општините на потеклото и во соседните општини;

3) дека не владеела говедска чума за последните 6 месеци пред експедирањето во општината на потеклото и во соседните општини;

4) дека не владеело некое заболување во општината на потеклото, кое се пренесува на свињите, а подлежи на задолжителна пријава за воеме на испраќањето*);

5) дека свињите за последните два месеца пред натоварот не биле третирани со специфичен имун серум и дека за последните три месеци не биле изложени на активна заштитна вакцинација против свињска чума, и

6) дека општините низ кои минал транспортот од општината на потеклото до натоварната станица на животните се слободни од заболувања кои се пренесуваат на свиџите, а кои подлежат на задолжителна пријава*).

Забелешка: _____

Вагон број _____

Земја и место на определување _____

Ветеринарски број _____

Место на натоварот _____

Датум _____ 19____

Ветеринарски инспектор,

(М.П.)

*) Поединечни случаи на туберкулоза, беснило на кучиња и мачки, антракс, шуштавец и полови инфекции во општината на потеклото (но не во дворот на потеклото) и во општините низ кои минал транспортот од општините на потеклото до станицата на натоварот не се земаат предвид.

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/8

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВЈЕТО

Се потврдува дека животните: _____ овци се прегледани од ветеринар во дворот на потеклото и на натоварната станица, дека се најдени здрави и:

1) дека не владеела лигавка и шап во општините на потеклото и во соседните општини за последните 40 дена, а во дворот на потеклото за последните 6 месеци пред експедирањето;

2) дека не владеела говедска чума во општината на потеклото и во соседните општини за последните 6 месеци, а овчи сипаници за последните 40 дена пред експедирањето;

3) дека не владеело некое друго заболување во општината на потеклото за време на експедирањето кое подлежи на задолжителна пријава, а се пренесува на овци;

4) дека животните последните 40 дена пред експедирањето ги поминале во општини кои се слободни од лигавка и шап, и

5) дека општините низ кои минал транспортот од општината на потеклото до натоварната станица на тие животни се слободни од заболувања кои подлежат на задолжителна пријава, а се пренесуваат на овци*).

Место на натоварот _____

Датум _____ 19____

Број на вагонот _____

Ветеринарски инспектор,

(М.П.)

*) Поединечни случаи на туберкулоза, беснило на кучиња и мачки, шуштавец, полови заболувања во општината на потеклото (но не и во дворот на потеклото) и во општините низ кои минал транспортот од општината на потеклото до станицата на натоварот не се земаат предвид.

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ

Образец VS-40/9

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВЈЕТО

Потпишаниот ветеринарски инспектор тврди дека при натоварот ги прегледал (број на животните според видовите и полот) _____ опишани во прилозите _____ приме-
роци, уверенија за здравствената состојба на добитокот, дека нашол оти животните се здрави и оти
не може да се сомнева дека се заразени, како и дека не владееле добиточни зарази:

КАЈ КОПИТАРИТЕ: сакагија во местото на потеклото и во кругот од 10 km*) — во општината на
потеклото и во соседните општини*) за последните _____ дена, дурина
во местото на потеклото и во кругот од 10 km*) — во општината на потеклото и во со-
седните општини*) за последните _____ дена — месеци*), инфективна анемија кај коњите во
месото на потеклото и во кругот од 10 km*) — во општината на потеклото и во сосед-
ните општини*) за последните _____ дена-месеци*);

а освен тоа:

КАЈ ЧАПУНКАРИТЕ: говедска куга на територијата на целата земја за последните 6 месеци и
лигавка и шап во местото на потеклото и во кругот од 10 km*) — во општината на по-
теклото и во соседните општини*) — и во местото на престојот*) за последните _____ дена;

а освен тоа:

КАЈ ГОВЕДАТА: белодробна зараза на територијата на целата земја за последните 6 месеци;

КАЈ ОВЦИТЕ: овчи сипаници во местото на потеклото и во кругот од 10 km*) — во општината
на потеклото и во соседните општини*) за последните _____ дена и шуга*) — во општината на
потеклото и во соседните општини за последните _____ дена;

КАЈ СВИЊИТЕ: заразна фатеност кај свињите во местото на потеклото и во круг од 10 km*)
— во општината на потеклото и во соседните општини*) за последните _____
дена, свињска чума во местото на потеклото и во кругот од 10 km*) — во општината на потеклото и
во соседните општини*) за последните _____ дена и трихинелоза*) во ме-
стото на потеклото за последните три години.

На патот до станицата на натоварот животните помикаа низ незаразено подрачје.

Потпишаниот ветеринарски инспектор ја заверува точноста на преводот на приложените увере-
нија за здравствената состојба на добитокот и на другите ветеринарски документи.

Забелешка: _____

Вагон број _____

Земја и место на определувањето _____

Ветеринарски број _____

_____ 19 — година

Станица на натоварот _____

Ветеринарски инспектор,

(М.П.)

И.З. Да се прецрта сето она што не се однесува на видот на натоварениот добиток.

*) Непотребно е да се прецрта и да се запише времето на непостоење на зараза во смисла на одредбите на
ветеринарската конвенција со односната земја увозничка и превозничка.

Образецот е и на француски, германски и англиски јазик.

Образец 40/9-а

ПОТВРДА

Со ова од страна на ветеринарскиот инспектор се потврдува:

дека животните на кои се однесува овој сертификат не биле третирани со природни или со синтетички естрогени како во зооекономски така ниту во терапевтски цели, коњите се малеинизирани со офтален метод на _____ 19— година и е добиен негативен резултат.

Датум _____

Ветеринарски инспектор,

(М.П.)

Образецот е и на италијански јазик.

Образец 40/9-б

1. — На левото предно копито со жежок жиг да се втисне ознака во облик на големата буква М.
2. — Животните од своето раѓање се од местото на потеклото на пратката (за млади животни).
3. — Животните поминале најмалку 6 месеци во местото на потеклото на пратката (за постари животни).
4. — Животните реагирале негативно на Coggins тест. Ветеринарски институт број _____ датум _____ 19—
5. — Животните биле негативни на дурина според методот на врзување на комплементи. Ветеринарски институт број _____ датум _____ 19—

Текстот е и на француски јазик.

Образец 40/9-с

(за извоз и увоз на добиток,
месо и производи од месо)

ПОТВРДА

Со ова од страна на ветеринарскиот инспектор се потврдува:

дека добитокот на кој се однесува овој сертификат како и месото и производите од месо потекнуваат од добиток кај кој во исхраната не биле употребувани ниту хормонални ниту естрогени средства.

Во _____ 19—

Ветеринарски инспектор,

(М.П.)

Образецот е и на француски, германски и англиски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/10

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВЈЕТО НА ПЕРНАТА ЖИВИНА

наменета за извоз*) — транзит*)
Важи 10 дена

Потпишаниот државен ветеринар тврди дека живата перната живина, и тоа кокошки*) _____ парч. пајки*) _____ парч., гуски*) _____ парч., мисирки*) _____ парч. _____ сопственост на од _____ и упатена на _____ во _____, натоварена во вагонот број _____ во _____, кавези*) _____ сандаци*), е прегледана и дека е најдена без сомневање на заразеност.
Оваа перната живина по потеклото е од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, СО _____ СР

Местото на потеклото на оваа перната живина, во последните 14 дена пред експедирањето, било слободно од заразни болести на перната живина.

Забелешка**) _____

Земја и место на определувањето _____

Ветеринарски број _____

Датум _____ 19 _____

Натоварна станица _____

(М.П.)

Овластен ветеринар,

*) Непотребното да се прецрта.

**) Да се наведе увозната дозвола.

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/11

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВЈЕТО НА ДОМАШНА И ДИВА ПЕРНАТА ЖИВИНА

Се потврдува дека животните: кокошки*) _____ парч., пилиња*) _____ парч., пајки*) _____ парч., гуски*) _____ парч., мисирки*) _____ парч., се прегледани од ветеринар во дворот на потеклото и на натоварната станица, дека се најдени здрави и дека не владее: 1) кокошкина чума во општината на потеклото и во соседните општини за последните 40 дена пред експедирањето, и 2) колера на перната живина во општината на потеклото за последните 14 дена, потоа 3) дека општините низ кои минал транспортот од општината на потеклото до натоварната станица се слободни од болести што се пренесуваат на перната живина, а кои подлежат на задолжително пријазување.

Забелешка: _____

Вагон*) _____ камион*) број _____

Земја и место на определувањето _____

Ветеринарски број _____

Датум _____ 19 _____ година.

Натоварна станица _____

(М.П.)

Ветеринарски инспектор,

*) Непотребното да се прецрта.

Образецот е и на француски јазик.

ГРВ
на
СФРЈ

Образец VS-40/12

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВЈЕТО

Потврдувам дека сум ги прегледал _____ куче, мачка, сопственост на _____ од _____ и најдов, дека животното е здраво и дека не може да се сомнева на беснило.

Во исто време се тврди дека во општината на потеклото на тоа животно и во кругот од _____ km околу тоа место за последните 6 месеци и пред експедирањето немало ниеден случај на беснило, а за последните 40 дена ниту други заразни болести што се пренесуваат со овој вид животни, а кои подлежат на задолжително пријавување.

Опис на животното _____

Животното е вакцинирано против беснило со вакцина испитана од страна на државниот ветеринарски завод.

Животното е вакцинирано против болеста на млади кучиња*).

Од вакцинирањето на животното против беснило и болеста на млади кучиња*) не поминало повеќе од 6 месеци.

Животното се експедира во (место и земја) _____ со авион-воз-автобус-брод-камион*).

Ветеринарски број _____

Ветеринарски инспектор,

во _____

(М.П.)

*) Непотребното да се прецрта.

Образецот е и на француски, германски и англиски јазик.

ГРВ
на
СФРЈ

Образец VS-40/13

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВЈЕТО НА ЕЛЕНИ И СРНИ

Се потврдува дека животните: _____ елени и _____ срни*) се прегледани од ветеринар во натоварната станица, дека се најдени здрави и дека не владееле:

1) лигавка и шап во општината на потеклото и во соседните општини за последните 6 месеци пред експедирањето;

2) говедска чума и заразно воспаление на белите дробови кај говедата во општината на потеклото и во соседните општини за последните 6 месеци пред експедирањето;

3) други болести во општината на потеклото за време на експедирањето кои подлежат на задолжителна пријава, а се пренесуваат на елени и срни;

4) дека животните за последните 6 месеци пред експедирањето престојувале во општини кои биле слободни од лигавка и шап, како и

5) дека општините низ кои минал транспортот од општината на потеклото до натоварната станица на тие животни се слободни од заболувања што подлежат на задолжителна пријава, а се пренесуваат на говедата.

Земја и место на определувањето _____

Ветеринарски број _____

Натоварна станица _____

Датум _____ 19 _____

Ветеринарски инспектор,

*) Непотребното да се прецрта.

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ

Образец VS-40/14-а

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВЈЕТО НА ЗАЈАЦИ И НА ПИТОМИ ЗАЈАЦИ

Потпишаниот ветеринарски инспектор тврди дека при натоварот прегледал _____ парч.
зајаци*) — питоми зајаци*) и нашол дека се здрави, како и:

1) дека не владеела миксоматоза и туларемија во местото на потеклото и во кругот од _____
km околу тоа место*) — во земјата на потеклото*) за последните _____ месеци*) — години*)
пред експедирањето, и

2) дека општините низ кои минал транспортот од општината на потеклото од натоварната станица
на тие животни се слободни од заболувања што се пренесуваат на глодачите од сите видови, а подле-
жат на задолжително пријавување.

Забелешка _____

Вагон*) — камион*) број _____

Земја и место на определувањето _____

Ветеринарски број _____

Датум _____ 19____

Натоварна станица _____

Ветеринарски инспектор,

*) Непотребното да се прецрта.

Образецот е и на француски и на германски јазик.

Образец VS-40/15

Вагон — камион број _____

ЗАБЕЛЕШКА

Уверение за потеклото и здравјето, ветеринарски број _____ за извоз на свежо месо од го-
веда, овци, кози и диви преживари во Република Австрија или за транзит преку Република Австрија

Се потврдува дека:

1) животните, од кои потекнуваат стоките се заклани во извозна станица која се наоѓа под по-
стојана ветеринарска контрола и дека при пропишаниот преглед од овластен ветеринар се најдени
здрави како пред така и по коленето, и дека не владееле:

2) лигавка и шап во општините на потеклото и во соседните општини за последните 40 денови;

3) говедска чума и белодробна зараза во општините на потеклото на животните и во соседните оп-
штини за последните 6 месеци пред експедирањето;

4) други заболувања кои се пренесуваат на говедата, а подлежат на задолжителна пријава, во
општините на потеклото во време на коленето*), и

5) дека месото е употребливо за човечка исхрана.

Место на натоварот _____

Датум _____ 19____

Ветеринарски инспектор,

*) Поединечните случаи на туберкулоза, беснило на кучиња и мачки, антракс, шудтавец и полови заболувања,
во општината на потеклото (но не во дворот на потеклото) и во општините низ кои минал транспортот од оп-
штината на потеклото до натоварната станица не се земаат предвид.

Образецот е и на германски јазик.

Вагон — камјон број _____

Образец VS-40/16

ЗАБЕЛЕШКА

Уверение за потеклото и здравјето, ветеринарски број _____ за извоз на свежо месо од
домашни и диви свињи во Република Австрија или за транзит преку Република Австрија

Се потврдува дека:

1) животните од кои потекнуваат стоките се заклани во јавна кланица, која се наоѓа под постојана ветеринарска контрола и дека при пропишаниот преглед од страна на овластен ветеринар како пред*) така и по колењето*) — отстрелот*) се најдени здрави и дека не владееле:

2) лигавка и шап во општините на потеклото на животните и во соседните општини за последните 40 дена, и

3) свинска чума и заразна фатеност на свињите во општините на потеклото на животните и во околните општини за последните 40 дена, како и

4) други заболувања што подлежат на задолжително пријавување, а се пренесуваат на свињите, во време на колењето односно отстрелот**) на животните, и

5) дека месото е употребливо за човечка исхрана.

Место на натоварот _____

Датум _____ 19____

Ветеринарски инспектор,

*) Непотребното да се прецрта.

**) Поединечните случаи на туберкулоза, беснило на кучиња и мачки, антракс, шупштавец и полови заболувања во општината на потеклото и во општините низ кои минал транспортот од општината на потеклото до натоварната станица не се земаат предвид.

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ

Образец VS-40/17

на

СФРЈ

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Ветеринарска служба

Јас, службено овластено лице од надлежниот орган на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со ова потврдувам дека пратката од _____ килограми бекон

испраќач _____ од _____

примач _____ од _____

била подложена на следната постапка на обработка:

*) а) на пумпање со саламура под притисок од 80 либри или повеќе на квадратен инч, а потоа на потопување во саламура или на суво солење за период што не е пократок од четири дена, или

*) б) на солење (влажно солење или суво солење) за период што не е пократок од десет дена.

Освен тоа потврдувам дека не постоел ниеден случај на заразна фатеност на свињите (гешинска болест) во крајот од каде што беконот води потекло.

Број на вагонот или ознака на превозното средство _____

Земја и место на определувањето _____

Место и станица на натоварот _____

Датум _____ 19____

Ветеринарски инспектор,

(М.П.)

*) Да се прецрта текстот под а) или б) според дадениот случај.

Образецот е и на англиски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/18

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВЈЕТО

Јас, службено овластено лице од надлежниот орган на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со ова потврдувам дека долуспоменатите мерки за обезбедување се применети во врска со пратката од _____ kg _____ месо*)

испраќач _____

од _____

примач _____

во _____

1. Месото потекнува од добиток/овци**) заклани во кланица што е за таа цел одобрена од страна на Британското министерство за земјоделство и од надлежниот орган на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Користената кланица, трлата и рампите за растовар не се наоѓале во кругот од 10 km од имоти или од стаи заразени со лигавка и шап во текот на претходните 28 дена.
2. Споменатиот добиток/овци**) се наоѓал во Југославија барем 28 дена и а) е земен од стадо во кое немало појава на лигавка и шап барем 3 месеци и б) не е земен од имоти или од стаи под какви и да било ограничувања заведени во вреќа со лигавка и шап, ниту од стаи што се наоѓаат во кругот од 10 km од местото на појавата на лигавка и шап во текот на претходните 28 дена.
3. Споменатиот добиток/овци**) е прегледан и пред и по колењето, вклучувајќи го и прегледот на нозете и јазикот на секое животно по колењето од страна на ветеринар чиешто назначување е потврдено од надлежниот орган, и никаков доказ за постоење на лигавка и шап немало кај овие животни во пратката.
4. Лигавка и шап не се откриени на кланицата во време кога споменатиот добиток/овци бил во штали.
5. Споменатиот добиток/овци**) е заклан исклучително во определените денови кога:
 - а) кланицата, трлата и рампите за растовар биле темелно дезинфикувани пред доаѓањето на добитокот; и
 - б) сите животни (вклучувајќи ги свињите) на кланицата ги исполнувале условите од точ. 2 и 3.
6. Секое друго месо донесено во кланицата за време на сместувањето во трлата или за време на колењето на споменатиот добиток/овци**), или за време на складирањето во просториите за извоз во Велика Британија, е однесено во засебна просторија, специјално одвсена за такво месо, и не било во допир со месото што се извезува во Велика Британија.
7. Месото е:
 - а) сечено, пакувано и држано за сето време пред пакувањето на место кое во тоа време се користело исклучиво за месо што ги исполнува сите овие барања; или
 - б) пренесено директно од кланицата во луката за непосредно натоварување.
8. Месото е експедирано во Велика Британија во запечатени контејнери.

Број на вагонот или ознака на превозното средство _____

Земја и место на определувањето _____

Место и станица за натоварот _____

Ветеринарски број _____

Датум _____ 19____

Ветеринарски инспектор,

*) Кај месото да се означат степенот на разладувањето (свежо — fresh, замрзнато — refrigerated и видот на месото говедско — beef, телешко — veal, свињско — pork). На пр. свежо телешко месо — fresh veal замрзнато говедско месо — refrigerated beef, свежо свињско месо — fresh pork, итн.)

**) Според потребата.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/20

УВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА МЕСОТО

Место _____ датум _____

Социјалистичка Република _____

Со ова потврдувам дека месото и производите од месо опишани овде потекнуваат од говеда, овци, свињи или кози, над кои се вршени ветеринарски прегледи пред, за време и по колењето, и дека тоа месо и производите од месо се добри, здрави, уредни и во друг поглед погодни за човечка исхрана, дека не се обработени и дека не содржат какво и да било средство за конзервирање, материја за бојосување и друга супстанција што не е одобрена со прописите на Министерството за земјоделството на САД за регулирање на прегледот на месо, со чиј примерок располагаам, како и дека со наведеното месо и со прехранбените производи од месо во оваа земја се ракувало само на хигиенски начин.

Број на парчињата или пакетите	Вид на производот	Тежина
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Ознаки за распознавање на месото и на пакетите _____

Испраќач _____

Адреса _____

Примач _____

Место на определувањето _____

Ознака на пратката _____

Потпис _____

Ветеринарски инспектор,

(М.П.)

Образецот е и на англиски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/21

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗА ВЕТЕРИНАРСКИОТ ПРЕГЛЕД НА ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗВОДИ

Потпишаниот ветеринарски инспектор тврди дека при натоварот ги прегледал _____ количества _____ kg _____ парч. по потекло од _____ што се испраќаат во _____; и дека истите ги нашол во добра состојба и употребливи за човечка исхрана, дека овие намирници потекнуваат од здрави животни; дека на подрачјето на општината на потеклото и на соседните општини, за време на нивното производство, не владеела никаква заразна болест која се пренесува на животните, дека овие намирници се произведени во: кланици, млекарници, фабрики за конзерви за риби и во други места за производство, што се наоѓаат под постојана контрола на органот на ветеринарската инспекција.

Потпишаниот ветеринарски инспектор тврди исто така:

- 1) дека месото и неговите производи потекнуваат од животни прегледани пред и по колењето;
- 2) дека месото е обележано со жиг од кланицата каде што животните се заклани, а ова уверение е снабдено со жиг на органот на ветеринарската инспекција;

3) дека производите од месо се обележени со етикети и со сите потребни ознаки на индустријската кланица во која се произведени;

4) дека свинското месо (разладено, замрзнато, преработено) е трихиноскопски прегледано;

5) дека живинското месо и неговите производи потекнуваат од живина прегледана пред и по колењето;

6) дека убиениот дивеч (————) е прегледан по уловот и дека е најден без патолошки знаци;

7) дека маста одговара на условите признаени за извоз, според приложеното уверение за анализата;

8) дека јајцата пред натоварот биле овоскопирани, дека се спакувани во сандаци, класирани според нивната тежина и обележени со датуми на прегледот;

9) дека искршените јајца (меланжот, жолчката, белката) се прегледани непосредно пред ставањето во ладилник;

10) дека млечните производи (сирењето, путерот, млекото во прав) потекнуваат од нормалното млеко и дека одговараат на условите предвидени за извоз, а според приложеното уверение за анализата;

11) дека рибите (свежо солени, чадени, во конзерви) се прегледани непосредно по уловот во жива состојбата како и за време на преработката.

Потпишаниот ветеринарски инспектор ја заверува точноста на преводот на ова уверение и на другите приложени документи.

ЗАБЕЛЕШКА:1)

Земја и место на определувањето

Ветеринарски број

Датум

19

Место и станица на натоварот

Ветеринарски инспектор,

(М.П.)

2) Евентуални дополненија според барањата на земјата увозничка.

Н. 3. Да се прецрта сè што не се однесува на односниот вид животна намирница.

Образецот е и на француски, германски и англиски јазик.

Образец VS-40/21-a

ЗАБЕЛЕШКА

Уверение за потеклото и ветеринарскиот преглед на животинските производи, ветеринарски број — за увоз на коњско месо во Холандија

Се потврдува дека коњите се заклани во експортна кланица што се наоѓа под постојан ветеринарски надзор и дека со пропишаниот преглед на службениот ветеринар е установено дека животните, како живи така и по колењето, се најдени здрави и дека месото е употребливо за човечка исхрана.

Во Социјалистичка Република — не владеела дурина за последните 2 месеца и инфективна анемија на коњите за последните 6 месеци.

Коњите биле малсинизирани со офтален метод на — 19 — г. со негативен резултат.

Натоварна станица

Датум

19

Ветеринарски инспектор,

Образецот е и на германски јазик.

Образец 40/21-b

Говедско месо за Шведска и Холандија

ПРИЛОГ КОН ВЕТЕРИНАРСКОТО УВЕРЕНИЕ БР. _____

1. Кроењето на месото е извршено под соодветни услови и во соодветни простории, под температура од $+10^{\circ}\text{C}$.
2. Сите работници на организацијата на здружен труд — во кланицата каде што месото се приготвувало — редовно се подложувани на лекарски преглед и немаат инфективни болести, а посебно од *Salmonella*.
3. За време од последните три месеци пред колењето на добитокот, не сме примиле ни една испорака на копitari и чапункари од регионите што биле блокирани поради лигавка и шап.

Ветеринарски инспектор,

(М.П.)

Образецот е и на германски јазик.

Образец VS-40/22

ЗА БЕЛЕШКА

Уверение за потеклото и за ветеринарскиот преглед на животински производи

Ветеринарски број _____ за увоз*) — провоз*) на заклана домашна и дива перната живина, на замрзнати и искршени јајца, жолчки и белки*) во Австрија и низ Австрија

Се потврдува:

- 1) дека чумата кај перната живина не владеела во општината на потеклото и во соседните општини, или во местото на складирањето за последните 40 дена пред експедирањето, односно складирањето;
- 2) дека месото*) — животинските производи*) е употребливо за човечка исхрана.

Натоварна станица _____

Датум _____ 19 ____ г.

(М.П.)

Ветеринарски инспектор,

*) Непотребното да се прецрта.

Образецот е и на германски јазик.

Образец 40/22-b

ЗА БЕЛЕШКА

Уверение за потеклото и здравјето, ветеринарски број _____ за увоз на заклани кокошки и пилиња во Швајцарија

Со ова се потврдува дека живината потекнува од подрачје на кое за време од најмалку 40 дена пред експедирањето немало случаи на чума кај перната живина (*Pestis avium*) или некоја друга заразна болест кај перната живина, како и дека живината е здрава и употреблива за човечка исхрана.

Ветеринарски инспектор,

(М.П.)

Образецот е и на германски јазик.

Образец 40/22-b

ЗА БЕЛЕШКА

Уверение за потеклото и здравјето, ветеринарски број _____ за извоз на заклани мисирки во Швајцарија

Со ова се потврдува:

- 1) дека пернатата живина е чувана и гоена во гоилиште на добавувачот, не е купувана на саеми и дека не е вакцинирана против чума кај перната живина;
- 2) дека пернатата живина потекнува од подрачје на кое за време од најмалку 40 дена пред колењето немало случаи на чума кај перната живина или на некоја друга заразна болест кај живината;
- 3) дека пернатата живина пред и по колењето е најдена здрава и месото употребливо за човечка исхрана.

Ветеринарски инспектор,

(М.П.)

Образецот е и на германски јазик.

Образец 40/22-с

ЗАБЕЛЕШКА

Уверение за потеклото и здравјето, ветеринарски број _____ за извоз на заклани гуски и пајки во Швајцарија

Со ова се потврдува:

а) дека пернатата живина пред колењето е прегледана од ветеринар и дека е најдена здрава и употреблива за човечка исхрана;

б) дека во општината на потеклото најмалку за последните 40 дена пред колењето немало случај на чума кај перната живина, колера кај перната живина или на други заразни болести.

(М.П.)

Ветеринарски инспектор,

Образецот е и на германски језик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/24-а

УВЕРЕНИЕ НА ЗДРАВЈЕТО ЗА КОПИТАРИ ЗА ГОЕЊЕ И КОЛЕЊЕ

I — Потекло на животните

Име, презиме и адреса на испраќачот (факултативна намена) _____

Име, презиме и адреса на одгледувачот _____

II — Идентификација на животните

Вид	Категорија: колење одгледување	Старост	Пол	Ознака и опис

III — Превозни средства

Вагон, камион, авион или брод*) _____

IV — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____

овластен ветеринар, потврдувам дека гореназначените животни денес се прегледани и:

а) дека не покажуваат никакви клинички симптоми на болест;

б) дека во последните 6 недели се чувани на стопанство кое е слободно од заразни болести на копитари, а особено од дурина, заразна анемија, енцефаломиеелитис кај коњите и катарална инфлуенца кај коњите;

в) дека престојувале преку шест месеци, непосредно пред извозот, во стопанство кое е слободно од сакагија и оддалечено преку 50 km од секако ширење на зараза за последните шест месеци;

г) дека дале негативен резултат при тестот за врзување на комплементи, што е извршен најмногу 15 дена пред извозот.

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.)

Н. З. — Ова уверение не смее да биде постаро од три дена пред испраќањето на животните.

*) Да се назначи — за вагоните и камионите: бројот; за авиони: бројот на летот; за бродови: името на бродот и организацијата за вршење на превоз во поморскиот сообраќај.

Образецот е и на француски језик.

ГРВ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/24-6

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО ЗА ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ

I — Потекло на животните

Име, презиме и адреса на одгледувачот (факултативна забелешка)

Име, презиме и адреса на испраќачот

II — Идентификација на животните

Вид	Раса	Старост	Пол	Ушни ознаки и опис на животното

III — Превозни средства

Вагон, камион, авион или брод*)

IV — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот (име и презиме)

овластен ветеринар, потврдувам дека гореназначените животни се прегледани и:

1) дека престојувале најмалку шест месеци или од раѓањето на територијата на земјата извозничка;

2) дека биле непосредно транспортирани, не доаѓајќи во допир со други животни, до местото на натоварот што се наоѓа над 10 km оддалечено од секое жариште на заразна болест приемлива за овој вид животни, а над 30 km за лигавка и шап;

3) дека не покажуваат никакви клинички знаци на болест;

4) А — За преживарите (говедата, овците, козите):

а) дека биле вакцинирани најмалку пред 15 дена, а најмногу пред 4 месеци против типовите на вируси А, О и С и лигавка и шап со вакцина што официјално е контролирана;

б) дека престојувале на земјоделски стопанства слободни над една година од бруцелоза и туберкулоза (само за говедата):

— дека се чувани во текот на последните 30 дена на стопанство слободно над 3 месеци од беснило, лигавка и шап, од антракс, сипаници и заразна агалаксија (само за овците и козите) а кое стопанство за истиот временски период се наоѓало оддалечено над 10 km од секое жариште на зараза а над 30 km за лигавка и шап;

в) дека во текот на 30 дена пред експедирањето биле подложени на серолошко испитување со метод на аглутинација, која покажала бруцелозен титар помал од 30 меѓународни единици во еден милилитар;

г) дека во текот на 30 дена пред експедирањето биле подложени на интрадермална туберкулинизација со негативен резултат (само за говедата);

д) дека не покажуваат никакви клинички знаци на болест на вимето и дека биле подложени на бактериолошко испитување на млекото во текот на 30 дена пред експедирањето и дека овој преглед не открил никакво карактеристично воспаление ниту специфични патогени причинители (само за кравите).

Б. За свињите:

а) дека престојувале на стопанства слободни од бруцелоза повеќе од една година — дека последните 30 дена се чувани на стопанство слободно повеќе од три месеци од беснило, антракс, лигавка и шап, од класична и африканска чума на свињите, од заразна фатеност на свињите (Тешнинова болест) и дека стопанството во текот на овие три месеци било оддалечено над 10 km од секое жариште на зараза, а над 30 km за лигавка и шап;

б) дека во текот на 30 дена пред експедирањето биле подложени на серолошко испитување со метод на аглутинација, која покажала бруцелозен титар помал од 30 меѓународни единици во еден милилитар.

5) Ова уверение важи 10 дена од денот на натоварот.

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.)

*) Да се назначи: за вагоните и камионите: бројот; за авионите: бројот на летот; за бродовите: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/24-с

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО ЗА ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ ЗА КОЛЕЊЕ

I — Потекло на животните

Име, презиме и адреса на одгледувачот (факултативна забелешка) _____

Име, презиме и адреса на испраќачот _____

II — Идентификација на животните

Вид	Раса	Старост	Пол	Ушни ознаки

III — Превозни средства

Вагон, камион, авион или брод*) _____

IV — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____
овластен ветеринар, потврдувам дека гореназначените животни денес се прегледани и:

- 1) дека престојувале три месеци или од раѓањето се на територијата на страната договорничка;
- 2) дека не покажуваат никакви клинички знаци на болест;
- 3) дека не биле отстранети во рамките на национална програма за ерадикација на заразните болести;

4) дека биле непосредно транспортирани, не доаѓајќи во допир со други животни, до местото на натоварот за земјата на определувањето, а кое место се наоѓало над 10 km оддалечено од секое жариште на заразни болести приемливи за овој вид животни, а над 30 km за лигавка и шап;

5) А — За преживарите (говедата, овците и козите):

а) дека потекнуваат од стопанство слободно повеќе од 30 дена од беснило, антракс, лигавка и шап, од овчи сипаници (само за овците и козите), кое е оддалечено над 10 km од секое жариште на зараза, а над 30 km за лигавка и шап.

б) (само за говедата):

— дека потекнуваат од стопанство слободно од туберкулоза** или

— дека интрадермалната туберкулинизација, извршена во текот на 30 дена пред натоварот, била негативна**;

в) дека биле вакцинирани најмалку пред 15 дена, а најмногу пред 6 месеци против типовите А, О, С, на лигавка и шап***.

Б — За свињите:

— дека потекнуваат од стопанство слободно повеќе од 30 дена од беснило, антракс, лигавка и шап, бруцелоза, класична и африканска чума на свињите и од заразна фатеност на свињите.

6) Ова уверение важи 10 дена од денот на натоварот.

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.)

*) Да се назначи: за вагоните и камионите: бројот; за авионите: бројот на летот; за бродовите: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

**) Непотребното да се прецрта.

***) Да се исполни само по барање на земјата увозничка.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/24-д

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО ЗА ПЕРНАТА ЖИВИНА И ДИВЕЧ

I — Идентификација

Вид _____

Број (парчиња) _____

Број на кафези _____

II — Определување

Живината ќе биде испорачана од _____
(место на испораката)во _____
(земјата и место на определувањето)

Со вагон-камион-авион-брод*) _____

Име и адреса на испраќачот _____

Име и адреса на неговиот застапник (по потреба) _____

Веројатно место на преминувањето на границата (граничен премин) _____

Име и адреса на примачот _____

III — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____

овластен ветеринар, тврдам дека гореназначената живина им одговара на следните услови:

а) дека денес е прегледана и не покажува никакви клинички знаци на болест;

б) дека произлегува од место за кое официјално е утврдено дека е слободно од сите заразни болести;

в) дека произлегува од место на потеклото околу кое во круг од 20 km не се забележени случаи на живински чума, атипична чума кај перната живина, пситакоза и лигавка и шап за последните 30 дена.

Сочинето во _____ датум _____

(М.П.)

Потпис на ветеринарот,

*) Да се назначи: за вагоните и камионите: бројот; за авионите: бројот на летот; за бродовите: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/24-е

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО ЗА ДИВИ ПРЕЖИВАРИ И СВИЊИ

I — Идентификација на животните

Вид	Раса	Старост	Пол	Ушни ознаки

II — Определување на животните

Од (место на експедирањето) _____

Во (место на определувањето) _____

Име, презиме и адреса на примачот _____

III — Превозни средства

Вагон, камион, авион, или брод*) _____

IV — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____
овластен ветеринар, потврдувам дека гореназначените животни денес се прегледани и:

дека се здрави и произлегуваат од местото кое најмалку 6 недели е слободно од заразни болести приемчиви за овој вид животни и оддалечено повеќе од 30 km од секое жариште на лигавка, шип и свињска чума.

Ова уверение се издава најмалку три дена пред испраќањето на животните.

Сочинето во _____ датум _____

(М.П.)

Потпис на ветеринарот, _____

*) Да се назначи: за вагоните и камионите: бројот; за авионите: бројот на летот; за бродовите: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/24-f

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО ЗА ДОМАШНИ И ДИВИ ГЛОДАЧИ

I — Потекло на животните

Име, презиме и адреса на одгледувачот (факултативна забелешка) _____

Име, презиме и адреса на испраќачот _____

II — Идентификација на животните

Вид на животните _____

Број на животните _____

III — Определување на животните

Од (место на експедирањето) _____

Број на животните _____

Во (место на определувањето) _____

Со (вагон, камион, авион, брод*) _____

Име, презиме и адреса на примачот _____

IV — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____
овластен ветеринар, потврдувам дека гореназначените животни денес се прегледани и:

- 1) дека се во добра здравствена состојба;
- 2) за питомите зајаци: дека произлегуваат од место слободно од миксоматоза и од туларемија;
- 3) за зајаци: дека се фатени во место слободно од туларемија најмалку шест месеци и дека во круг со полупречник од 50 km оваа болест не била констатирана во тој временски период.

Сочинето во _____ датум _____

(М.П.)

Потпис на ветеринарот, _____

*) Да се назначи: за вагоните и камионите: бројот; за авионите: бројот на летот; за бродовите: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

Образецот е и на француски јазик.

ГРВ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/24-g

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО ЗА МЕСО

I — Идентификација на месото

Вид на животното од кое води потекло _____

Природа на парчињата _____

Природа на амбалажата (доколку постои) _____

Број на колети _____

Него-тежина _____

Датум на колењето _____

II — Потекло на месото

Адреса на испраќачот на одобрената кланица _____

Број на ветеринарското одобрение на кланицата _____

III — Определување на месото

Од (место на експедирањето) _____

Во (место на определувањето) _____

Со (вагон, камион, авион, брод)* _____

Име, презиме и адреса на примачот _____

IV — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____
овластен ветеринар, потврдувам дека гореназначеното месо е прегледано и:

а) дека носи жиг со кој се потврдува дека произлегува во потполност од здрави животни кои не се заболени од заразни болести што задолжително мораат да се пријават, кои се прегледани пред и по колењето и се заклати во кланици одобрени за извоз, кои располагаат со уреди за ладење во кои месото било ставено веднаш по колењето за да се разлади;

б) дека без какво и да е ограничување одговара за човечка исхрана;

в) дека е подготвувано (манипулирано) според барањата на хигиената на исхраната и експедирано со транспортни средства што им одговараат на хигиенските услови;

г) дека во местото на потеклото на свињите и во круг од 100 km не е забележан ниту еден случај на трихина за последните 18 месеци и дека свињското месо е подложено на трихиноскопски преглед, кој дал негативен резултат.

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.)

* Да се назначи: за вагоните и камионите: бројот; за авионите: бројот на летот; за бродовите: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/24-б

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО ЗА МЕСО ОД ДОМАШНА И ДИВА ПЕРНАТА ЖИВИНА

I — Идентификација на месото

Вид на живината од која води потекло _____
Природа на амбалажата (доколку постои) _____
Број на колетите _____
Него-тежина _____

II — Потекло на месото

Адреса на испраќачот _____
Адреса на одобрената кланица _____
Број на ветеринарското одобрение на кланицата _____

III — Определување на месото

Од (месото на експедирањето) _____
Во (место на определувањето) _____
Со (вагон, камион, авион, брод*) _____
Име, презиме и адреса на примачот _____

IV — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____
овластен ветеринар, потврдувам дека гореназначеното месо денес е прегледано и дека:
а) носи жиг со кој се потврдува дека произлегува во потполност од живина што е прегледана во
кланици одобрени за извоз, кои располагаат со уреди за ладење, во кои месото било ставено вед-
наш по колењето;

б) дека пернатата живина пред и по колењето е прегледана и дека месото без какво и да е ограни-
чување одговара за човечка исхрана;

в) дека е подготвено; манипулирано и експедирано според барањата на хигиената;

г) дека месото од дива перната живина е признаено како добро за човечка исхрана.

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.)

*) Да се назначи: за вагоните и камионите: бројот; за авионите: бројот на летот; за бродовите: името на бродот
и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/24-в

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО ЗА ОТПАДОЦИ, МАСТИ ЗА ИСХРАНА, КОНЗЕРВИ И ПРЕРАБОТКИ
ОД МЕСО И ОД ДРОВОВИ И ЕКСТРАКТИ ОД МЕСО

I — Индикација на намирниците

Вид на животното од која води потекло _____
Природа на парчињата _____
Природа на амбалажата _____
Број на колетите _____
Него-тежина _____

II — Потекло на намирниците*)

Адреса на одобреното претпријатие _____
Број на ветеринарското одобрение на претпријатието _____

III — Определување на намирниците

Од (место на испраќањето) _____
 Во (место на определувањето) _____
 Со (вагон, камион, авион, брод)*) _____
 Име, презиме и адреса на испраќачот _____

IV — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____
 овластен ветеринар, потврдувам дека горенаведените намирници денес се прегледани и:
 1) дека се здрави за човечка исхрана;
 2) дека се подготвени; манипулирани и испратени од страна на претпријатие кое, според барањата на хигиената на исхраната, е под постојана ветеринарска контрола;
 3) дека произлегуваат од животни заклани во кланици одобрени за извоз;
 4) дека се подготвени од животни што не произлегуваат од зона ставена под забрана поради лигавка и шап или свинска чума, доколку се во прашање свињи*).

Сочинето во _____ датум _____

(М.П.)

Потпис на ветеринарот,

- *) Овие известувања се однесуваат само на намирниците со потекло од домашни копitari, домашни говеда, кози, овци, свињи,
 *) Да се назначи: за вагоните и камионите: бројот; за авионите: бројот на летот; за бродовите: името на бродот и поморското друштво.
 *) Ова се однесува на:
 — прева, меури и желудници, ладени или замрзнати, цели или во парчиња од преживари и од свињи;
 — сурови колбаси и слични преработки од месо, од дробови или од крв на преживари и свињи;
 — други сурови преработки од месо или од дробови на преживари и свињи;

Н. З. а) што се однесува на конзервите од месо, на секоја кутија или на обвивката треба да е напишано:
 i) земјата на потеклото и ознаката на производителот на конзервата од месо;
 ii) видот на производот од месо;
 iii) ако е во прашање стерилизиран производ — датумот на изработката, а ако е во прашање пастеризиран производ — исто така датумот на изработката до кој производот може да се употреби за исхрана.
 б) За конзервите од месо треба посебно да се потврди дека се во слободен промет во земјата на потеклото.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ

на
СФРЈ

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
 Ветеринарска служба

Образец VS-40/24-J

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ШТО НЕ СЛУЖАТ ЗА
 ЧОВЕЧКА ИСХРАНА И ЗА ОТПАДОЦИ ЗА ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА

I — Идентификација

(од видот на животни)

Природа _____
 Вид на пакувањето: _____
 Број на парчињата или на единиците на пакувањето _____
 Нето-тежина _____

II — Одредиште на суровината

Експедирано од _____
 (место на експедирањето)

за _____
 (земја и место на определувањето)

со следните транспортни средства (вагон, камион, авион, брод)*)

Име и адреса на испраќачот _____

Име и адреса на примачот _____

III — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот официјален ветеринар тврдам дека означената суровина одговара на следните услови:

а) дека произлегува од животни што не боледувале од добиточни зарази што подлежат на задолжително пријавување а кои би можеле да се пренесат со оваа пратка;

б) дека не владеела лигавката и шапот во местото на потеклото и во кругот од 30 km за последните 30 дена;

в) дека пратката е така спакувана што е онсвозможено испаѓање на отпадоци и на исцедоци.

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.) _____

*) Да се назначи: за вагоните и камионите: бројот; за авионите: бројот на летот; за бродовите: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-46/24-k

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО

ЗА ИЗВОЗ НА СВЕЖИ ЈАЈЦА И НА ПРЕРАБОТКИ ОД ЈАЈЦА

I — Идентификација

Јајца од _____
(вид на живината)

Парчиња _____

Број _____

Вид на пакувањето _____

Нето-тежина _____

II — Определувалиште на јајцата

Јајцата се експедираани од _____
(место на експедирањето)

за _____
(земја и место на определувањето)

со следното транспортно средство (вагон, камион, авион, брод*)

Име и адреса на испраќачот _____

Име и адреса на примачот _____

III — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот официјален ветеринар потврдувам дека означените јајца одговараат на следните услови:

а) дека произлегуваат од место во кое живината е слободна од заразни болести;

б) дека се произведени и експедираани од зона која во пречник од 30 km е слободна од лигавка и шап за последните 30 дена.

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.) _____

*) Да се назначи: за вагоните и камионите: бројот; за авионите: бројот на летот; за бродовите: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/24-1

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО ЗА РИБИ, ПРОИЗВОДИ ОД РИБИ, ШКОЛКИ, РАКОВИ И ЖАБИ

I — Идентификација

Вид _____

Природа на амбалажата _____

Број на колетите _____

Нето-тежина _____

II — Потекло

Место на уловот — преработката _____

III — Определување

Од (место на експедирањето) _____

Во (место на определувањето) _____

Со (вагон, камион, авион, брод*) _____

Име и адреса на испраќачот _____

Име и адреса на примачот _____

IV — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____

овластен ветеринар, потврдувам дека _____ или гореназначените производи денес се прегледани и:

- а) дека произлегуваат од незабранети подрачја;
- б) дека се здрави за човечка исхрана;
- в) дека не се заразени со радиоактивни материи.

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.) _____

*) Да се назначи: за вагоните и камионите: бројот; за авионите: бројот на летот; за бродовите: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/27

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗА ВЕТЕРИНАРСКИОТ ПРЕГЛЕД НА КОНЗЕРВИ ОД РИБИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

Потпишаниот _____ ветеринарски инспектор, службено овластен за преглед на риби и на производи од риби како и на други морски животини, при производителот на конзерви од риби _____ потврдува дека долуназначените конзерви од риби, наменети за извоз од Југославија, за _____:

1) произлегуваат од здрави риби прегледани веднаш по уловот или по нивното растоварање кај производителот;

2) дека организацијата на здружен труд која произведува конзерви од риби е под постојната контрола на ветеринарската инспекција;

III — Превозни средства

Вагон, камион, авион или брод**)

IV — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____ ветеринар, прописно овластен од страна на надлежниот државен орган, потврдувам за животните горе назначени и денес прегледани:

- а) дека не покажуваат никакви клинички симптоми на болест;
 б) дека се чувани во последните шест недели во земјоделско стопанство што е слободно од различни болести на копитари, и посебно од дурина, заразна анемија, енцефаломиеелитис кај коњите и од катарална инфлуенца кај коњите;
 в) дека престојувале над шест месеци непосредно пред извозот, во земјоделско стопанство слободно од сакагија и оддалечено 50 km од секое жариште на зараза за последните шест месеци.

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.)

*) Непотребното да се прецрта

**) Да се назначи за вагоните и камионите: бројот; за авионите: бројот на летот; за бродовите: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

Н. З. — Ова уверение не смее да биде постаро од три дена пред испраќањето на животните.

Образецот е и на германски јазик.

Образец VS-40/28-6

ГРВ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО
НА ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ

Земја извозничка: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Сојузен комитет за земјоделство
Ветеринарска служба

I — Потекло на животните

Име, презиме и адреса на одгледувачот (факултативна забелешка) _____

Име, презиме и адреса на испраќачот _____

II — Идентификација на животните

Вид	Раса	Старост	Пол	Ушни ознаки и опис на животните

III — Превозни средства

Вагон, камион, авион или брод*)

IV — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____ ветеринар, прописно овластен од страна на надлежниот државен орган, потврдувам за животните горе назначени и денес прегледани:

- 1) дека престојувале најмалку шест месеци или од раѓањето на територијата на земјата извозничка;
- 2) дека не покажуваат никакви клинички знаци на болест;
- 3) дека биле вакцинирани пред повеќе од 15 дена, а најмалку пред 4 месеци против типовите на вируси А, О и С на лигавката и шапот со вакцина што официјално е контролирана;
- 4) дека биле непосредно транспортирани не доаѓајќи во допир со други животни, до местото на натоварот за земјата на определувањето, а кое се наоѓа преку 10 km оддалечено од секое жариште на заразна болест приемлива за овој вид на животни.

V — А) За преживарите (говеда, овци, кози):

а) дека престојувале на земјоделски стопанства слободни над една година од бруцелоза и туберкулоза (само за говедата);

— дека се чувани во текот на последните 30 дена на земјоделско стопанство слободно над три месеци од беснило, лигавка и шап, антракс, сипаници и заразна агалаксија (само за овците и козите), а кое стопанство за истиот временски период се наоѓало оддалечено над 10 km од секое жариште на зараза;

б) — дека во текот на 30 дена пред експедирањето биле подложни на серолошко испитување со метод на аглутинација, која покажа бруцелозен титар помал од 30 меѓународни единици во еден милилитар;

в) — (само за говедата) дека во текот на 30 дена пред експедирањето биле подложени на интрадермална туберкулинизација со негативен резултат;

г) — (само за кравите) дека не покажуваат никакви клинички знаци на болест на вимето и дека биле подложени на бактериолошко испитување на млекото во текот на 30 дена пред експедирањето и дека овој преглед не открил никакое карактеристично воспаление ниту специфични патогени причинители.

Б) — За свињите:

а) — дека престојувале на земјоделски стопанства слободни од бруцелоза повеќе од една година;

— дека се чувани во последните 30 дена на земјоделското стопанство слободно повеќе од три месеци од беснило, антракс, лигавка и шап, од класична и африканска чума кај свињите, од заразна фатеност на свињите (Тешенова болест) и дека стопанството во текот на овие три месеци било оддалечено над 10 km од секое жариште на зараза;

б) — дека во текот на 30 дена пред експедирањето биле подложени на серолошко испитување со метод на аглутинација, која покажала бруцелозен титар помал од 30 меѓународни единици во еден милилитар.

VI — Ова уверение важи 10 дена од датумот на натоварот.

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.) _____

*) Да се назначи: за вагоните и камјоните: бројот; за авионите: бројот на летот; за бродовите: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/28-в

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО

НА ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ ЗА КОЛЕЊЕ

Земја извозник: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Сојузен комитет за земјоделство
Ветеринарска служба

I — Потекло на животните

Име, презиме и адреса на одгледувачот (факултативна забелешка) _____

Име, презиме и адреса на испраќачот: _____

II — Идентификација на животните

[illegible]

III — Превозни средства

Вагон, каміон, авіон или брод*)

IV — Податоци за здравствената состојба

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____
ветеринар, прописно овластен од страна на надлежниот државен орган, потврдувам за животните горе
назначени и денес прегледани:

- 1) дека престојувале три месеци или од раѓањето на територијата на страната договорничка;
- 2) дека не покажуваат никакви клинички знаци на болест;
- 3) дека не биле отстранети во рамките на националната програма за ерадикација на заразните болести;
- 4) дека биле непосредно транспортирани не доаѓајќи во допир со други животни до местото на натоварот за земјата на определувањето, а кое место се наоѓало над 10 km оддалечено од секое жариште на заразни болести приемчиви за овој вид на животни.

- 5) — А — За преживарите (говеда, овци, кози):

- а) — дека произлегуваат од земјоделско стопанство слободно повеќе од 30 дена од беснило, антракс, лигавка и шип и сипаници (само за овците и козите), кое е оддалечено над 10 km од секое жариште на зараза;

- б) — (само за говедата):

- дека произлегуваат од земјоделско стопанство слободно од туберкулоза (да се види точка I)
- дека интрадермалната туберкулинизација, извршена во текот на 30 дена пред натоварот, била негативна (да се види точка I)

- в) — (само за говедата):

- дека се вакцинирани пред повеќе од 15 дена и помалку од 12 месеци против типовите на вирус А О и С на лигавката и запот се вакцина што официјално е контролирана

- Б — За свињите:**

- дека̀ произлегуваат од земјоделско стопанство слободно повеќе од три месеци од беснило. ап-
тракс, ливава и шап, од класична и африканска чума кај свињите и од заразна фатеност
на свињите.

V — Ова уверение важи 10 дена од датумот на натоварот.

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот,

(M FL.)

^{*)} Да се назначи: за вагоните и кампониите - бројот; за авионите - бројот на летот; за бродовите - името на бродот и на организацијата за итниот превоз во поморскиот сообраќај.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS — 40/28-d

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО

ДИВИ ПРЕЖИВАРИ И СВИЊИ

Земља извозничка: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Сојузен комитет за земјоделство
Ветеринарска служба

I — Идентификација на животните

[illegible]

II — Определување на животните

Од (место на експедирањето) _____
 Во (место на определувањето) _____
 Име, презиме и адреса на испраќачот _____
 Име, презиме и адреса на примачот _____

III — Превозни средства

Вагон, камион, авион или брод*) _____

IV — Податоци за здравствената состојба

Яс, потпишаниот (име и презиме) _____
 ветеринар, прописно овластен од страна на надлежниот државен орган, потврдувам дека гореназначе-
 ните животни се прегледани и:

Дека се здрави и дека произлегуваат од местото кое најмалку шест недели:

- 1) е слободно од заразни болести приемливи за овој вид на животни;
- 2) е оддалечено повеќе од 20 km од секое жариште на лигавка и шап за преживарите и лигавка, шап и свинска чума за свињите.

Ова уверение се издава најрано три дена пред експедирањето на животните:

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот,

(M.П.)

^{*)} Да се назначи: за вагоните и камионите: бројот; за авионите бројот на летот; за бродовите: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/28-е

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО
ДОМАШНИ И ДИВИ ГЛОДАЧИ

Земја извозник: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Сојузен комитет за земјоделство
Ветеринарска служба

I — Потекло на животните

Име, презиме и адреса на одгледувачот (факултативна забелешка) _____
Име, презиме и адреса на испраќачот _____

II — Идентификација на животните

Вид на животните _____
Број на животните _____

III — Определување на животните

Од (место на експедирањето) _____
Во (место на определувањето) _____
Со (вагон, камион, авион, брод*) _____
Име, презиме и адреса на примачот _____

IV — Известување за здравјето

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____
ветеринар, прописно овластен од страна на надлежниот државен орган, потврдувам за животните горе
назначени и денес прегледани:

1) дека се во добра здравствена состојба;
2) за питомите зајаци: дека произлегуваат од место слободно од миксоматоза и туларемија;
за зајаци: дека се фатени во место слободно од туларемија најмалку шест месеци и дека во
круг со полупречник од 50 km оваа болест не е констатирана во тој временски период.

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.)

*) Да се назначи: за вагоните и камионите: бројот; за авионите: бројот на летот; за бродовите: името на бродот
и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/28-1

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО
МЕСО И ДРОВОВИ ОД ДОМАШНИ КОПИТАРИ И ДОМАШНИ ЖИВОТНИ ГОВЕДА, КОЗИ, ОВЦИ
И СВИЊИ

Земја извозник: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Сојузен комитет за земјоделство
Ветеринарска служба

I — Идентификација на намирниците

Вид на животните од кои води потекло _____
Природа на парчињата _____
Природа на амбалажата (доколку постои) _____
Број на колетите _____
Нето-тежина _____

II — Потекло на намирниците

Адреса на одобрената кланица _____
 Број на ветеринарското одобрение на кланицата _____

III — Определување на намирниците

Од (место на експедирањето) _____
 Во (место на определувањето) _____
 Со (вагон, камион, авион, брод¹⁾) _____
 Име, презиме и адреса на примачот _____

IV — Известување за здравјето

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____
 ветеринар, прописно овластен од страна на надлежниот државен орган, потврдувам за намирниците
 горе назначени и денес прегледани:

- а) дека носат жиг со кој се потврдува дека во потполност произлегуваат од животни заклани во кланици одобрени за извоз;
- б) дека одговараат за човешка исхрана, што тврдам врз основа на ветеринарско-санитарен преглед извршен на начинот предвиден со Ветеринарската конвенција;
- в) дека не биле третирани со средства што се забранети со Ветеринарската конвенција;
- г) дека се подготвувани манипулирани и експедирани според барањата на хигиенската исхрана;
- д) дека биле подложени на трихиноскопско испитување со негативен резултат²⁾;
- е) дека се подготвувани од животни кои не произлегуваат од зона која е ставена под забрана, поради лигавка и шап, или поради лигавка и шап и свинска чума, доколку се во прашање свињи³⁾.

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот, _____

(М.П.)

¹⁾ Да се назначи: за вагони и камиони: бројот; за авиони: бројот на летот; за бродови: име на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

²⁾ Ова се однесува само на свинско месо, а може да се измени со потврда на ветеринарската служба за отсуство на трихиноза во земјата на потеклото за повеќе од три години назазад.

³⁾ Ова се однесува на месо и дробови од говеда, овци, кози и свињи.

Образецот е и на француски јазик.

Образец VS-40/28-д

ГРБ
 на
 СФРЈ
 СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
 Ветеринарска служба

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО

ОТПАДОЦИ, МАСТИ ЗА ИСХРАНА, КОНЗЕРВИ И ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО И ОД ДРОВОВИ И
 ЕКСТРАКТИ НА МЕСО

Земја извозник: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
 Сојузен комитет за земјоделство
 Ветеринарска служба

I — Идентификација на намирниците

Вид на животните од кои води потекло _____
 Природа на парчињата _____
 Природа на амбалажата _____
 Број на колетите _____
 Нето-тежина _____

II — Потекло на намирниците¹⁾

Адреса на организацијата на здружен труд — кланица на која и е издадено одобрението _____
 Број на ветеринарското одобрение за организацијата на здружен труд — кланица _____

III — Определување на намирниците

Од (место на експедирањето) _____
 Во (место на определувањето) _____
 Со (вагон, камион, авион, брод²⁾) _____
 Име, презиме и адреса на испраќачот _____
 Име, презиме и адреса на примачот _____

IV — Известување за здравјето

Јас, потпишаниот (име и презиме) _____
 ветеринар, прописно овластен од страна на надлежниот државен орган, тврдам за намирниците горе наведени и денес прегледани:

- 1) дека се здрави;
- 2) дека се подготвени (манипулирани) и експедирани според барањата на хигиената на исхраната во организацијата на здружен труд — кланицата која е под постојана ветеринарска контрола;
- 3) дека произлегуваат од закрани животни во кланицата одобрена за извоз;
- 4) дека се подготвени од животни кои не произлегуваат од зона ставена под забрана поради лигавка и шап или лигавка и шап и свинска чума, доколку се во прашање свињи³⁾.

Сочинето во _____ датум _____ Потпис на ветеринарот,

(М.П.) _____

- ¹⁾ Овие известувања се однесуваат само на намирници со потекло од домашни копitari, домашни говеда, кози, овци, свињи.
- ²⁾ Да се назначи — за вагони и кампиони: бројот; за авиони: бројот на летот; за бродови: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.
- ³⁾ Ова се однесува на:
- прева, меур и желудинци, свежи, ладени или замрзнати, цели или во парчиња од преживари и свињи;
 - сурови колбаси и слични преработки од месо, од дробови или од крв на преживари и свињи;
 - други сурови преработки од месо или од дробови на преживари и свињи.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец бр. 40/28-н
Прилог 1.

ЗДРАВСТВЕНО УВЕРЕНИЕ

ЗА ЗАМРЗНАТИ КОПАНИ ОД ЖАБИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ ВО ФРАНЦИЈА

Земја на потеклото: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
 Министерство: Сојузен комитет за земјоделство
 Власт што го издава уверението: Ветеринарска служба

I — Идентификација на намирниците

Вид на производот _____
 Вид на амбалажата _____
 Број на балите _____
 Нето-тежина _____
 Комерцијални ознаки _____

II — Потекло на намирниците

Име и адреса на производителот _____

III — Место на определувањето

Од (место на експедирањето) _____
 Намирниците се испорачани во (место на определувањето) _____
 со вагон — камион — авион — брод¹⁾ и ²⁾ _____
 Име и адреса на испраќачот _____
 Име и адреса на примачот _____

IV — Податоци за здравствената исправност

Јас, долупотпишаниот (име и звање) _____
официјален ветеринар^{*)} _____
Тврдам за горните намирници _____

- 1) дека се здравствено исправни;
- 2) дека не содржат никаков додатен производ што го забранува француското законодавство;
- 3) дека се подготвени и испорачани според барањата на хигиената на исхраната;
- 4) дека се подложени на бактериолошки преглед.

Анализата на земените мостри ги потврди следните норми:

- а) во 20 грама производ нема салмонели;
- б) флората на аеробните мезофили: помалку од 500.000 бацили во 1 грам производ.

Сочинето во _____ датум _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.) _____

^{*)} Непотребното да се прецрта.

^{*)} Да се наведе: за вагони и камиони: бројот; за авиони: бројот на летот; за бродови: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

^{*)} Во случај кога ветеринарската служба не е официјална контролна служба, тој назив да се замени со „Официјален инспектор“.

Н. 3. Со уверението се приложува копија на извештајот за бактериолошката анализа.

Покрај резултатите на истражувањето на салмонели и на сите бактерии, во овој документ се наведува и процентот на земените мостри во однос на вкупната количина на стоки.

Образецот е и на француски јазик.

ГРВ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/29
За СР Германија

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВЈЕТО

Потпишаниот ветеринарски инспектор тврди дека оваа пратка од (да се наведе видот на животните): _____ во _____ сандаци-кошници^{*)}, во нето-тежина од _____ kg произлегува од подрачја слободни од добиточни зарази што подлежат на задолжително пријавување, кои со овој вид животни би можеле да се пренесат.

Освен тоа тврди^{*)}:

- 1) дека рибите за порибување произлегуваат од води или од мрестилишта слободни од заразни болести кај рибите;
- 2) дека рибите, жабите, раковите, желките, полжавите, пијавиците, остригите^{*)} се здрави и дека произлегуваат од незаразени и незагадени води;
- 3) дека пчелите произлегуваат од пчеларници во чиј круг од _____ km се последните 6 месеци не е утврдена никаква заразна болест кај пчелите;
- 4) дека свилените буби произлегуваат од генерација слободна од заразни болести.

Забелешка _____

Вагон број _____
Земја и место на определувањето _____
Ветеринарски број _____
Датум _____ 19____
Натоварна станица _____

Ветеринарски инспектор,

(М.П.) _____

^{*)} Непотребното да се прецрта.

Образецот е и на германски и француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

За СР Германија
Образец VS-40/30

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВЈЕТО
НА ПОТПОЛНО НАСОЛЕНИ ЦРЕВА*) И КОЖИ*)
за увоз*) — транзит*)

Потпишаниот државен ветеринар тврди, дека пратката**) _____
која _____ од _____ во вагон број _____ во вкупна тежина од _____
_____ kg со ознака _____ се упатува _____
во _____ е од југословенско потекло (Општина _____ Социјалистичка Република _____) и дека произлегува од здрави животни, кои се заклани во јавна кланица*) во _____ која се наоѓа под постојан ветеринарски надзор, во експортна кланица*) во _____ која се наоѓа под постојан ветеринарски надзор и дека животните пред и по колењето се прегледани од ветеринар и најдени како здрави.

Забелешка _____

Земја и место на определувањето _____

Ветеринарски број _____

Натоварна станица _____

Датум _____ 19 _____

Државен ветеринар,

(М.П.) _____

*) Непотребното да се прецрта.

**) Назив на етоките.

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/30-а

СЛУЖБЕНО УВЕРЕНИЕ ЗА ЖИВОТИНСКИ ЦРЕВА

Место _____ датум _____
(место) (земја)

Со ова потврдувам дека тука назначените животински црева, кои произлегуваат од здрави животни (говеда, овци, свињи или кози) кои се прегледани пред, за време и по колењето, се чисти и здрави и дека се подготвени и обработени на хигиенски начин и дека пред извозот не биле изложени на заразување.

Вид на цревата _____

Број на пакетите _____

Тежина _____

Ознаки за распознавање на пакетите _____

Испраќач _____

(место) _____

Примач _____

(место на определувањето) _____

Ознака на пратката _____

(Потпис) _____

(службеник што го издава уверението) _____

(Звање) _____

(Потпис) _____

(службеник на надлежниот орган што го води надзорот над здравјето на животните во земјата од која цревата произлегуваат) _____

(Звање) _____

Образецот е и на англиски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба
Вагон бр. _____

Образец VS-40/31

ВЕТЕРИНАРСКА ПОТВРДА

за увоз*), транзит*) на непреработена волна важи 10 дена

Службениот ветеринар со ова потврдува дека долунаведената за увоз во Германија*) — превоз преку Германија*) определена пратка од _____ kg на непреработена југословенска волна произлегува од места, во кои, како и во нивниот круг од 10 km не владееле овчи сипаници, литавка и шап за последните 40 дена.

Забелешка _____

Сопственост на _____

Упатена на _____

Место на натоварот _____

Ветеринарски број _____

Датум _____ 19____

Службен ветеринар,

(М.П.) _____

*) Непотребното да се прецрта.

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/32

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗА ВЕТЕРИНАРСКИОТ ПРЕГЛЕД НА ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ

Потпишаниот ветеринарски инспектор тврди дека животинските сировини и производи кои не служат за човечка исхрана (кожи, влакна, волна, пердув, коски, рогови, копита, чапунки, црева, брашно од коски, брашно од месо, брашно од риби, восок, лој итн.*) и тоа: (да се означат видот на сировината или производот) што ги извезува _____

од _____ во количество, тежина од _____ бали-парчиња, kg на адреса _____

_____ се по потекло од Југославија.

Исто така, потпишаниот ветеринарски инспектор потврдува дека овие стоки произлегуваат од животни прегледани пред и по колењето, односно од дивни животни и риби прегледани по уловот; дека е утврдено оти животните се здрави и оти не може да се сомнева дека боледуваат од зарази што подлежат на обврската за пријавување, а кои со оваа пратка би можеле да се пренесат на животни.

Местото на потеклото, односно на складирањето на овие стоки е слободно од зарази.

Стоките се подложени на следната постапка пред натоварот _____

На пагот до станицата на натоварот пратката мина низ незаразено подрачје.

Потпишаниот ветеринарски инспектор ја заверува точноста на преводот на ова уверение на француски, односно на германски јазик, како и евентуално на другите приложени документи.

Забелешка**) _____

Вагон број _____

Земја и место на определувањето _____

Ветеринарски број _____

19____

Место и станица на натоварот _____

Ветеринарски инспектор,

(М.П.) _____

*) Да се прецрта сè што не се однесува на односниот вид стоки.

**) Евентуални дополненија според ветеринарските конвенции на земјите увознички и други потребни забелешки.

Образецот е и на француски, германски и англиски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/32-а

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА КРЗНА И ВЛАКНА ОД ПИТОМИ
И ДИВИ ЗАЈАЦИ

Потпишаниот ветеринарски инспектор тврди за оваа пратка на крзно*) — влакна*) — на питоми*)
— диви*) — зајаци*) од _____ парч.*) — kg во _____ бали*) — вреќи*), сандачи*), која
од _____ експедира _____
во _____:

1) дека произлегува од животни чија земја на потеклото за последните две години беше слободна од миксоматоза, а општината на потеклото и соседните општини на потеклото во истото време од туларемија на глодач од сите видови;

2) дека крзната*) — влакната*) се наменети само за потребите на индустријата;

3) дека крзната биле сушени во просторија за сушење*), а влакната*) во печки за сушење, најмалку три часа на температура од најмалку 65°C, односно најмалку два часа на температура од најмалку 70°C и дека со тоа се уништени вирусот на миксоматозата и причинителите на туларемијата;

4) дека општините низ кои минал транспортот од општината на потеклото до натоварната станица се слободни од болести што се пренесуваат на питоми и диви зајаци, а кои подлежат на обврската за пријавување*)*).

Забелешка _____

Вагон*) — камион*) број _____

Земја и место на определувањето _____

Ветеринарски број _____

19

Место на натоварот _____

Ветеринарски инспектор,

(М.П.)

*) Непотребното да се прецрта.

**) Поединечни случаи на туберкулоза, беснило и антракс во општината на потеклото (но не во дворот на потеклото на питомите и дивите зајаци) и во општините низ кои минал транспортот од општината на потеклото до станицата на натоварот, не се земаат предвид.

Образецот е и на германски јазик.

Образец VS-40/33

ПОТВРДА НА СЛУЖБЕН ВЕТЕРИНАР

1. Место на потеклото на стоките _____
2. Име и адреса на испраќачот _____
3. Опис на стоките _____
4. Во вкупна тежина од _____
5. Број на вагонот _____
6. Име и наслов на испраќачот _____

Потпишаниот државен ветеринар потврдува дека стоките по потекло се од крај во кој во круг од 10 km за последните 2 месеци непосредно пред експедирањето не владеела лигавка и шап ниту некоја друга добиточна заразна болест.

Освен тоа се потврдува дека помеѓу чаунарите на земјоделското стопанство, што ја испорачува пратката, 5 месеци пред експедирањето не владеела лигавка и шап.

Освен тоа се потврдува дека вагонот пред натоварувањето беше очистен и дезинфициран.

Датум _____ 19 _____ Место _____

Службен ветеринар,

(М.П.)

И. 3. Овој образец истовремено содржи и текст на германски јазик.

II — Потекло на животните

животните поминале најмалку 6 месеци, или од раѓањето се наоѓале на територијата на земјата извозничка.

III — Определување на животните

Животните ќе бидат испорачани од _____
(место на испораката)

Во _____
(земја и место на определувањето)

со вагон²⁾ — камион²⁾ — авион²⁾ — брод¹⁾

Име и адреса на испраќачот _____

Име и адреса на неговиот застапник (по потреба) _____

Веројатно место на преминување на границата (гранично место) _____

Име и адреса на примачот _____

IV — Здравствени известувања

Јас потпишаниот официјален ветеринар за гореозначените животни тврдам дека им одговараат на следните услови:

- а) дека денес се прегледани и не покажуваат никакви клинички знаци на болест;
- б) дека се вкацинирани во рок од 15 дена најмалку и 4 месеци најмногу³⁾ против типовите на вирусите АОС на лигавка и шап со неактивна вакцина која официјално е признаена и контролирана;
- в) дека произлегуваат од запат на говеда за кои официјално е утврдено дека се слободни од туберкулоза; дека резултатот на интрадермотуберкулинизацијата, што е извршена во рок од 30 дена, пред натоварот⁴⁾ бил негативен;
- г) дека произлегуваат од запат на говеда за кои официјално е утврдено дека се слободни од бруцелоза; дека серо-аглутинацијата што е извршена во рок од 30 дена³⁾ покажа бруцелоски титар помал од 30 меѓународни аглутинациони единици по милитар;
- д) дека не покажуваат никакви клинички знаци на маститис и дека анализата на нивното млеко извршена во рок од 30 дена³⁾ не откри никакво карактеристично воспаление ниту специфично патогени бацили⁴⁾;
- е) дека последните 30 дена ги поминале³⁾ на стопанство кое се наоѓа на територијата на земјата извозничка во кое во тој период официјално не е констатирана никаква заразна болест на говеда. Освен тоа, стопанството се наоѓа во центарот на зоната која е слободна од добиточни зарази, а од пред 30 последни денови е слободна и од лигавка и шап³⁾;
- е) дека се транспортирани директно. минувајќи — не минувајќи¹⁾ низ некое збирно место на стопанството на точно определеното место за натовар. не доаѓајќи во допир со други чапункари освен со животни за одгледување и чување говеда или свињи, кои им одговараат на условите предвидени со ова уверение и тоа со транспортни средства кои претходно се очистени и дезинфицирани.

V — Ова уверение важи 10 дена од денот на натоварот.

Сочинето, во _____ на ден _____
(датум на натоварот)

Потпис на овластениот ветеринар,

(М.П.) _____

¹⁾ Непотребното да се прецрта.

²⁾ За вагоните и камионите да се означат бројот на регистрацијата, а за авионите бројот на летот.

³⁾ Овој рок се однесува на денот на договорот.

⁴⁾ Само за крави.

ГБР
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/35-b

ЗДРАВСТВЕНО УВЕРЕНИЕ¹⁾
ИЗВОЗ НА ГОВЕДА ЗА КОЛЕЊЕ²⁾

Земја извозничка: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Сојузен комитет за земјоделство
Ветеринарска служба

I — Идентификација на животните

Број на серијата	Крава, бик, вол, јуничка, теле	Официјална марка на ушите и други марки и знаци

II — Потекло на животните

Животните поминале најмалку последните 3 месеци или од раѓањето на територијата на земјата извозничка³⁾.

III — Определување на животните

Животните ќе бидат испорачани од _____ во _____
(место на испораката) (земја и место на определување)
у _____
(земја и место на определувањето)

со вагон⁴⁾ — камион⁴⁾ — авион⁴⁾ — брод³⁾.

Име и адреса на испраќачот _____
Име и адреса на неговиот застапник (по потреба) _____
Веројатно место на преминувањето на границата (гранично место) _____
Име и адреса на примачот _____

IV — Здравствени известувања

Јас потпишаниот официјален ветеринар тврдам за горесозначените животни им одговараат на следните услови:

- дека денес се прегледани и не покажуваа никакви клинички знаци на болест;
- дека се вакцинирани во рок од најмалку 15 дена и најмногу 4 месеци⁶⁾ против типовите на вируси А, О, и С на лигавка и шап со неактивна вакцина која официјално е признаена и контролирана⁷⁾;
- дека произлегуваат од запат на говеда кои официјално се прогласени слободни од туберкулоза; интрадермалната туберкулинизација е извршена во рок од 30 дена пред експедирањето и беше негативна⁸⁾;
- дека произлегуваат од запат на говеда кои официјално се прогласени како слободни⁵⁾ од бруцелоза⁹⁾;
- дека не произлегуваат од запат на говеда кои официјално се прогласени слободни од бруцело за; серо-аглутинацијата, извршена во рок од 30 дена пред експедирањето⁶⁾ покаже бруцелозен титар помал од 30 U.I./ml¹⁰⁾;
- дека не се во прашање животни кои треба да се елиминираат во рамките на националната програма за искоренување на заразните болести;
- дека произлегуваат од стопанство кое се наоѓа на територијата на земјата извозничка на кое во текот на последните 30 дена⁶⁾ официјално не е констатирана никаква заразна болест на говеда. Освен тоа стопанството се наоѓа во центарот на зона слободна од заразни болести; покрај тоа ни лигавката, ни шапот, ни бруцелозата официјално не се констатирани на тоа стопанство во текот на последните 30 дена⁶⁾;

е) дека се транспортирани директно минувајќи — не минувајќи³⁾ низ место за собирање на стопанството, на точно означеното место на натоварот, не доаѓајќи во допир со други чапункари, освен со говеда и свињи за колење, а кои одговараат на предвидените услови во ова уверение, со транспортни средства кои претходно се очистени и дезинфицирани.

V. Ова уверение важи 10 дена од датумот на натоварот.

Сочинето во _____ на _____
(датум на натоварот)
Потпис на официјалниот ветеринар,
(М.П.) _____

¹⁾ Здравствено уверение може да се издаде само за бројот на говеда кои се транспортираат во еден вагон, камион или авион, кои произлегуваат од ист испраќач и на иста адреса; при транспортот со брод потребно е да се издаде здравствено уверение за секоја група од 10 животни.
²⁾ Говеда за колење: говеда кои се наменети, штом ќе стигнат во земјата на определувањето, да бидат одведени директно на кланица или на пазарот, покрај кланицата чии прописи дозволуваат излегување на животни, особено по заговорањето на пазарот, освен на кланица што за таа цел ја овластиле одговорните централни органи.
³⁾ Непотребното да се прецрта.
⁴⁾ За вагони и камиони да се означи регистарскиот број, а за авиони — бројот на летот.
⁵⁾ Податоците за точка IV под б), в) и г) на ова уверение не треба да се дадат само кога се во прашање телиња помлади од 4 месеци.
⁶⁾ Овој рок се однесува на денот на натоварот.
⁷⁾ Само во случај на барање на земјата на определувањето.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/35-с

ЗДРАВСТВЕНО УВЕРЕНИЕ
ЗА ИЗВОЗ НА СВИЊИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ

Земја извозничка: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Сојузен комитет за земјоделство
Ветеринарска служба

I — Идентификација на животните

Број на серијата	Свињи или прасиња	Официјална марка на ушите и други марки и знаци

II — Потекло на животните

Животните поминале најмалку _____ месеци или од раѓањето се наоѓало на територијата на земјата извозничка.

III — Определување на животните

Животните ќе бидат испорачани од _____
(место на испораката)

во _____
(земја и место на определувањето)

со вагон²⁾ — камион²⁾ — авион²⁾ — брод¹⁾.
Име и адреса на испраќачот _____
Име и адреса на неговиот застапник (по потреба) _____
Веројатно место на преминувањето на границата (гранично место) _____
Име и адреса на првиот примач _____

IV — Здравствени известувања

Јас, потпишаниот официјален ветеринар тврдам дека гореозначените животни им одговараат на следните услови:

- а) дека денес се прегледани и не покажуваат никакви клинички знаци на болест;
- б) дека произлегуваат од запат што е слободен од бруцелоза, а серо-аглутинацијата, која е извршена во рок од 30 дена³⁾ даде бруцелозен титар помал од 30 U.I./ml¹⁾ и ⁴⁾;
- в) дека ги поминале последните 30 дена на стопанство кое се наоѓа на територијата на земјата извозник на кое во тој период официјално не е констатирана никаква заразна болест на свињи. Освен тоа, стопанството се наоѓа во центарот на зона слободна од заразни болести и во текот на последните 30 дена³⁾ било слободно од лигавка и шап, говедска и свињска бруцелоза, свињска чума и заразна фатеност кај свињите;
- г) дека произлегуваат од зона во која во текот на последните 12 месеци не е констатиран ниеден случај на трихиноза;
- д) дека директно се транспортирани минувајќи — не минувајќи¹⁾ преку збирно место на стопанството, на точно утврденото место на натоварот, не доаѓајќи во допир со други чапункари, освен со говеда и свињи за одгледување и чување што им одговараат на условите предвидени со ова уверение, и тоа со транспортни средства кои претходно се очистени и дезинфицирани.

V — Ова уверение важи 10 дена сметајќи од датумот на натоварот.

Сочинето _____ на _____ во _____ часот

Потпис на официјалниот ветеринар,

(М.П.) _____

¹⁾ Непотребното да се прецрта.

²⁾ За вагони и камиони да се означат бројот на регистрацијата, а за авиони бројот на летот.

³⁾ Овој рок се однесува на денот на натоварот.

⁴⁾ Сero-аглутинација се врши само за свињи чија тежина преминува 25 kg.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/35-d

ЗДРАВСТВЕНО УВЕРЕНИЕ¹⁾
ЗА ИЗВОЗ НА СВИЊИ ЗА КОЛЕЊЕ²⁾

Земја извозник: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Сојузен комитет за земјоделство
Ветеринарска служба

I — Идентификација на животните

Број на серијата	Свињи или прасиња	Официјална марка на ушите и други марки и знаци

II — Потекло на животните

Животните поминале најмалку три месеца или од раѓањето на територијата на земјата извозничка³⁾;

III — Определување на животните

Животните ќе бидат испорачани од _____
(место на испораката)
во _____
(земја и место на определувањето)

со вагон⁴⁾ — камион⁴⁾ — авион⁴⁾ — брод³⁾
Име и адреса на испраќачот _____
Име и адреса на неговиот застапник (по потреба) _____
Веројатно место на преминување на границата (гранично место) _____
Име и адреса на примачот _____

IV — Здравствени известувања

Јас, потпишаниот официјален ветеринар тврдам дека гореназначените животни им одговараат на следните услови:

- а) дека се прегледани денес и не покажуваа никакви клинички знаци на болест;
 - б) дека не се во прашање животни што треба да се елиминираат во рамките на националната програма за искоренување на заразните болести на свињи;
 - в) дека произлегуваат од стопанство кое се наоѓа на територијата на земјата извозник на кое во текот на најмалку 30 дена не е официјално констатирана никаква заразна болест на свињи³⁾. Освен тоа, стопанството се наоѓа во центарот на зона што е слободна од заразни болести, а во текот на последните 30 дена⁵⁾ е слободно и од лигавка и шап, бруцелоза на говеда и свињи, свињска чума и заразна фатеност на свињи³⁾;
 - г) дека произлегуваат од зона во која за последните 12 месеци не е констатиран ниеден случај на трихиноза;
 - д) дека се директно транспортирани.
- минувајќи — не минувајќи³⁾ преку збирно место во стопанството кон местото на натоварот, не стапувајќи во допир со други видови на чапункари освен со говеда и свињи за колење кои одговараат на условите предвидени со ова уверение, и тоа со транспортни средства што се исчистени и дезинфицирани.

V — Ова уверение важи десет дена сметајќи од датумот на натоварот.
Сочинето во _____ на _____
(ден на натоварот)

Потпис на официјалниот ветеринар,
(М.П.) _____

³⁾ Здравствено уверение може да се издаде само за вкупен број на животни кои се транспортираат со исти вагони, камиони или авиони, кои произлегуваат од ист испраќач и за ист примач; при бродски транспорт треба да се издаде здравствено уверение за секоја група од 10 животни.
⁴⁾ Свињи за колење: свињите што треба веднаш по доаѓањето во земјата на определувањето да бидат директно одведени во кланица или на пазар покрај кланицата, чии прогиси не дозволуваат излегување на животните, особено по затворањето на пазарот, освен на кланицата што за таа цел ја овластиле надлежните централни органи.
⁵⁾ Непотребното да се прецрта.
⁶⁾ За вагоните и камионите да се означат регистарскиот број, а за авионите бројот на летот.
⁷⁾ Овој рок се однесува на денот на натоварот.

Образецот е и на француски јазик.

Образец VS-40/35-е

ГРБ
на
С Ф Р Ј
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

ЗДРАВСТВЕНО УВЕРЕНИЕ
ЗА ИЗВОЗ НА СВЕЖО МЕСО¹⁾

Земја извозничка: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Сојузен комитет за земјоделство
Одделение за ветеринарство

I — Идентификација на месото

Месо од _____
(вид на животното)
Природа на парчињата _____
Вид на пакувањето _____
Број на парчињата или единиците на пакувањето _____
Него-тежина _____

II — Месото произлегува од

Адреса и број на ветеринарската дозвола регистрирана _____

Адреса и број на ветеринарското одобрение на организацијата регистрирана за сечење _____

III — Определувалиште на месото

Месото е експедирано:

од _____
(место на експедирањето)во _____
(земја и местото на определувањето)со следните транспортни средства²⁾ _____

Име и адреса на испраќачот _____

Име и адреса на примачот _____

IV — Потврда за здравјето

Јас, потпишаниот официјален ветеринар, тврдам:

а) дека гореозначеното месо³⁾ — пакувањето на гореозначеното месо³⁾ носи штембил дека месото во потполност произлегува од животни заклани на регистрирана кланица;

б) дека е признаено како подобно за човечка потрошувачка по ветеринарскиот преглед;

в) дека е исечено во организација регистрирана за сечење³⁾;г) дека е подложено — не е подложено — на трихиноскопски преглед³⁾;

д) дека возилата и транспортните средства како и условите за натоварување на оваа пратка им одговараат на хигиенските барања.

Сочинето во _____ на _____

Потпис на официјалниот ветеринар,

(М.П.) _____

¹⁾ Свежо месо. Сите делови способни за човечка потрошувачка од домашни животни, видови на говеда, свињи, овци, кози, што на кој и да е начин не се конзервирани; меѓутоа, ладеното месо се смета како свежо.

²⁾ За вагони и камиони да се означи регистарскиот број а за авиони бројот на летот.

³⁾ Непотребното да се прецрта.

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
С Ф Р Ј
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS 40/36

УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО И ИНСПЕКЦИЈАТА НА МЕСО

За пратки на месо и производи од месо од говеда, овци, кози, свињи и коњи наменети за продажба во Швајцарија

Земја на потеклото: Југославија _____

Место на потеклото _____

Кланица број _____

Име и адреса на испраќачот _____

Месо (производи од месо)*) _____ (вид на животното)

Вид на стоките _____

Број на парчињата	Пакување	Садови	Тежина
_____	_____	_____	_____

Име и адреса на примачот _____

Потпишаниот ветеринарски инспектор, кој по официјална должност е одговорен за преглед на месо во местото на потеклото на гореспоменатите стоки, тврди дека:

месото — производите од месо, предмет на гореозначената пратка:

а) води потекло од животни заклани во организација на здружен труд — кланица што ветеринарските власти на земјата на потеклото ја имаат признаено за „извозна кланица“;

б) води потекло од животни прегледани под ветеринарска контрола, пред и по колењето, и кои се сметани за здрави, а особено за слободни од заразни болести, или епизоотии, како и од штетни паразити;

в) е апсолутно подобно за човечка потрошувачка, дека е произведено, преработено, спакувано и складирано во организации на здружен труд — кланици и во простории кои одговараат на општите барања на хигиената и дека е сместено под ветеринарски надзор.

Издадено во _____ на _____ 19____

Ветеринарски инспектор по официјална должност задолжен за инспекција на месо,

(М.П.) _____

*) Непотребното да се прецрта.

Образецот е и на француски јазик.

Образец VS-40/37

ЗДРАВСТВЕНА ПОТВРДА ЗА УВОЗ НА МЕСО ОД ДОМАШНИ ПРЕЖИВАРИ

Земја извозничка: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Надлежно министерство: Сојузен комитет за земјоделство
Орган што го издава уверението: Ветеринарска служба

I. Податоци за идентификација на месото

Месо од (вид на животното) _____
Вид на делот _____
Вид на пакувањето _____
Број на делови или парчиња во пакетот _____
Нето-тежина _____

II. Испраќање на месото

Месото се испраќа од _____
(место на испраќањето)
за _____
(место на втасувањето и земја)
со следното транспортно средство*) _____
Име и адреса на испраќачот _____
Име и адреса на примачот _____

III. Потврда

Потпишаниот тврди за животните од кои произлегува месото:

1) а) дека за последните месеци пред колењето, а ако се помлади од три месеци од раѓањето, престојувале на стопанство на земјата извозничка;

б) дека произлегуваат од запати во кои најмалку три месеци и во круг од 10 km најмалку 30 дена пред експедирањето на колење не е официјално установен ниеден случај на лигавка и шап;

в) дека непосредно пред и по колењето се ветеринарски прегледани и се пронајдени слободни од заразни болести;

г) дека произлегуваат од стопанства во кои најмалку за последните три месеци не е установена бруцелоза или најрано 30 дена пред колењето се подложени на крвна серумска аглутинација чиј титар бил помал од 30 IE/ml;

2) дека се заклани во кланица во која на депот на колењето не е установена лигавка и шап и дека во случај на појава на лигавка и шап на тој ден закланото месо до завршената дезинфекција на кланицата би било изземено од извоз во Сојузна Република Германија.

3) дека биле доволно означени така што нивниот идентитет можеше да се установи без приговор.

Сочинето во _____ на _____

Официјален ветеринар,

(М.П.) _____

*) При испраќањето со железница или со камион да се запише соодветната ознака или бројот на превозното средство; при испраќањето со авион бројот на летот, а при испраќањето со брод името на бродот.

Образецот е и на германски јазик.

Образец VS-40/38

ЗДРАВСТВЕНА ПОТВРДА ЗА УВОЗ НА МЕСО ОД ДОМАШНИ СВИЊИ

Земја извозничка: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Надлежно министерство: Сојузен комитет за земјоделство
Орган што го издава уверението: Ветеринарска служба

I. Податоци за идентификација на месото

Вид на делот _____
Вид на пакувањето _____
Број на деловите или парчињата во пакетот _____
Нето-тежина _____

II. Испраќање на месото

Месото се испраќа од _____
(место на испраќањето)
за _____
(место на втасувањето и земја)
Со следното транспортно средство*) _____
Име и адреса на испраќачот _____

Име и адреса на примачот _____

III. Потврда

Потпишаниот тврди за свињите од кои произлегува месото дека:

1) а) за последните три месеци пред колењето, а ако се помлади од 3 месеци, од раѓањето, престојувале во земјата извозничка;

б) произлегуваат од стопанства во кои веќе најмалку 3 месеци не владееле лигавка и шап, бруцелоза на свињи, свињска чума и заразна фатеност на свињите (тепинска болест) и дека во круг од 10 km во време од најмалку 30 дена пред експедирањето за колење не е официјално установен ни еден случај на лигавка и шап, свињска чума и заразна фатеност на свињи (тепинска болест);

в) непосредно пред и по колењето ветеринарски се прегледани и најдени за слободни од преносливи добиточни зарази;

2) се заклани во кланица во која на денот на колењето не се установени лигавка и шап, свињска чума, заразна фатеност на свињи (тепинска болест) и дека во случај на појава на лигавка и шап, свињска чума и заразна фатеност на свињи (тепинска болест), на тој ден закланото месо до завршената дезинфекција на кланицата би било изземено од извоз во Сојузна Република Германија;

3) биле доволно означени така што нивниот идентитет можеше да се установи без приговор.

Сочинето во _____ на _____

Официјален ветеринар,

(М.П.) _____

*) При испраќањето со железница или со камион да се запише точната ознака или бројот на превозното средство; при испраќањето со авион, бројот на летот, а при испраќањето со брод, името на бродот;

Образец VS-40/39

ОФИЦИЈАЛНО ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕДОТ ПРИ НОТОВАРОТ*) (ГОВЕДА ЗА
КОЛЕЊЕ)

Надлежниот ветеринар за местото на натоварот на говедата со ова го потврдува следното:

1. На (ден, месец, година) _____ се натоварени во (железничка станица) _____.
2. За натоварените животни се приложува официјална ветеринарска потврда — Образец С.
3. Животните при натоварот се прегледани од надлежниот ветеринар и се најдени како слободни и несомнителни од заразни болести.
4. Местото на натоварот на животните и натоварната околина во круг од 10 km е слободно за последните 30 дена од преносливи болести на говеда кои подлежат на задолжително пријавување (освен туберкулоза и бруцелоза) и повеќе од 12 месеци слободни од говедска чума, хеморагичка септикемија на дивеч и говеда и белодробна зараза.
5. Животните од местото на потеклото до местото на натоварот се непосредно испратени во едно превозно средство кое е дезинфицирано со официјално признаено средство; тие се експедирани само со животни за кои е приложено здравствено уверение од надлежниот ветеринар за местото на потеклото според Образецот С.
6. Оваа потврда важи 10 дена.

(мелто

(дaтyм)

Официјален ветеринар,

(M.П.)

^{*)} Оваа потврда треба да се приложи на германски јазик или на официјално заверен превод на германски јазик; таа смее да се издаде само за бројот на животните кои се испраќаат во ист вагон.

Образец С

ВЕТЕРИНАРСКО ЗДРАВСТВЕНО УВЕРЕНИЕ*)

(ГОВЕДА ЗА КОЛЕЊЕ)

За местото на потеклото на говедата надлеж ниот ветеринар со ова го потврдува следното:

1. Идентификација на животните

[illegible]

2. Животните поминале најмалку 3 месеци или ако се помлади од 3 месеци, од своето раѓање на територијата на земјата извозничка.
3. а) Животните произлегуваат од запат кој е официјално прогласен за слободен од туберкулоза**) или животните не беа порано од 4 недели туберкулински прегледани и дадоа негативен резултат (кожна проба)**)
- б) Животните произлегуваат од запат кој е официјално прогласен за слободен од бруцелоза**) или животните не беа порано од 4 недели прегледани на бруцелоза и дадоа негативен резултат (испитување на крвта, со титар под 1:20, односно под 30 интернационални единици)**)
4. Животните и стопанствата непосредно пред експедирањето се прегледани и најдени слободни од заразни болести.
5. Местото на потеклото на животните и неговата околина во круг од 10 km за последните 30 дена беа слободни од заразни болести на говедата, освен туберкулоза и бруцелоза, и повеќе од 12 месеци слободни од говедска чума, хеморагична септикемија на дивеч и говеда и белодробна зараза. Стопанството од кое произлегуваат животните повеќе од 3 месеци, а месото на потеклото и неговата околина во круг од 10 km повеќе од 30 дена се слободни од лигавка и шаш.

6. Животните не се издвоени во рамките на националната програма за искоренување на заразните болести.
7. Животните не се набавени на панаѓур.

(место)

(датум)

(М.П.)

Надлежен ветеринар,

*) Оваа потврда се приложува на германски јазик, или на официјално заверен превод на германски јазик, таа смее да се издаде само за бројот на животните кои потекнуваат од едно стопанство.

**) Непотребното да се прецрта.

Образецот е и на германски јазик.

Образец VS-40/40

ОФИЦИЈАЛНО ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕДОТ ПРИ НАТОВАРОТ НА СВИЊИ ЗА КОЛЕЊЕ*)

Надлежниот ветеринар за местото на натоварот на свињите со ова го потврдува следното:

1. На (ден, месец, година) _____ се натоварени во (железничка станица) _____
2. За натоварените животни се приложува официјална ветеринарска потврда Образец С.
3. Животните при натоварот се прегледани од надлежниот ветеринар и најдени за слободни и несомнителни од заразни болести.
4. Местото на натоварот на животните и неговата околина во круг од 10 km се слободни за последните 30 дена од заразни болести на свињи кои подлежат на задолжително пријавување (освен од туберкулоза).
5. Животните од местото на потеклото до местото на натоварот непосредно се испратени со транспортно средство кое е дезинфицирано со едно од официјално признаените средства за дезинфекција, а се транспортирани само со животни за кои се приложува здравствено уверение од надлежниот ветеринар за местото на потеклото, според Образецот С.
6. Оваа потврда важи 10 дена

(место)

(датум)

(М.П.)

Официјален ветеринар,

*) Оваа потврда треба да се приложи на германски јазик или на официјално заверен превод на германски јазик; таа смее да се издаде само за бројот на животните кои се испраќаат во ист вагон.

Образец С

ВЕТЕРИНАРСКО ЗДРАВСТВЕНО УВЕРЕНИЕ*) (СВИЊИ ЗА КОЛЕЊЕ)

За местото на потеклото на свињите официјалниот ветеринар со ова го потврдува следното:

1. Идентификација на животните

Ред. број Пол Ознака (тетовирана ушна ознака — број)

Стопанство и општина

2. Животните најмалку 3 месеци, или ако се помлади од 3 месеци — од раѓањето се наоѓале на територијата на земјата извозничка.
3. Животните и стопанството се прегледани непосредно пред експедирањето и се најдени слободни од преносливи болести.
4. Местото на потеклото на животните и неговата околина во круг од 10 km повеќе од 30 дена се слободни од преносливи болести на свињи (со исклучок на туберкулоза). Стопанството повеќе од 3 месеци, местото на потеклото и неговата околина во круг од 10 km повеќе од 30 дена се слободни од ливавка и шап, свињска чума, заразна фатеност на свињи и бруцелоза на свињи.
5. Животните не се издвоени во рамките на националната програма за искоренување на заразни болести.
6. Животните не се набавувани на панаѓур.

(место)

(датум)

(М.П.)

Надлежен ветеринар,

*) Оваа потврда се приложува на германски јазик или на официјално заверен превод на германски; таа смее да се издаде само за бројот на животните што произлегуваат од едно стопанство.

Образецот е и на германски јазик

Земја извозничка
Министерство
Ветеринарска служба

Образец VS-40/41-а
Образец 1

ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНО УВЕРЕНИЕ ЗА ДОБИТОК И ЖИВИНА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ**I. Потекло на добитокот или живината**

Земја извозничка _____
Адреса на испраќачот _____
Адреса на примачот _____
Место на упатувањето _____

II. Идентификација на добитокот или живината

Вид	Раса	Старост	Пол	Ознака и број
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

За глодачи и живина (ќе се бележи посебно)

Вид на глодачите или живината _____
Број _____

III. Транспортни средства

Вагон, камион, авион или брод¹⁾ _____

IV. Податоци за санитарната состојба²⁾

Јас потпишаниот (име и презиме) _____
официјално овластен ветеринар, потврдувам дека горенаведениот и денеска прегледан добиток или живина:

- 1) престојувал најмалку 6 месеци или од раѓањето на територијата на земјата извозничка;
- 2) дека не покажува никакви клинички знаци на болест;
- 3) дека непосредно бил транспортиран за земјата на определувањето не доаѓајќи во допир со други животни до местото на натоварот, кое најмалку 30 km е оддалечено од секое жариште на заразни болести мошне приемливи (контагиозни) за овој вид животни;
- 4) дека во текот на последните 6 месеци земјата била слободна од говедска чума, белодробна зараза на говеда, африканска чума на коњи, африканска чума на свињи и лигавка и шап предизвикани со егзотични типови на вируси.

A. Копитари

а) дека произлегуваат и дека престојувале последните 6 недели до денот на натоварот на стопанство слободно од заразни болести, а посебно од инфективна анемија на коњи и катарална инфлуенца на коњи;

б) дека произлегуваат и дека престојувале последните 6 месеци од денот на натоварот на стопанство слободно од дурина, сакагија, африканска сакагија (Lymphangitis epizootica), енцефаломиеелитис на коњи, оддалечено најмалку 50 km од жариштата на таквите болести.

B. Говеда

а) дека произлегуваат и дека престојувале на стопанство слободно најмалку една година од бруцелоза и туберкулоза;

— дека во текот на 30 дена пред експедирањето биле подложени на туберкулинизација и на серолошко испитување на крвта на бруцелоза со негативен резултат;

б) дека произлегуваат и дека престојувале на стопанство кое најмалку 30 km е оддалечено од жариште на лигавка и шап предизвикани со класични типови на вируси, слободно за последните три месеци од овие болести и дека произлегуваат од стопанство слободно од беснило и антракс.

B. Овци и кози

а) дека произлегуваат и дека престојувале на стопанство слободно најмалку една година од бруцелоза, и

— дека произлегуваат и дека престојувале на стопанство кое најмалку 30 km е оддалечено од жариште на лигавка и шап предизвикани со класични типови на вируси, на заразна плеуропневмонија на кози и овци и овчи сипаници, слободно за последните три месеци од овие болести и дека произлегуваат од стопанство слободно од заразна агалакција на овци и кози, заразна куцавост на овци, антракс и беснило.

Г. Свињи

- а) дека произлегуваат и дека престојувале на стопанство слободно од бруцелоза најмалку една година;
- б) дека произлегуваат и дека престојувале на стопанство слободно најмалку 3 месеци од класична свињска чума, тешинска болест, лигавка и шап предизвикани со класични типови на вируси, кое било оддалечено најмалку 30 km од жариште на тие болести.

Д. Живина

— дека живината произлегува од стопанство кое е слободно од заразни болести на живина и дека во круг од најмалку 20 km не се установени случаи на атипична чума на перната живина.

Ѓ. Глодачи и диви животни

- а) дека произлегуваат од место слободно од заразни болести приемчиви за овие животни;
- б) дека местото на потеклото е оддалечено најмалку 30 km од секое жариште на лигавка и шап предизвикани со класични типови на вируси, а за диви свињи уште и свињска чума.
- V. Ова уверение важи 10 дена од датумот на натоварот.

Сочинето во _____ на _____

(М.П.)

Потпис на ветеринарот, _____

- а) Да се назначи за вагони и камиони: регистарскиот број; за авиони: бројот на летот; за бродови: името и по-морското друштво.
- б) Се пополнуваат податоците само за добиток или живина за која се издава ова уверение.
- Образецот е и на француски јазик.

Земја извозничка
Министерство
Ветеринарска служба

Образец VS-40/41-6
Образец 2

ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНО УВЕРЕНИЕ ЗА ДОБИТОК И ЖИВИНА ЗА КОЛЕЊЕ

I. Потекло на добитокот или живината

Земја извозничка _____

Адреса на испраќачот _____

Адреса на примачот _____

Место на упатувањето _____

II. Идентификација на добитокот или живината

Вид	Раса	Старост	Пол	Ознака и број
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

За глодачи и живина (ќе се бележи посебно)

Вид на глодачите или живината _____

Број (на грла) _____

III. Транспортни средства

Вагон, камион, авион, или брод¹⁾ _____

IV. Податоци за санитарната состојба²⁾

- Јас потпишаниот (име и презиме) _____
- официјално овластен ветеринар, потврдувам дека горенаведениот и денеска прегледен добиток или живина:
- 1) престојувал најмалку 3 месеци или од раѓањето на територијата на земјата извозничка;
- 2) дека не покажува никакви клинички знаци на болест;
- 3) дека непосредно бил транспортиран за земјата на определувањето не доаѓајќи во допир со други животни до местото на натоварот, а кое најмалку 30 km е оддалечено од секое жариште на заразни болести мошне приемчиви (контагиозни) за овој вид животни;
- 4) дека во текот на последните 6 месеци земјата била слободна од говедска чума, белодробна зараза на говеда, африканска чума на коњи, африканска чума на свињи и лигавка и шап предизвикани со егзотични типови на вируси.

А. Копитари

а) дека произлегуваат и дека престојувале последните 6 недели до денот на натоварот на стопанство слободно од заразни болести, а посебно од инфективна анемија на коњи и катарална инфлуенца на коњи;

б) дека произлегуваат и дека престојувале последните 6 месеци до денот на натоварот на стопанство слободно од дурина, сакагија, африканска сакагија (*Lymphangiotis epizootica*), енцефаломиеелитис на коњи, оддалечено најмалку 50 km од жариштето на такви болести за последните 6 месеци.

Б. Говеда

а) дека произлегуваат и дека престојувале на стопанство слободно од туберкулоза, или

— дека 30 дена пред експедирањето биле подложни на туберкулинизација со негативен резултат;

б) дека произлегуваат и дека престојувале на стопанство кое најмалку 30 km е оддалечено од жариштето на лигавка и шап предизвикани со класични типови на вируси, слободно за последните 3 месеци од овие болести.

В. Овци и кози

— дека произлегуваат и дека престојувале на стопанство што најмалку 30 km е оддалечено од жариштето на лигавка и шап предизвикани со класични типови на вируси, заразни плевропневмонија на кози и овци и овчи сипаници, слободно за последните 3 месеци од овие болести.

Г. Свињи

— дека произлегуваат и дека престојувале на стопанство слободно најмалку 3 месеци од класична свињска чума, тешинска болест, лигавка и шап предизвикани со класични типови на вируси, кое е оддалечено најмалку 30 km од жариштето на тие болести.

Д. Живина

— дека живината произлегува од стопанство кое е слободно од заразни болести на живина и дека во круг од најмалку 20 km не се установени случаи на атипична чума на перната живина.

В. Ова уверение важи 10 дена од датумот на натоварот.

Сочинето во _____ на _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.) _____

*) Да се назначи: за вагони и камиони: регистарскиот број, за авиони: бројот на летот; за бродови: името на бродот и на организацијата за вршење превоз во поморскиот сообраќај.

*) Се пополнуваат податоци само за добитокот или живината за која се издава ова уверение.

ГРБ

на

С Ф Р Ј

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Ветеринарска служба

Образец VS-40/41-0

ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНО УВЕРЕНИЕ ЗА МЕСО**I. Идентификација**

Вид на животното или живината од кое произлегува месото _____

Природа на парчињата _____

Вид на амбалажата _____

Број на колетите или на парчињата _____

Нето-тежина _____

II. Потекло

Адреса на овластената кланица и нејзин број _____

III. Определување

Од (местото на експедирањето) _____

Во (местото на определувањето) _____

Со (превозно средство) _____

Адреса на испраќачот _____

Адреса на примачот _____

IV. Податоци за здравствената состојба

Јас потпишаниот (име и презиме) _____
официјално овластен ветеринар, потврдувам дека гореназначеното месо денеска го прегледав и утврдив:

1) дека произлегува од добиток или живина кој повеќе од 3 месеци или од раѓањето се наоѓа на територијата на земјата извозничка;

2) дека носи контролен жиг на ветеринар, со кој се потврдува дека произлегува во потполност од добиток или живина што доаѓа од зони и стопанства слободни за последните 3 месеци од заразни болести со мошне приемлив карактер, како што се: лигавка и шап, говедска чума, африканска чума на коњи и свињи, класична свињска чума, заразна плевропневмонија и други болести од овој карактер, и дека се прегледани пред и по колењето и дека не покажувале никакви клинички знаци на болест, и дека се најдени здрави и заклани во кланици овластени за извоз;

3) дека месото е подготвено и со него е манипулирано врз основа на барањата на хигиената на исхраната или е транспортирано со средства што им одговараат на хигиенските услови;

4) дека без какво и да е ограничување се дозволува за човечка исхрана;

5) дека на местото на потеклото на свињите и на оддалеченост по воздушна линија од 30 km од тоа место не е потврден некој случај на трихинелоза во последните 12 месеци и дека свињското месо е подложено на трихиноскопски преглед кој даде негативен резултат.

Сочинето во _____ на _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.) _____

Образецот е и на француски јазик

ГРБ

на

С Ф Р Ј

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/41-d

**ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНО УВЕРЕНИЕ ЗА МАСТ, КОНЗЕРВИ, ЈАЈЦА, МЛЕКО, РИБИ, НИВНИ
ПРЕРАБОТКИ И ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО**

I. Идентификација на производот

Вид на производот _____

Вид на животното или живината од кое произлегува производот _____

Вид на амбалажата _____

Број на колетите или на парчињата _____

Нето-тежина _____

Адреса на организацијата на здружен труд — производителот _____

II. Потекло

Од (местото на експедирањето) _____

За (местото на определувањето) _____

Со (превозно средство) _____

Адреса на испраќачот _____

Адреса на примачот _____

III. Податоци за здравствената состојба

Јас потпишаниот (име и презиме) _____
официјално овластен ветеринар, потврдувам дека гореспоменатите производи ги прегледав и утврдив:

1) дека произлегуваат од животни или живина слободни од заразни болести, кои се задолжителни за пријавување, а кои се заклани во кланици овластени за извоз;

2) дека се подготвени, манипулирани, спакувани според барањата на хигиената на исхраната на организацијата на здружен труд — производителот кој е под постојана контрола на ветеринар;

3) дека се од пордачје и стопанство слободни од заразни приемливи болести, како што се: лигавка и шап, африканска чума на свињи, класична свињска чума, говедска чума, заразна плевропневмонија и други болести од овој карактер;

4) дека без какво и да е ограничување се погодни за човечка исхрана;

5) дека рибите произлегуваат од поддрчје што не било изложено на радиоактивно дејство.

Сочинето во _____ на _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.) _____

Образецот е и на француски јазик

ГРБ
на
С Ф Р Ј
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/41-е

ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНО УВЕРЕНИЕ
ЗА СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗА ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА

I. Идентификација на сировините и отпадоците

Суровина (од видови животни) _____
Природа на сировината _____
Вид на пакувањето _____
Број на парчињата или на единиците на пакувањето _____
Нето-тежина _____

II. Определувалиште

Адреса на испраќачот _____
Адреса на примачот _____
Со (превозно средство) _____

III. Здравствени уверенија

Јас потпишаниот (име и презиме) _____
официјално овластен ветеринар, тврдам дека означената суровина им одговара на следните услови:

1) дека произлегува од животни што не боледувале од добиточни зарази што подлежат на задолжително пријавување а кои би можеле да се пренесат со оваа пратка;

2) дека за последните 30 дена во местото на потеклото во круг од 20 km не владеела лигавка и шал;

3) дека пратката е така пакувана што е оневозможено испаѓање на отпадоци и исцедоци.

Сочинето во _____ на _____

Потпис на ветеринарот,

(М.П.)

Образецот е и на француски јазик.

ГРБ
на
С Ф Р Ј
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/43-а

УВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВОЗ НА МЕСО ВО ХОЛАНДИЈА

Земја извозничка: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Сојузен комитет за земјоделств
Ветеринарска служба

I. Идентификација на месото

Месо од _____ (вид на добитокот)
Вид на експедираните стоки _____
Вид на амбалажата _____
Број на единиците или на колетите _____
Нето-тежина _____

II. Потекло на месото

Адреса и регистарски број на одобрената кланица _____
Адреса и регистарски број на организацијата на која и е одобрено расечување _____

III. Определувалиште на месото

Месото е експедирано
од (место на експедирање) _____
во (место и земја на определувањето) _____
со транспортно средство _____
Име и адреса на испраќачот _____
Име и адреса на оној на кого пратката му е наменета _____

Декларација за санитарната исправност на месото
(или: здравствено уверение)

Долупотпишаниот со ова изјавува:

- а) дека гореописаното месо²⁾ — дека етикетата прицврстена за амбалажата на гореописаното месо²⁾ — има ознака која потврдува дека месото произлегува исклучиво од добиток заклан во одобрена кланица;
- б) дека со контрола извршена според упатствата за санитарните прашања во областа на трговијата со свежо месо помеѓу земјите на ЕЕЗ е установено оти е погодно за човечка исхрана;
- в) дека било — не било — расечено во организација која добила одобрение за расечување³⁾;
- г) дека месото било — не било — испитувано на трихинели³⁾;
- д) дека возилата и транспортните средства, како и начинот на натоварот на оваа пратка, одговараат на нормите наведени во гореспоменатите упатства што се однесуваат на хигиената.

Сочинето во _____ на _____

Потпис _____

(М.П.) Звање на ветеринарот _____

¹⁾ Кога превозот се врши со железница или со камион треба да се назначи бројот на регистрацијата на камионот или бројот на вагонот; во случај на експедирање со авион треба да се назначи бројот на летот.
²⁾ и ³⁾ Да се прецртаат непотребно наведените податоци.

Образецот е и на француски јазик.

Образец VS-40/43-b

ГРБ
на
С Ф Р Ј
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

УВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО ВО ХОЛАНДИЈА

Долупотпишаниот _____
(име и презиме и звање на официјалниот ветеринар од местото на потеклото)

во _____ потврдува:

дека производите од месо _____
(опис на видот на производите)

се запакувани во _____
(опис на пакувањето)

бруто-тежина _____ kg, нето-тежина _____ kg

и обележени како што следува _____

испратени од _____
(место на експедирањето)

од _____ и
(име и адреса на испраќачот)

и се наменети за _____
(име и адреса на примачот)

испратени со _____
(вид на превозното средство, име на бродот ако пратката се превезува со брод),

произлегуваат од животни кои пред и по колењето во земјата од која увозот на месо во Холандија е дозволен се прегледани и притоа најдени како потполно здрави и употребливи за човечка исхрана; дека овие производи од месо се произведени и експедирани под хигиенски услови и дека им одговараат на барањата на Холандија, содржани во одредбите и прописите за месо и производи од месо (Закон за стоките).

Сочинето во _____ на _____

(М.П.)

(Потпис)

ГРБ
на
С Ф Р Ј
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/44

О Р И Г И Н А Л

Официјален сертификат за инспекцијата на месо за прехранбените производи од месо

Место _____ датум _____
(град) (земја)

Со ова потврдувам дека долуопишаните прехранбени производи од месо произлегуваат од добиток врз кој е извршен ветеринарски преглед пред и по колењето и во време на колењето во погоните на кои им е одобрен увоз во САД; дека со нив е манипулирано на хигиенски начин и дека се подготвени под постојан надзор на инспектор кој е под контрола на националниот систем на инспекцијата на месо и дека споменатите прехранбени производи од месо не се фалсификувани ниту погрешно означени — согласно со прописите за инспекцијата на месо на Министерството за земјоделство на САД, и дека иваку се во согласност со барањата што се исти како и барањата содржани во Законот за федералната инспекција на месо во споменатите прописи.

Понатаму, тврдам дека сите долуопишани производи што се приготвени на вообичаен начин за конзумирање без претходно варење и кои содржат свињско мускулно ткиво, се третирани на деструкција на трихини како што е пропишано во § 318.10 од Прописите за инспекцијата на месо на Министерството за земјоделство на САД.

Вид на производите	Видот на добитокот произлегува од	Број на парчиња или на контејнери	Тежина
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Идентификациони ознаки на производите и на контејнерите _____

Испраќач _____

Адреса _____

Број на погонот _____

Примач _____

Место на определувањето _____

Транспортни ознаки _____

а) Сите коски во текот на производството потполно се отстранети

(Потпис) _____

б) Производот термички е обработен така што температурата во центарот постигна 156°F.

(име на службеникот овластен од страна на надлежниот државен орган да издава сертификати за инспекцијата за прехранбени производи од месо што се извезуваат во САД.

(М.П.) Ветеринарски инспектор _____

(Официјална титула) _____

Образецот е и на англиски јазик.

ГРБ
на
С Ф Р Ј
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/45

УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО

ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА КОПИТАРИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ — РАБОТА

Земја на експедирање _____

Орган за издавање (службен ветеринар) _____

1. Истекло на животното

Име и адреса на потеклото _____

Име и адреса на испраќачот _____

Место на експедирање _____

2. Определување на животното

Земја и место на определувањето _____

Кај увозот: име и адреса на првиот примач _____

Начин на транспортирањето: (со воз), (со брод), (со авион), (со камион) _____

(ознака или број на возот или камиот, број на летот, име на бродот)

Кај транзитот: излезна гранична царинска станица _____

3. Податоци за идентификацијата на животното

Вид _____ Пол _____ Раса _____

Старост _____ Боја _____

Други знаци за распознавање или опис _____

Број на жигот, на копитата, на пломбата во гривата или знак _____

4. Подаци за здравствената состојба на животното

- а) животното на денот на натоварот е прегледано и не е најден никаков клинички знак на болест;
- б) животното за време на последните 3 месеци пред натоварот или, ако е помладо од 3 месеци, од своето раѓање живеело непрекинато во земјата на експедирањето;
- в) на територијата на потеклото нема лигавка и шап, свинска чума и најмалку 30 дена пред натоварот немало болести што се пренесуваат на копитари;
- г) животното за време на 30-те последни денови пред натоварот било во област во чиј круг од 10 km за време на последните три месеци официјално не е утврден ниту еден случај на инфективна анемија на коњи;
- д) транспортното средство и уредот за врзување се исчистени и дезинфицирани со дезинфекционно средство официјално одобрено во земјата на експедирањето.

Сочинето во _____, на _____ 19____ година.
(место) (датум)

Службен ветеринар,

(М.П.)

Образецот е и на германски јазик.

Образец 40/46

ГРБ
на
С Ф Р Ј
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБЛИВОСТА НА СВЕЖО ЖИВИНСКО МЕСО ЗА ИСХРАНА ШТО СЕ ИЗВЕЗУВА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

Земја извозничка: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Надлежно министерство: Сојузен комитет за земјоделство
Орган кој го издава уверението: Ветеринарска инспекција

I. Податоци за идентификација на месотоМесо од _____
(вид на животното)

Вид на деловите _____

Вид на пакувањето _____

Број на колетите _____

Нето-тежина _____

Ознака на пратката _____

II. Потекло на месото

Адреса и ветеринарски контролен број на одобрената кланица _____

Адреса и ветеринарски контролен број на одобрениот погон за расечување _____

III. Определување на месото

Месото се испраќа од _____
(место на експедирањето)
за _____
(место на определувањето и земја)
Со следното транспортно средство _____
Име и адреса на испраќачот _____
Име и адреса на примачот _____

IV. Уверение

Потпишаниот официјален ветеринар го заверува, во врска со претходно наведеното живинско месо, следното:

- 1) кланиците во кои е заклана живината или погоните за расечување во кои, во случај на расечување, свежото живинско месо е расечено, се одобрени и постојано контролирани од страна на Сојузниот комитет за земјоделство — Ветеринарската служба на земјата извозничка со доделување на ветеринарски контролен број за извоз на свежо живинско месо;
- 2) дека Сојузниот комитет за земјоделство — Ветеринарската служба на земјата извозничка ги одобрила погоните за ладење и за смрзување надвор од кланиците или погоните за расечување, додека во нив се складира свежо живинско месо, кои се под постојана контрола;
- 3) дека живината за колење, животињските тела и споредните производи на колењето, како и во случај на расечување, расеченото свежо живинско месо во одобрените погони се подложени на пропашиката официјална инспекција и свежото живинско месо е проценето како употребливо за човечка исхрана;
- 4) дека транспортните средства и условите на натоварот им одговараат на минималните барања.

_____ (место и датум) _____ (М.П.) _____ Официјален ветеринар,

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/46-a
Прилог II
Образец I
(за § 7 став 2 број 1)

ЗДРАВСТВЕНО УВЕРЕНИЕ
ЗА УВОЗ НА ЗАКЛАНА ДОМАШНА ПЕРНАТА ЖИВИНА¹⁾ ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

I. Податоци за идентификација

Вид на стоките _____
(цели трупови на перната живина подготвени за печење или варење, делови на перната живина, производи од месо на перната живина)
Вид на животното од кое произлегуваат стоките _____
Вид на пакувањето _____
Број на колетите _____ Нето тежина _____

II. Определување на стоките

Стоките се праќаат од _____
(место на експедирањето, земја)
за _____
(место на определувањето, земја)
со следното транспортно средство²⁾ _____
Име и адреса на испраќачот _____

III. Уверение

Потпишаниот потврдува дека горесозначените стоки произлегуваат од перната живина која е од загат од подрачје на земјата испорачувач во кое за последните 40 дена пред колењето службено не е установена колера на перната живина, чума на перната живина или Newcastle болест и дека не им подлежи на ветеринарските инспекциски мерки на забрана поради појава на болестите што можат да се пренесуваат на перната живина.

Издадено во _____ на _____

_____ (М.П.) _____ Службен ветеринар,

¹⁾ Здравствено уверение смее да се издаде само за стоки што се експедираат во едно транспортно средство и што произлегуваат од еден испраќач.

²⁾ Кај експедирање со железница или камион треба да се внесат ознаките или броевите на возилата, кај експедирање со авион, бројот на летот, а кај експедирање со брод името на бродот.

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/47

ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕНИЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЖИВИНСКО МЕСО ШТО СЕ ИЗВЕЗУВА ВО
СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

Земја извозничка: Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Надлежно министерство: Сојузен комитет за земјоделство

Орган што издава уверение: Ветеринарска инспекција

I — Податоци за идентификација на месото

Вид на месото _____

Произведено од месо на _____
(вид на животното)

Вид на обработката што влијае врз трајноста _____

Вид на пакувањето _____

Број на колетите _____

Нето-тежина _____

Ознака на пратката _____

II — Потекло на месото

Адреса и ветеринарски контролен број на одобрената кланица _____

III — Определување на месото

Месото со испраќа од _____
(место на експедирањето)за _____
(место на определувањето и земја)

IV — Уверение

Потпишаниот, официјален ветеринар го заверува во врска со претходно наведено подготвено живинско месо, следното:

1) кланиците, во кои е заклана живината, ги одобрил Сојузниот комитет за земјоделство — Ветеринарската служба на земјата извозничка и дека постојано ги контролира, со доделување на ветеринарски контролен број за колење за извоз во Сојузна Република Германија;

2) ладилниците надвор од овие кланици, доколку живинското месо во нив се складира, ги одобрил Сојузниот комитет за земјоделство — Ветеринарската служба на земјата извозничка и дека постојано ги контролира;

3) живината за колење, како и телата на животините и споредните производи на колењето, се подложни на пропишаната официјална инспекција и дека живинското месо е прогласено како употребливо за човечка исхрана;

4) живинското месо е подготвено во преработувачка организација на здружен труд на горенаведената земја извозничка што ја одобрил и што постојано ја контролира Сојузниот комитет за земјоделство — Ветеринарската служба на земјата извозничка, со доделување на ветеринарски контролен број за извоз во Сојузна Република Германија;

5) за производството не е употребено месо од кучиња, мачки, лисици и јазовци, како и од коњи и други еднокопитари, изземајќи ги нивните тенки црева;

6) живинското месо е добиено и обработено според Уредбата за минималните барања за живинското месо од 24 јули 1973 година (Сојузен законски весник на СРН I став 373) во важечката верзија;

7) живинското месо претставува вид на стоки, што произлегуваат од ист производствен процес и дека од надворешна страна според видот на пакувањето и обележувањето се исти.

(место и датум)

Официјален ветеринар,

(М.П.)

ГРБ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/48
Прилог 2
Оригинал (дупликат)¹⁾

Образец 1

УВЕРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБЛИВОСТА НА СВЕЖО МЕСО¹⁾
ШТО СЕ ИЗВЕЗУВА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

Број _____²⁾

I — Податоци за идентификација на месото

Месо од _____
(вид на животното)

Вид на деловите _____

Вид на пакувањето _____

Број на деловите или колетите _____

Нето-тежина _____

II — Потекло на месото

Адреса и ветеринарски контролен број на одобрената кланица _____

Адреса и ветеринарски контролен број на одобрениот погон за расечување _____

III — Определување на месото

Месото се испраќа од _____
(место на експедирањето)

за _____
(место на определувањето и земја)

Со следните транспортни средства³⁾ _____

Име и адреса на испраќачот _____

IV — Уверение

Потпишаниот го потврдува следното:

- а) — дека напред назначеното месо⁴⁾:
— дека на пакувањето на напред назначеното месо етикетата⁴⁾ е снабдена со жит од кој се гледа дека месото произлегува од животни закрани во кланици одобрени за извоз во земјата на определувањето;
- б) — дека месото врз основа на ветеринарски преглед според прописите на земјата на определувањето е проценето како употребливо за човечка исхрана;
- в) — месото е расечено во погон одобрен за расечување⁴⁾;
- г) — месото е — не е —⁴⁾ прегледано на трихини;
- д) — средствата за транспорт и важечките услови за натовар на оваа пратка на свежо месо им одговараат на предвидените хигиенски барања за експедирање во земјата на определувањето.

Издадено во _____ на _____

Потпис на официјалниот ветеринар,

(М.П.) _____

¹⁾ Свежо месо од домашни животни, како на цицачи така и од дивеч со влакна, што се чува во стада под надзор на луѓе (§ 12а оддел 1 на Законот за преглед на месо).

²⁾ Факултативно.

³⁾ Кај транспортот со железница — или со товарно возило треба да се внесат ознаките или броевите, кај транспортот со авион броевите на летот, кај транспортот со брод името на бродот.

⁴⁾ Непотребното да се прецрта.

ГРВ
на
СФРЈ
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/49

Образец 2

УВЕРЕНИЕ
ЗА УПОТРЕБЛИВОСТА НА МЕСО ОД ДИВЕЧ¹⁾
ШТО СЕ ИЗВЕЗУВА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

Број _____²⁾

I — Податоци за идентификација на месо од дивеч

Месо од _____
(вид на животното)

Вид на деловите _____

Вид на пакувањето _____

Брај на деловите или колетите _____

Нето-тежина _____ ознака на пратката _____

II — Потекло на месото

Адреса и ветеринарски контролен број на одобриениот погон за извоз на месо од дивеч _____

III — Определување на месото

Месото се испраќа од _____
(место на експедирањето)за _____
(место на определувањето и земја)Со следните транспортни средства³⁾ _____

Име и адреса на испраќачот _____

Име и адреса на примачот _____

IV — Уверение

Потпишаниот го потврдува следното:

- а) — дека напред назначеното месо⁴⁾;
— дека на пакувањето на напред наведеното месо етикета⁴⁾ е снабдено со жиг од кој се гледа дека месото произлегува само од животни што се собрани во погоните одобрени за извоз на дивеч во земјата на определувањето;
- б) — дека месото врз основа на ветеринарски преглед, според прописите на земјата на определувањето, е проценето како употребливо за човечка исхрана;
- в) — месото е расечено во погон одобрен за извоз на дивеч;
- г) — месото е — не е —⁴⁾ прегледано на трихини;
- д) — средствата за транспорт и важечките услови за натовар на оваа пратка на свежо месо одговараат на предвидените хигиенски барања за експедирање во земјата на определувањето.

Издадено во _____ на _____

Потпис на официјалниот ветеринар,

(М.П.) _____

¹⁾ Месо од дивеч според § 12а оддел 2 на Законот за преглед на месо.²⁾ Факултативно.³⁾ Кај транспортот со железница — или со товарно возило да се внесат ознаките или броевите, кај транспортот со авион броевите на летот, кај транспортот со брод името на бродот.⁴⁾ Непотребно да се прецрта.

ГРБ
на
С Ф Р Ј
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/50
Оригинал (дупликат)

Образец 3

УВЕРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБЛИВОСТА НА ПРЕРАБОТЕНО МЕСО¹⁾
ШТО СЕ ИЗВЕЗУВА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

Број _____²⁾

I — Податоци за идентификацијата на месото

Вид на месото _____

Произведено од месо _____
(вид на животното)

Вид на пакувањето _____

Вид на колетите _____

Нето-тежина _____ ознака на пратката _____

Редни броеви на колетите _____

II — Потекло на месото

Адреса и ветеринарски контролен број на одобренитогон за преработка _____

III — Определување на месото

Месото се испраќа од _____
(место на експедитирањето)за _____
(место на определувањето и земја)со следните транспортни средства³⁾ _____

Име и адреса на испраќачот _____

Име и адреса на примачот _____

IV — Уверение

Потпишаниот официјален ветеринар во врска со напред означеното преработено месо потврдува дека:

1) извозните кланици⁴⁾извозните погони за дивеч⁴⁾извозните погони за расечување⁴⁾

објектите за ладење и замрзнување што се надвор од овие погони⁴⁾, извозните погони за преработка, во кои месото се добива, расечува, складира, преработува или обработува⁴⁾ се одобрени од ветеринарскиот главен орган на означената земја на експедирањето за извоз во Сојузна Република Германија постојано се контролираат;

2) животните и месото се подложени на пропишаниот службен ветеринарски преглед и дека месото е проценето како употребливо за човечка исхрана;

3) месото не е произведено со употреба на месо чиј увоз според § 12 на Законот за преглед на месо е забранет;

4) месото претставува единствен вид на стоки што произлегуваат од една произведена партија и дека однадвор според видот, обработката, пакувањето и означувањето е еднообразно.

Издадено во _____ на _____

(М.П.)

Потпис на официјалниот ветеринар _____

¹⁾ Подготвено месо според § 12а оддел 1 на Законот за преглед на месо.

²⁾ Факултативно.

³⁾ Кај транспортот со железница — или со товарно возило треба да се внесат ознаките или броевите, кај транспортот со авион броевите на летот, кај транспортот со брод името на бродот.

⁴⁾ Непотребното да се прецрта.

Образецот е и на германски јазик.

Образец VS-40/51

ЦЕРТИФИКАТ ЗА УВОЗ НА СВИЊСКО МЕСО ВО КОНЗЕРВИ ВО АВСТРАЛИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**Податоци за регистрираната организација на здружен труд — производител на конзерви**Назив и адреса _____
Ветеринарски контролен број _____**Податоци за стоките на кои се однесува долната изјава**Пратени за _____
Брод _____ Определна лука _____

Експедирачки ознаки и жигови	Број на пакувањето	Опис на стоките	Ветеринарски кон- тролен број на про- изводителот втиснат врз лименката	Коден број на производ- ната партија втиснат врз лименката	Нето- тежи- на во lbs

Изјава на директорот на гореспоменатата регистрирана фабрика

Јас, директорот на гореспоменатата регистрирана фабрика, свечено го изјавувам следното:

- а) гореспоменатите податоци се точни и истинити во секој поглед;
- б) стоките наведени тука се произведени со постапка определена од страна на австралискиот директор на карантин, а беа подложени на _____ во траење од _____ минути;
- в) во текот на производството секој дел од содржината на лименките или конзервите е загреван до температура од најмалку 100°C.
- г) i) приложената копија или копиите на термограмот на автоматскиот мерач на температурата ја покажува температурата во автоклавот за сето време на траењето на постапката и се однесува на сите партии на автоклавот што ја сочинуваат горната пратка;
ii) секој термограм е заверен со мој потпис со назнака на кодниот број на лименката или конзервата во производната партија на која се однесува, како и датумот на производството.

Датум _____

Потпис на директорот, _____

(М.П.)

ГРБ
на
С Ф Р Ј
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

ЦЕРТИФИКАТ НА ОВЛАСТЕНИОТ ВЕТЕРИНАРЕН ИНСПЕКТОР

Јас, долупотпишаниот ветеринарски инспектор со ова го потврдувам следното:

- а) запознат сум со потеклото и процесот на производството на тука опишаните стоки и ја заверувам горната изјава и немам никакви причини за сомневање во истинитоста на кој и да е податок во оваа изјава;
- б) месото користено во производството на конзерви произлегува од животни заклани за човечка исхрана во кланиците одобрени од страна на националната влада на земјата извозничка;
- в) животните од кои произлегуваат стоките беа пред и по колењето подложени на ветеринарски преглед, и при што не е утврдена заразна болест, а месото е оценето како употребливо за човечка исхрана;
- г) месото не било изложено на инфекција пред извозот и за сето време со него е ракувано на хигиенски начин, а содржината на конзервата или конзервите, според моето мислење, е употреблива за човечка исхрана;
- д) приложената копија или копиите на термограмот на автоматскиот мерач на температурата ја покажува температурата во автоклавот за сето време и на траењето на постапката и што јас го потпишувам или овластениот ветеринарски инспектор чиј потпис јас го заверувам, а се однесуваат на сите партии на автоклавот што ја претставуваат горната пратка.

Датум _____

Ветеринарен инспектор, _____

(М.П.)

Образецот е и на англиски јазик.

ГРБ
на
С Ф Р Ј
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/52
Прилог I
(§ 3 став 2)

ЗДРАВСТВЕНО УВЕРЕНИЕ

за транзит на жива домашна перната живина*) во Сојузна Република Германија

I — Податоци за идентификацијата

Вид на животните _____

Број на животните _____

II — Определување на животните

Животните се испраќаат од _____
(место на експедитирањето, земја)

за _____
(место на определувањето, земја)

со следниот железнички вагон _____
(ознака или број)

Име и адреса на испраќачот _____

Име и адреса на примачот _____

III — Уверение

Потпишаниот поврдува дека во местото на потекло то на животните службено не е установено во последните 40 дена пред експедитирањето на перната живина, колера на перната живина, чума на перната живина или Newcastle болест и дека местото на потеклото на животните не подлежи на ветеринарско-инспекциски мерки на забрана поради појава на болест што може да се пренесе на перната живина.

IV — Ова уверение важи 10 дена од денот на нато варот.

Издадено во _____ на _____
(датум на натоварот)

Службен ветеринар,

(М.П.) _____

*) Здравственото уверение може да се издаде само за животни во едно транспортно средство и што произлегуваат од ист испраќач.

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
на
С Ф Р Ј
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

Образец VS-40/53
Прилог II
(за § 7 став 2, број 2)

ЗДРАВСТВЕНО УВЕРЕНИЕ

за увоз на отстрелан пернат дивеч¹⁾ во Сојузна Република Германија

I — Податоци за идентификацијата

Вид на животното _____

Вид на пакувањето _____

Број на колетите _____ нето-тежина _____

II — Определување на стоките

Стоката се испраќа од _____
 (место на експедирањето, земја)
 за _____
 (место на определувањето, земја)
 со следното транспортно средство³⁾ _____
 Име и адреса на испраќачот _____
 Име и адреса на примачот _____

III — Уверение

Потпишаниот потврдува дека гореозначениот пернат дивеч е отстрелан на местото означено во оддел II на земјата на потеклото и дека службено не е установено во круг од 20 km на денот на отстрелувањето, како и за последните 40 дена колера на перната живина или Newcastle болест.

Издадено во _____ на _____

Службен ветеринар,

(М.П.)

- *) Здравственото уверение смее да се издаде само за стоки што се експедираат во едно транспортно средство и што произлегуваат од ист испраќач и што му се упатени на ист примач.
 *) Кај експедирањето со железница или со камион треба да се внесат ознаките или броевите на возилата, кај експедирањето со авион бројот на летот, а кај експедирањето со брод името на бродот.

Образецот е и на германски јазик.

ГРБ
 на
 СФРЈ
 СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
 Ветеринарска служба

Образец VS-40/54
 Прилог III

ЗДРАВСТВЕНО УВЕРЕНИЕ

за увоз на јајца за насадување на домашна перната живина¹⁾ во Сојузна Република Германија

I — Податоци за идентификацијата

Јајца за насадување од _____ Вкупен број на јајца за насадување _____
 (вид на животното)
 Вид на пакувањето _____
 Број на транспортните контејнери за јајца _____
 Вид на ознаката на јајцата или на транспортните контејнери (лента)²⁾ _____

II — Определување на јајцата за насадување

Јајцата за насадување се испраќаат од _____
 (место на експедирањето, земја)
 за _____
 (место на определувањето, земја)
 со следното транспортно средство _____
 (железница, камион, авион и нивни ознаки)
 Погон на потеклото _____
 (име, адреса, ознака)
 Погон на примачот _____
 (име, адреса)

III — Уверение

Потпишаниот потврдува дека гореозначените јајца за насадување им одговараат на следните услови:

- 1) јајцата за насадување произлегуваат од животни што се држани во гореозначениот погон на потеклото.
- 2) животните од кои произлегуваат јајцата за насадување, како и другите животни од погонот на потеклото ги прегледав денес, при што не покажаа никакви појави кои би упатувале на постоење или сомневање на некоја заразна болест што може да се пренесе на перната живина.

- 3) Погонот на потеклото подлежи на редовна контрола на службен ветеринар;
- 4) во погонот на потеклото во последните 12 месеци не е установена инфекција со *Salmonella gallinarum-pullorum* или појава што би укажала на таква инфекција.
- 5) од надзорниот ветеринар на погонот не е утврдено или не е службено установено дека во производствениот погон имало:
 - а) најмалку 6 месеци акутна форма на Маркова парализа на живина, микроплазмоза на мисирки³⁾ и туберкулоза;
 - б) најмалку 3 месеци *Encephalomyelitis aviaria*⁵⁾ hepatitis на гуски³⁾, инфлуенца на гуски³⁾, колера на перната живина, чума на перната живина, сипаници на перната живина⁴⁾, инфективен бронхитис⁵⁾, инфективен бурситис⁵⁾, инфективен laringotracheitis⁵⁾, инфлуенца на мисирки, micropлазмоза⁶⁾, Newcastle заболување, парацелон на мисирки³⁾, салмонелоза и вирус хепатитис на пајки³⁾.
- 6) погонот на потеклото не се наоѓа под службени мерки на забрана поради добиточни болести;
- 7) јајцата за насадување пред експедирањето се дезинфицирани во погонот на потеклото, според научно признаена постапка.
- 8) за пакување на јајцата за насадување за првпат се употребени нови или исчистени транспортни контејнери за јајца кои се дезинфицирани со ефикасно дезинфекционо средство.

IV — Ова уверение важи 5 дена од денот на издавањето.

Издадено во _____ на _____

Службен ветеринар,

(М.П.) _____

¹⁾ здравствено уверение смее да се издаде само за оние јајца за насадување што заедно се транспортираат во едно транспортно средство само од еден вид на живина и произлегуваат од еден погон на потеклото, а се определени само за еден примач;

²⁾ поединечно обележување на јајцата не е потребно доколку за транспорт на јајцата се употребени контејнери затворени со лента;

³⁾ важи само за односниот вид на живина;

⁴⁾ не важи за пајки и гуски;

⁵⁾ не важи за пајки, гуски и мисирки;

⁶⁾ не важи за мисирки.

Образецот е и на германски јазик.

Образец VS-40/55

ЗДРАВСТВЕНО УВЕРЕНИЕ

кој се однесува на месо преработено или конзервирано, вклучувајќи и топена мрсотија и преработки од месо што се наменети за увоз во Белгија

Број _____

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕЈОДЕЛСТВО
Ветеринарска служба

I. Идентификација на производите

Вид на производите _____

Вид на амбалажата _____

Број на амбалажните единици или парчињата _____

Нето-тежина (во kg) _____

II. Потекло на производите

Назив, адреса и ветеринарски контролен број на регистрираниот објект за извоз _____

III. Место на определувањето на производите

Производите од месо се експедираат од _____

(место на експедирањето)

во _____

(место и земја на определувањето)

Со транспортно средство _____

Назив и адреса на испраќачот _____

Назив и адреса на примачот _____

[illegible]

377.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА БОСАНСКИ НОВИ СО СЕДИШТЕ ВО БОСАНСКА ГРАДИШКА

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Босански Нови со седиште во Босанска Градишка.

2. Царинската испостава од точка 1 на ова решение почнува со работа на 1 јуни 1979 година.

Бр. 6453/1

27 април 1979 година

Белград

Заменик-директор
на Сојузната управа за
царини,

Ненад Мирковиќ, с. р.

378.

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во согласност со одредбите на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/79), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1979 ГОДИНА

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

1. Народната банка на Југославија, заради регулирање на количеството на пари во оптек, со оваа одлука ги утврдува условите за користење на примарната емисија за намените определени со Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1979 година, и тоа:

1) за купување, преку банките, на преносливи краткорочни хартии од вредност и за давање краткорочни кредити на банките врз подлога на тие хартии од вредност и врз подлога на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд;

2) за давање краткорочни кредити на банките врз подлога на хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд врз основа на стокотно — паричните работи во рамките на општествени селективни намени, како и врз основа на други определени исправи што произлегуваат од тие работи.

До почетокот на почетокот на работата на Југословенската банка за меѓународна економска соработка ќе му се даваат во рамките на кредитите од став 1 под 2 на оваа точка, кредити и на Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи (по натамошниот текст: Фондот) за кредитирање на побарувањата по основ на извозот на опрема и бродови на кредит и изведувањето на инвестициони работи во странство на кредит.

2. Обемот на примарната емисија за намените од точка 1 на оваа одлука го утврдува Народната банка на Југославија со тримесечни проекции, во рамките во кои се овозможува ликвидност на плаќањата во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во согласност со потребите што произлегуваат од парично-стоковните и кредитните работи на организациите на здружен труд и на другите учесници во паричните односи и со движењето и насочувањето на стопанските текнови во земјата и на економските односи со странство.

3. Хартиите од вредност од точка 1 став 1 на оваа одлука ги купува и кредитите од тој став им ги дава на банките народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина (во натамошниот текст: народната банка) на чиешто подрачје се наоѓаат седиштата на организациите на здружен труд од кои банките ги купиле тие хартии од вредност, односно на кои банките им ги дале соодветните кредити.

Кредитите за намените од точка 1 став 2 на оваа одлука ќе му ги дава на Фондот народната банка на чиешто подрачје се наоѓаат седиштата на организациите на здружен труд на кои за тие намени Фондот, преку банките, им дава соодветни кредити.

4. Народната банка ќе купува хартии од вредност и ќе им дава кредити според оваа одлука на банките кои:

1) ги исполнуваат пропишаните услови за кредитна способност;

2) средствата добиени од примарната емисија им ги даваат на организациите на здружен труд што ги исполнуваат пропишаните услови за одржување на својата ликвидност;

3) во својата деловна политика се придржуваат кон општествените договори и самоуправните спогодби за политиката на формирањето и пласирањето на средствата на банките и кон општествените договори и самоуправните спогодби за политиката на каматните стапки што банките можат да ги договараат во своето работење;

4) овозможуваат поволни услови за промет на хартии од вредност;

5) обезбедуваат непречено извршување на обврските на своите депоненти.

Одредбите од став 1 на оваа точка согласно се применуваат и врз Фондот.

5. Под банки, во смисла на оваа одлука, се подразбираат основните банки и здружените банки основани во смисла на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77).

II. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ТИЕ ХАРТИИ

6. Насочувањето на примарната емисија за намените од точка 1 став 1 под 1 на оваа одлука ќе се остварува во 1979 година:

1) со купување, преку банките, на меници издадени со рок на втасување до 90 дена и со апал на банката, што ги издаде организациите на здружен труд во областа на стопанството според одредбите на Законот за обезбедување на плаќањето помоћу кредитните на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76 и 22/73);

2) со давање кредити на банките врз подлога на мениците од одредбата под 1 на оваа точка;

3) со давање кредити на банките врз подлога на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд.

7. Народната банка, преку банките, ќе ги купува од организациите на здружен труд од областа на стопанството мениците од точка 6 став 1 под 1 на оваа одлука по кои до рокот на втасувањето не преостанува повеќе од 30 дена и кои не гласат на

износ помал од 200.000 динари, под услов тие организации, како доверители во стоковно-паричните работи, да ги прибавиле од други организации на здружен труд од областа на стопанството.

Мениците од став 1 на оваа точка народната банка ќе ги купува ако се исполнети следните услови:

1) мениците да ги содржат битните елементи предвидени со Законот за меницата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 104/46 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 54/70) и со Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства а да се исполнети условите за издавање и авалирање на тие меници во смисла на тој закон;

2) мениците да се претходно есконтирани од страна на банката преку која народната банка ги купува, да биде во портфељот на таа банка најмалку 30 дена, сметајќи од денот на есконттирањето и да се икдосирани на народната банка.

Народната банка нема да купува меници до чијшто рок на втасување престанува помалку од 10 дена, сметајќи од денот на приемот на меницата во народната банка.

8. Мениците купени според точка 7 на оваа одлука народната банка ги презема во својот портфељ и врши пресметување на есконтот.

Номиналниот износ на купената меница намален за есконткаматата (есконтраниот износ) на народната банка го пренесува на жиро-сметката на банката или го употребува за отплатување на втасаните кредити дадени на банката од примарната емисија.

9. Народната банка, во согласност со член 18 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, ја поднесува, во рокот на втасување, меницата заради наплатата, во согласност со Законот за меницата — до Службата на општественото книговодство на која е домицилирана меницата.

Ако Службата на општественото книговодство, поради невозможност да се наплати во рокот, му ја поднесе меницата на надлежниот суд на протест, народната банка, по приемот на известувањето од Службата на општественото книговодство за протестирање на меницата, презема мерки за наплата, во согласност со Законот за меницата.

Ако наплатата на меницата се врши според став 2 на оваа точка, народната банка, покрај меничниот износ, ја наплатува и каматата и трошоците предвидени во чл. 47 и 48 од Законот за меницата.

10. Народната банка им дава краткорочни кредити на банките врз основа на меници што во смисла на точка 7 на оваа одлука може да ги купува преку банките, без оглед на периодичната номинална вредност на тие меници, на времето на нивното држење во портфељот на банката и на престанатото време до рокот на живното втасување, и тоа во височина до 40% од номиналната вредност на вкупниот портфељ на тие меници што банката претходно ги есконтирала.

11. Краткорочни кредити врз подлога на странски хартии од вредност народната банка им дава на банките врз подлога на меници и други странски хартии од вредност што можат да бидат предмет на купопродажба на странските пазари на хартии од вредност, а кои ги поседуваат организациите на здружен труд во основ на извршениот извоз на стоки и услуги, и врз основа на кои банката им дала кредити на тие организации.

Кредитите од став 1 на оваа точка народната банка ги дава во височина до 50% од износот на динарската противвредност на номиналната вредност на странските хартии од вредност што втасуваат до 3 месеци, сметајќи од денот на давањето на кредитот до втасувањето на тие хартии од вредност, а најмногу до износот на кредитот што бан-

ката им го дала на организациите на здружен труд врз подлога на овие хартии од вредност.

Како подлога за давање кредити од ст. 1 и 2 на оваа одлука и кредити од точка 10 на оваа одлука не може да служи хартија од вредност што организацијата на здружен труд ја прибавила по основ на работата за која користи документарен кредит од примарната емисија.

12. Народната банка ќе ги купува мениците од банките и ќе им дава кредити на банките според одредбите на точ. 7 до 11 на оваа одлука најмногу до износот на реесконтниот лимит, кој се утврдува за секоја банка во височина од 40% од износот на портфељот на тие меници според последната месечна книговодствена состојба на банката зголемен за износот на мениците што банката ги реесконтирала кај народната банка а на кои рокот за наплата не втасал.

Процентот за утврдување на реесконтниот лимит од став 1 на оваа точка Народната банка на Југославија ќе го усогласува со тримесечните проценти од точка 2 на оваа одлука.

III. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ПО ОСНОВ НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИ РАБОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕКТИВНИ НАМЕНИ

13. Народната банка на Југославија во 1979 година ќе обезбеди, со давањето кредити на банките врз подлога на хартии од вредност и врз основа на други исправи што произлегуваат од стоковно-парични работи на организациите на здружен труд, дел од примарната емисија да се користи како учество за краткорочно кредитирање на селективни намени, и тоа:

1) на извозот на стоки и услуги со кој се обезбедува девизен прилив, вклучувајќи и кредитирање:

— на производството и на подготвувањето на стоки за извоз, како и на подготвувањето на туристичките и угостителските организации на здружен труд за вршење услуги на странски туристи;

— на извозот на опрема и бродови на кредит и на извезувањето инвентичионии работи во странство на кредит;

— на залихите на метали и други договорени стоки извезени за извоз, за кои Сојузниот извршен совет, врз основа на точка 8 одредба под 6 на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1979 година (во натамошниот текст: Одлуката), ќе утврди дека настанала привремена деонјунктура на светскиот пазар;

2) на општествено организираното производство и на залихите на определени земјоделски и прехранбени производи во согласност со Договорот за осмеките на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77) — (во натамошниот текст: Договорот);

3) на увозот на определени стоки од земјите во развој, и од други земји на определени валутни подрачја, во согласност со политиката и можностите на платниот биланс на Југославија;

4) на продажбата односно купувањето на домашна опрема и бродови на кредит во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

5) на пазарите стокосни резерви на републиките и на автономните покраини и на сојузните пазарни стокосни резерви во земјоделски и прехранбени производи од домашно производство од член 56 на Договорот утврдени со програмите на надлежните органи.

Банките ги одобруваат и обезбедуваат кредитите од примарната емисија одобрени за одделни намени од став 1 на оваа точка да се користат за намените за кои се одобрени.

Кредити за кредитирање на работите на извозот на стоки и услуги

14. Кредитите за кредитирање на работите на извозот на стоки и услуги (точка 13 под 1) банките можат да ги користат:

- 1) за кредитирање на извозот на стоки и услуги за готово;
- 2) за кредитирање на извозот на стоки на комерцијален кредит;
- 3) за кредитирање на извозот на стоки и услуги на кредит во земјите во развој;
- 4) за кредитирање на побарувањата по основ на извозот на опрема и бродови на кредит и изведувањето на инвестициони работи во странство на кредит;
- 5) за кредитирање на производството и подготвувањето на стоки за извоз и за кредитирање на туристичките и угостителските организации на здружен труд за нивното подготвување за вршење услуги на странски туристи;

6) за кредитирање на производството и на подготвувањето на стоки за извоз според договорените работи што ги финансира меѓународна финансиска организација и кои се наплатуваат во готово;

7) за кредитирање на побарувањата од Меѓународната банка за обновa и развој по основ на извршените и платените работи и вградената опрема по инвестиционите програми во Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои делумно се финансираат од средствата на Меѓународната банка за обновa и развој;

8) за кредитирање на залихите на метали и на други договорени стоки наменети за извоз, за кои Сојузниот извршен совет, врз основа на точка 8 одредба под 6 на Одлуката, ќе утврди дека настанала привремена деконјунктура на светскиот пазар.

15. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки и услуги за готово (точка 14 под 1) банките можат да ги користат до височината од 65% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги даде на организациите на здружен труд врз основа на исправа за извршениот извоз на стоки заверени од царинарница (извозна царинска декларација) и исправите за извршени услуги на странски нарачувачи (договор, односно заклучница, фактура или друга извозна исправа), и тоа:

1) ако извозот се наплатува во девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања — под услов рокот за враќање на кредитите дадени за таа намена да не е подолг од 90 дена;

2) ако извозот се наплатува во други девизи — под услов рокот за враќање на кредитите дадени за таа намена да не е подолг од 45 дена.

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од оваа точка се издначуваат, во смисла на оваа одлука, кредитите што банките ги даваат врз основа на договори за производство на опрема и бродови за извоз и договори за вршење услуги на странство, и тоа:

1) до височината на вредноста на одделната завршена фаза, ако со договорот е предвидено плаќање по фази;

2) до височината на договорените аванси, ако со договорот е предвидено плаќање на авансот во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, под услов авансот да втасува во рок до 90 дена од денот на давањето на кредитот од страна на банката и неговата наплата да е обезбедена.

Извозот што се остварува во рамките на долгорочна кооперација помеѓу домашна организација на здружен труд и странски партнер, при пресметка преку конткорентна сметка, може да се кредитира само до височина на салдото на побарувањата на домашната организација на здружен труд по таа сметка.

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се подразбираат работите од член 54 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78).

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка почнуваат да течат од денот на извршеното царинење на стоките односно од денот на извршувањето на услугите согласно со Наредбата за спредување на денот на извршување на услуги во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/73).

Банките во својата делавна политика, при определувањето на роковите за враќање на кредитите за извоз на стоки и услуги, ќе водат сметка за вистинските рокови за наплатување на извозот на стоки и услуги и со договорот за кредит ќе ги обврзуваат корисниците да ги враќаат кредитите и пред договорениот рок ако наплатата ја остварат пред рокот.

Рокот за враќање на кредити од 90 дена од став 1 под 1 на оваа точка банката може да го продолжи:

1) до вкупно 120 дена, ако се во прашање извозни работи во рамките на договори за кооперација меѓу организации на здружен труд и странски партнери;

2) до вкупно 150 дена, ако се работи за извоз во воневропски земји и ако корисникот на кредитот ѝ поднесе на банката решение од народната банка за продолжување на рокот за внесување на девизи;

3) до вкупно 180 дена, ако се работи за извоз во Турција, а по исклучок до една година, ако корисникот на кредитот ѝ поднесе на банката решение од народната банка за продолжување на рокот за внесување на девизи.

Рокот за враќање на кредити од 45 дена од став 1 под 2 на оваа точка банката може да го продолжи до вкупно 90 дена, ако се работи за извоз на производи на обоената металургија што се врши според меѓународни аранжмани, врз основа на посебни договори за секоја извозна работа.

По исклучок од одредбата на став 7 под 2 на оваа точка, рокот за враќање на кредитот може да се продолжи и над 150 дена, но најмногу до две години, ако е кредитот даден за извоз на опрема од домашно производство што домашните организации на здружен труд ја извезуваат и ја вградуваат во инвестициони објекти во воневропски земји, под услов:

1) домашната организација на здружен труд да извезува инвестициони работи во таа земја;

2) со договорот да е определена цената за извезената опрема како основ за утврдување на височината на кредитот и учеството на таа цена во вкупната вредност на договорените работи во странство, намалена за износот на авансот и на евентуалните други плаќања односно давања во натура, што втасале пред извозот на опремата;

3) со договорот за кредит да е предвидено враќањето на кредитот според определена динамика, а во согласност со договорената динамика за наплата на извршените работи во странство, со тоа што одделение отплати да се сразмерни со учеството на цената на извезената опрема во вкупната вредност на извршените работи и крајниот рок за враќање на кредитот да не е подолг од две години од денот на царинењето на извезената опрема;

4) банката да се обврзе дека искористениот износ на кредитот ќе ѝ го враќа на народната бан-

ка во согласност со динамиката на наплатувањето што ја договориле со корисникот на кредитот.

16. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки на комерцијален кредит (точка 14 под 2) банките можат да ги користат до височината од 60% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги даде на организациите на здружен труд врз основа на исправи за извршениот извоз на стоки заверени од царинарница, договори со странски купувач и други исправи од кои може да се види дека се работи за извоз на комерцијален кредит и соодветни хартии од вредност ако се предвидени со договорот со странскиот купувач, а под услов користењето на кредитот од примарната емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сервиска опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни блага и 6 месеци за извоз на другите стоки.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат и за краткорочно кредитирање на извозот во рамките на кредитните аранжмани склучени со банките од земјите во кои се извезуваат стоките.

17. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки и услуги на кредит во земјите во развој (точка 14 под 3) банките можат да ги користат до височината од 80% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги даде на организациите на здружен труд врз основа на исправи за извршениот извоз на стоки заверени од царинарница, договори со странскиот купувач и други исправи од кои може да се види дека се работи за извоз на комерцијален кредит и соодветни хартии од вредност ако се предвидени со договорот со странскиот купувач, а под услов користењето на кредитите од примарната емисија да не трајат подолго од 24 месеци за извоз на сервиска опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни блага и 6 месеци за извоз на други стоки и за извоз на услуги.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат и за кредитирање на извозот на стоки и услуги во земјите во развој што се врши во рамките на краткорочни кредитни аранжмани склучени со банките од тие земји.

18. Кредитите за кредитирање на побарувањата по основ на извозот на опрема и бродови на кредит и изведувањето на инвестициони работи во странство на кредит (точка 14 под 4) банките можат да ги користат до височината од 70% од износот на тие побарувања за кои им даде кредити на домашни извозници од сопствениот кредитен потенцијал, а кои побарувања втасуваат во рок до две години, почнувајќи од денот на давањето на кредитот на банката од страна на народната банка.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат врз основа на договори за кредити дадени на организациите на здружен труд — извозници и странски хартии од вредност што ги поседуваат тие организации или врз основа на други исправи со кои се докажува постоењето на побарувања.

Народната банка во 1979 година, до почетокот на работата на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, ќе му одобрува на Фондот кредити за кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и на изведувањето инвестициони работи во странство на кредит до височината од 95% од износот на побарувањата по кредитите што за тие намени Фондот им ги дал на банките, а кои побарувања втасуваат во рок до 36 месеци од денот на давањето на кредитот на Фондот од страна на народната банка.

За користењето на кредитите од став 3 на оваа точка Фондот ќе ѝ поднесува на народната банка спецификација на договорите, по банките, со преглед на отплатите што втасуваат во рок до 36 месеци и со амортизационен план во кој е содржан вкупниот износ на одобрениот кредит, втасувањето

на секоја отплата и крајниот рок за враќање на кредитот.

Народната банка на Југославија, согласно со точка 14 став 2 на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1979 година, нема од Фондот да ги наплатува втасаните исплати по долгорочниот кредит што му е одобрен на Фондот врз основа на Заедничките сесии на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74, 39/74 и 57/74), а каматата по тој кредит и во 1979 година ќе ја наплатува од Фондот по стапка од 1% годишно.

19. Кредитите за кредитирање на производство и на подготвување на стоки за извоз и за кредитирање на туристичките и угостителските организации на здружен труд за нивното подготвување за вршење услуги на странски туристи (точка 14 под 5) банките можат да ги користат до височината од 30% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги даде на организациите на здружен труд со рок за враќање до три месеци, со тоа што вкупниот обем на тие кредити од примарната емисија на територијата на една република односно автономна покраина не може да биде поголем од 15% од вкупната состојба на кредитите од примарната емисија дадени на таа територија за кредитирање на намените од точ. 15 до 18 и 20 до 22 на оваа одлука.

Вкупниот обем на кредитите од став 1 на оваа точка на територијата на една република односно автономна покраина може да биде поголем од 15% од состојбата на кредитите наведени во тој став за износот за кој тој обем е намален на териториите од други републики и автономни покраини, во согласност со народните банки на тие републики односно автономни покраини.

Кредитите за намените од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат само врз основа на кредити дадени на организациите на здружен труд во областа на производството односно на организациите на здружен труд од областа на туризмот и угостителството, и тоа врз основа на договори со странски нарачувачи, пријави за склучени договори за надворешнотрговски промет заверени од народната банка, или други исправи со кои се докажува дека кредитираното производство односно подготвувањето на стоки за извоз и подготвувањето на услуги на странски туристи ќе се реализира со извоз на стоки односно со вршење на услуги на странски туристи.

Рокот за враќање на кредитите од оваа точка може да се определи до вкупно 6 месеци, ако технолошкиот процес на производството односно подготвувањето трае подолго од три месеци.

20. Кредитите за кредитирање на производството и на подготвувањето на стоки за извоз по договорени работи што ги финансира меѓународна финансиска организација и што се наплатуваат во готово (точка 14 под 6) банките можат да ги користат до височината од 50% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги даде на организациите на здружен труд врз основа на договор со странски купувач и докази дека договорената работа се финансира од меѓународна финансиска организација, под услов рокот за враќање на дадените кредити да не е подолг од две години и наплатата на извозот да се врши во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

21. Кредитите за кредитирање на побарувањата од Меѓународната банка за обнова и развој по основ на извршени и платени работи и вградена опрема по инвестициони програми во Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои делумно се финансираат од средствата на Меѓународната

банка за обнова и развој (точка 14 под 7) банките можат да ги користат до височината од 50% од износот на кредитите што им ги дале на организациите на здружен труд — инвеститори, и тоа врз основа на соодветни исправи со кои се докажува дека работите и опремата се платени и дека работата ја финансира Меѓународната банка за обнова и развој, а под услов рокот за враќање на кредитот да не е подолг од 3 месеци, почнувајќи од денот на користењето на кредитот кај народната банка.

22. Кредитите за кредитирање на залихите на метали и на други договорени стоки наменети за извоз, за кои Сојузниот извршен совет, врз основа на точка 8 одредба под 6 на Одлуката, ќе утврди дека настанала привремена дефицитна ситуација на светскиот пазар (точка 14 под 8), банките можат да ги користат до височината од 30% од износот на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд.

До донесувањето на соодветна одлука на Сојузниот извршен совет, кредитите за залихи на метали од став 1 на оваа точка банките ќе ги користат под условите што важеле во 1978 година и до обемот што е користен во таа година.

23. Народната банка на Југославија сиределува кои девизи се сметаат како девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања за наменети предвидени со оваа одлука за кои давањето на кредити од примарна емисија е условено со внесувањето на тие девизи во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Кредити за кредитирање на општествено организираното производство и на залихите на определени земјоделски и прехранбени производи

24. Кредитите за кредитирање на општествено организираното производство и на залихите на земјоделски производи (точка 13 под 2) банките можат да ги користат, и тоа:

1) за кредитирање на производството на пченица, оризова арпа, пченка, шеќерна репка, маслодајни култури и тутун;

2) за кредитирање на гоеењето на добиток (говеда, свињи и овци), живина и риби и на производството на млеко;

3) за кредитирање на сезонските залихи на домашна пченица, оризова арпа односно ориз, пченка, маслодајни култури, домашно сурово масло, шеќерна репка, шеќер и тутун;

4) за кредитирање на сезонските залихи на трепезно грозје и јаболка во ладилници, на залихите на вино во винарските вилежи во општествениот сектор, залихите на месо во ладилници и залихите на млечни преработки од општественото производство.

25. Кредитите за кредитирање на општествено организираното производство на пченка (меркантилна и семенска), оризова арпа, сончоглед, соја, маслодајна репка, маслини, шеќерна репка и тутун (точка 24 под 1), банките можат да ги користат до височината од 45%, а за производството на пченица (меркантилна и семенска) — до височината од 50% од состојбата на кредитите што за тоа производство им ги дале на организациите на здружен труд врз основа на самоуправни спогодба односно договори за производство и испорака склучени со организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка или доработка на тие производи, а најмногу до височината од 25% од вредноста на договореното производство.

Роквите за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка не можат да бидат подолги од 12 месеци почнувајќи од денот на почетокот на нивното користење и не можат да преминат: за маслодајна

репка — 31 јули, за сончоглед и соја — 31 октомври, за маслини — 31 декември, за оризова арпа — 30 ноември, за пченка — 15 декември и за шеќерна репка — 31 декември 1979 година, за тутун — 31 март 1980 година, а за пченица од родот на 1978/79 година — 15 август 1979 година, а од родот на 1979/80 година — 15 август 1980 година.

Кредитите за кредитирање на производството на семенска пченица и на семенска пченка банките можат да ги користат кај народната банка врз основа на самоуправни спогодба односно договор за производство и испорака склучени помеѓу производителските организации на здружен труд и организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка односно доработка и промет на тие производи, а под услов договорите да се регистрирани кај Фондот за стимулирање на извозот на житото и преработки од житото.

Кредитите од оваа точка банките можат да им ги даваат на организациите на здружен труд како за нивното сопствено производство на определени земјоделски производи така и за производството на здружени земјоделски производители и за производството во кооперација со индивидуални производители во согласност со закон.

26. Кредитите за кредитирање на гоеењето на добиток (говеда, свињи и овци), на гоеењето на живина (пилетица, гуски, пајки и мисирки), на гоеењето на риби и производството на млеко (точка 24 под 2), банките можат да ги користат до височината од 25% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд, а најмногу до 25% од вредноста на договореното производство.

Роквите за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на нивното користење, не можат да бидат подолги од: 11 месеци — за гоеење на говеда и 6 месеци — за гоеење на свињи и овци, 3 месеци — за гоеење на живина, 6 месеци — за гоеење на риби и 1 месец — за производство на млеко.

Кредитите за кредитирање на гоеењето на добиток, живина и риби и кредитите за производство на млеко банките можат да ги користат кај народната банка врз основа на самоуправни спогодби односно договори за производство и испорака склучени меѓу производителските организации на здружен труд и организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка и промет на тие производи, а под услов договорите да се регистрирани кај Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и на добиточни производи.

Одредбата од точка 25 став 4 на оваа одлука важи и за кредитите од оваа точка.

27. Кредитите за кредитирање на сезонските залихи на оризова арпа односно ориз, пченка, маслодајни култури (сончоглед, соја, репка, маслини и семенки од тикви) и на домашно сурово масло, шеќерна репка, шеќер и тутун (точка 24 под 3), банките можат да ги користат до височината од 45%, а за кредитирање на сезонските залихи на домашна пченица — до височината од 55% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги дале на организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка односно доработка и промет на тие производи.

Кредитите од став 1 на оваа точка банката може да ги користи под услов со договорот за кредит со организациите на здружен труд да е предвидено враќање на кредитот во месечни отплати, во согласност со потрошокот или реализацијата на залихите, и роквите за враќање на кредитот, почнувајќи од денот на почетокот на користењето на кредитот, односно за залихите на тутун — од денот на почетокот на користењето на секоја транша на кредитот, да не се подолги, и тоа:

1) од 12 месеци — за залихите на пченица, оризова арпа односно ориз и пченка, и да не преминуваат: за пченица — 31 јули, за оризова арпа односно ориз — 31 октомври и за пченка наменета за производство на добиточна храна — 31 октомври, а за извоз и за индустриска преработка — 31 мај 1980 година;

2) од 8 месеци — за залихите на семенска пченица и семенска пченка, и да не преминуваат: за пченица — 31 јануари 1980, а за пченка — 31 мај 1980 година;

3) од 10 месеци — за залихите на маслодајни култури, на домашно сурово масло, шеќерна репка и шеќер, и да не преминуваат: за шеќерната репка — 31 јануари, за маслодајните култури и домашно сурово масло — 31 јули, а за шеќер — 31 август 1980 година;

4) од 15 месеци — за залихите на тутун, и да не преминуваат 31 мај 1981 година.

Одредбата од точка 25 став 3 на оваа одлука важи и за кредитите за залихите на семенска пченица и семенска пченка од оваа точка.

28. Кредитите за кредитирање на сезонските залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, на залихите на вино од домашно производство во винарски визби на општествениот сектор, на залихите на месо во ладилници и залихите на млечни производи, банките можат да ги користат до височината од 30% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги дала на организациите на здружен труд, а најмногу до 30% од вредноста на кредитираните залихи.

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на кредитот, не можат да бидат подолги, и тоа:

1) од 6 месеци — за залихите на трпезно грозје и јаболка во ладилници, со тоа што да не преминуваат 30 април 1980 година;

2) од 10 месеци — за залихите на вино во винарски визби на општествениот сектор, со тоа што да не преминуваат 31 август 1980 година;

3) од 3 месеци — за залихите на месо во ладилници;

4) од 3 месеци — за залихите на млечни производи од домашно производство.

Корисници на кредитите од оваа точка можат да бидат:

— за залихите на трпезно грозје и јаболка во ладилници — производителските организации на здружен труд и организациите што се занимаваат со промет на тие производи на големо, за количините складираани во ладилници;

— за залихите на вино — организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на вино;

— за залихите на млечни производи — организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на млеко во млечни производи;

— за залихите на месо во ладилници — организациите на здружен труд на кооперативната индустрија.

Под залихи на вино што можат да бидат предмет на кредитирање според претбите д оваа точка се подразбираат залихите на вино произведено во согласност со прописите на републиките и на автономните покраини.

Под залихи на млечни производи што можат да бидат предмет на кредитирање според претбите од оваа точка се подразбираат залихите што по својот квалитет им одговараат на вообичаените стандарди.

29. Кредитите за кредитирање на општествено организирано производство и на залихите на земјоделски и прехранбени производи од точ. 25 до 28 на оваа одлука банките можат да ги користат врз основа на следните исправи, што ги доставуваат до народната банка, и тоа:

1) договори за кредити што банката им ги дала на организациите на здружен труд, посебно за секој вид производство и гоеење односно залихи, со преглед на договорената динамика на отплатување на кредитите;

2) самоуправни спогодби односно договори за производство и испорака склучени помеѓу организациите на здружен труд од точ. 25 и 26 на оваа одлука;

3) фактури и други исправи или изводи од последната месечна книговодствена состојба за количината и вредноста на залихите за кои се користат кредитот од точ. 27 и 28 на оваа одлука;

4) потврди на Фондот за унапредување на производство и пласманот на добиток и добиточни производи или на соодветна самоуправна заедница (фонд и сл.) во републиката односно во автономната покраина за регистрирање на договореното гоеење и испорака на добиток односно живина, за кои се користат кредитот од точка 26 на оваа одлука;

5) потврди на Фондот за стимулирање на извозот на жито и на преработки од жито за регистрирање на договори за производство и испорака на семенска пченица и семенска пченка по основ на кои се користат кредити од точ. 25 и 27 на оваа одлука.

Покрај исправите од став 1 на оваа точка, што ѝ се доставуваат на народната банка, банките се должни по кредитите дадени на организациите на здружен труд да обезбедат и друга вообичаена документација од која може со сигурност да се утврди дека дадените кредити се користат наменски и дека во секое време се покриени со соодветна вредност на кредитираното производство односно залихи на определени земјоделски и прехранбени производи.

30. Пресметката на вредноста на производство то и на залихите на земјоделски и прехранбени производи, заради утврдување височината на учеството на примарната емисија во краткорочното кредитирање на тоа производство, односно на залихите според оваа одлука, ќе се врши според пропишаните гарантирани (заштитни) цени, а за производите за кои тие цени не се пропишани — според продажните цени на производителите намалени за 15%.

Кредити за кредитирање на увозот на определени стоки од земјите во развој и од други земји на определени валутни подрачја

31. Кредитите за кредитирање на увозот на определени стоки од земјите во развој и од други земји на определени валутни подрачја (точка 13 под 3) банките можат да ги користат за кредитирање на увозот на основни сировини и други производи што ги определил Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, а врз основа на документација што ќе ја определи Народната банка на Југославија.

Кредити за кредитирање на продажбата односно на купувањето на домашна опрема и бродови на кредит во Социјалистичка Федеративна Република Југославија

32. Кредитите за продажба односно купување на домашна опрема и бродови на кредит во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (точка 13 под 4) банките можат да ги користат, и тоа:

1) за продажба на кредит — врз основа на невтаасани меници издадени во смисла на член 38 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, што банките

ги имаат во својот меничен портфел, а кои од организациите на здружен труд — производители на домашна опрема односно бродови ги купиле (есконтирале), на начинот и под условите пропишани во чл. 16 и 17 на тој закон;

2) за продажба на кредит — врз основа на договори за кредити што банките им ги дале на производителските организации на здружен труд врз основа на невтасани меници издадени по договорите за купопродажба во смисла на член 38 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, а кои тие организации ги имаат во својот портфел;

3) за купување — врз основа на договори за кредити дадени на организациите на здружен труд — инвеститори за купување на домашна опрема односно бродови на кредит — врз основа на договори за купопродажба склучени почнувајќи од 2 април 1977 година како ден на влегувањето во сила на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1977 година и меници што банката ги прибавила за обезбедување на враќањето на дадените кредити.

Кредитите за продажба на домашна опрема односно бродови на кредит од одредбата под 1 на став 1 од оваа точка банките можат да ги користат само врз основа на меници што се издадени по договорите за купопродажба на домашна опрема односно бродови на кредит, а кои втасуваат за плаќање во рок до една година, почнувајќи од денот на користењето на кредитот, и тоа во височина до 60% од износот на номиналната вредност на тие меници.

Кредитите за продажба на домашна опрема односно бродови на кредит од одредбата под 2 на став 1 од оваа точка банките можат да ги користат во височина до 38% од износот на побарувањата по кредитите дадени на организациите на здружен труд — производители штг втасуваат за наплата во рок до две години, почнувајќи од денот на користењето на кредитот кај народната банка.

Кредитите за купување на домашна опрема односно бродови од одредбата под 3 на став 1 од оваа точка банките можат да ги користат во височина до 38% од износот на побарувањата по кредитите дадени на организациите на здружен труд — инвеститори, а кои втасуваат за наплата во рок до две години, почнувајќи од денот на користењето на кредитот кај народната банка.

Под продажба на кредит, во смисла на оваа точка, се смета продажбата на опрема односно бродови на кредит чијшто рок за плаќање не е пократок од две години.

Под домашна опрема односно бродови, во смисла на оваа точка, се сметаат финалните производи на организациите на здружен труд во дејноста: металопреработувачката, машиноградбата, производството на сообраќајни средства, бродоградбата и производството на електрични машини и апарати наменети за инвестиции во основни средства на организациите на здружен труд (член 2 од Договорот за кредитирање на пласманот на опрема и бродови во Југославија во периодот од 1977 до 1980 година — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/78).

Со продажбата односно купувањето на домашна опрема и бродови на кредит, во смисла на оваа точка, се изедначуваат плаќањата по фазите на производството на бродови и на други пловни морски и речни објекти и друга опрема што се произведува по фази — до височината на вредноста на одделната завршена фаза, ако купувач — инвеститор ја прифатил обврската за плаќање по фази и на производителот му ги врачил мениците издадени во смисла на одредбата под 1 од став 1 на оваа точка, во височината на вредноста на завршената фаза.

Кредити за кредитирање на пазарните стоковни резерви

33. Кредитите за кредитирање на пазарните стоковни резерви на републиките и на автономните покраини и на сојузните пазарни стоковни резерви во земјоделски и прехранбени производи од домашно производство од член 56 на Договорот утврдени со програмата на надлежните органи, банките можат да ги користат до височината од 25% од состојбата на кредитите што за таа намена од својот кредитен потенцијал им ги дале на организациите на здружен труд односно на други општествени правни лица кај кои се формираат тие резерви.

Рокот за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка не може да биде подолг од 12 месеци, сметајќи од денот на користењето на секој одделен износ — транша на одобриениот кредит.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат врз основа на следните исправи што им ги доставуваат на народната банка, и тоа:

1) договор за кредитите што банката им ги дала на организациите на здружен труд односно на други општествени правни лица за формирање на резерви;

2) договор за складирање на стоковни резерви склучен помеѓу корисникот на кредитот и складиштарот во кој, покрај другото, е предвидена и обврска за складиштарот да му дава месечно на корисникот на кредитот податоци за состојбата на складираните производи;

3) фактури и други исправи со кои се докажува количината и вредноста на кредитираните стоковни резерви;

4) преглед на договорената динамика на отплатувањето на кредитот.

IV. УСЛОВИ ВО ВРСКА СО ДОГОВАРАЊЕТО НА КАМАТА

34. Народната банка ќе купува меници и ќе им дава кредити на банките според оваа одлука доколку банките тие меници ги есконтирале односно кредитите им ги дале на организациите на здружен труд по есконтни односи каматни стапки предвидени со самоуправна спогодба на банките.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

35. Банките што според одредбите од точ. 7, 8 и 11 на оваа одлука користат примарна емисија во износ поголем од реесконтниот лимит утврден според точка 12 став 1 на оваа одлука, се должни во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука да го усогласат користениот износ со утврдениот реесконтен лимит.

36. Пресметувањето на динарската противвредност на странските средства за плаќање и на странските хартии од вредност, заради утврдување височината на учеството на примарната емисија во смисла на оваа одлука, ќе се врши со примена на соодветен курс на странската валута што е определен со сојузен пропис за утврдување на курсевите на странски валути за определување основницата за пресметување на царината и на другите давачки.

37. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 17

27 април 1979 година

Белград

Претседател на советот
на гувернерите,
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

379.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ТРАКТОРИ, МОТОКУЛТИВАТОРИ, ПРИКЛУЧОЦИ И ДРУГА ОПРЕМА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КАКО И ЗА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 23 ноември 1978 година Спогодба за промена на затечените цени за трактори, мотокултиватори, приклучоци и друга опрема за механизација на земјоделството, како и за нивните резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд, при задржување на своите продажни цени на постојното ниво, вршат усогласување заради преминување на малопродажни цени, при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

Цените од Ценовникот важат како цени во продажбата на мало, без данокот на промет. Во тие цени е вклучен процент за покритие на трошоците во прометот на големо и на мало до 4% односно до 10%, зависно од видот на производот, а за резервните делови — до 20%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6238 од 27 април 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 30 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите—потрошувачи: 70 купувачи—потрошувачи потписници на Спогодбата.

380.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРИБОР ЗА ЈАДЕНЌЕ, НА НЕРФОСУВАЧКИ САДОВИ ЗА ГОТВЕЊЕ И СЕРВИРАЊЕ, НА КОЖАРСКИ ПРОИЗВОДИ, НОЖИЊА ЗА БРИЧЕЊЕ И МЕРНИ ЛЕНТИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 17 ноември 1978 година Спогодба за промена на затечените цени на прибор за јадење, на нерфосувачки садови за готвење и сервирање, на кожарски производи, ножиња за бричење и мерни ленти, со тоа што производителските организации на здружен труд, при задржување на своите постојни продажни цени, вршат усогласување заради преминување на малопродажни цени, при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

2. Цените од Ценовникот важат како цени во продажбата на мало, без данокот на промет. Во

тие цени е вклучен процент за покритие на трошоците во прометот на стоки, и тоа за покритие на трошоците во прометот на големо до 10%, за покритие на трошоците во прометот на мало до 18% и за покритие на трошоците на големите малопродажни системи до 20%.

3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6315 од 27 април 1979 година.

5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Кордун“ — Карловац, „Братство“ — Охрид, „Рад“ — Белград, „Фамипа“ — Призрен, „Ковинопластика ТОВД Инокс“ — Стари трг при Ложу, ИМПА — Земун и „Интерсилвер“ — Земун.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 33 купувачи—потрошувачи потписници на Спогодбата.

381.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА РАЗЛАДНА ОПРЕМА И ЗА НЕЈЗИНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 24 мај 1978 година Спогодба за промена на затечените цени за комрцијална разладна опрема и за нејзините резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови за продажбата наведени во Спогодбата, да ги зголемат до 7%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3869 од 27 април 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Соко“ — Мостар, МТХ — Шкофја Лоча, „Раде Копчар“ — Загреб и „Југострој“ — Белград.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 25 купувачи—потрошувачи потписници на Спогодбата.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 241 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, број 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

За директор на Сојузното биро за работи на вработувањето се поставува Бранко Горѓевиќ,

поранешен потсекретар на укинатиот Сојузен комитет за труд и вработување.

Е. п. бр. 438
27 април 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Андреј Мариниц, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги во нашата ослободителна војна, за лична храброст искажана во борбата против фашистичкиот непријател и придонес кон ширењето на братството и единството во редовите на НОВ на Југославија

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Bair dr Max, Füchsel Roman, Lešnik Leopold, Tatschl Peter;

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Bair dr Max, Füchsel Roman, Luttenberger Andreas, Mikusch Franc;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Brunnflicker Karl, David dr Franz, Fankhauser Gotthardt, Fürnberg Friedl, Grundner Ewald, Gebhard Franz, Hölzl Auguste, Hölzl Leopold, Jetz Simon, Kroyer Gottfried, Mikusch-Kovačić Otona Aurelia, Planinz Alois, Plank Augustin, Schwarzl Karl, Travnitschek Wilma, Wagner Richard, Wolger Otto;

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Walzl Johann, Randl Ludwig, Herzog Alois, Hirschmann August, Zweifelhofer Rudolf, Heibi Laurenz, Hierzer Johann, Leitner Ferdinand, Nemeth Koloman, Spirik Rudolf, Wippel Rudolf, Anker Gotthard;

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Zarre Franz, Rabitsch Vinzenz, Baumgartner Simon, Papst Florian, Scharf Erwin.

Бр. 122
3 ноември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Франција

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Raymonde Pernes.

Бр. 123
3 ноември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 371. Уредба за дополнително на Уредбата за контниот план и за билансите за самоуправните интересни заедници — — — | 653 |
| 372. Одлука за намалување на посебната такса на увезени стоки и на давачката за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки на увозот на авиони за патнички сообраќај — — — — | 653 |
| 373. Решение за определување сезонски граничен премин за меѓународен сообраќај Барањско Петрово Село — Беремнд — | 653 |
| 374. Решение за намалување на царината на увозот на рибарски бродови за ловење на риби | 654 |
| 375. Правилник за прифаќање и испраќање на воздухопловни, патници и предмети на воздухопловно пристаниште — — — — | 654 |
| 376. Правилник за начинот на натовар, претовар и растовар на пратки на животни, животински производи, животински сировини и животински отпадоци во внатрешниот промет, во извозот, увозот и провозот за условите што мора да ги исполнува превозното средство, за хигиенско-техничките услови што мора да ги исполнува пратката и за образецот на уверението за здравствената состојба на пратките наменети за извоз — — — — | 657 |
| 377. Решение за отворање царинска испостава на Царинарницата Босански Нови со седиште во Босанска Градишка — — | 740 |
| 378. Одлука за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1979 година | 740 |
| 379. Спогодба за промена на затечените цени на трактори, мотокултиватори, приклучоци и друга опрема за механизација на земјоделството, како и за нивните резервни делови — — — — — | 747 |
| 380. Спогодба за промена на затечените цени на прибор за јадење, нерѓосувачки садови за готвење и сервирање, на ножарски производи, ножиња за бричење и мерни ленти | 747 |
| 381. Спогодба за промена на затечените цени за комерцијална разладна опрема и за нејзините резервни делови — — — — | 747 |
| Назначувања и разрешувања — — — — | 747 |
| Одликувања — — — — — | 748 |

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.